

20190090127

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 13 став (2) од Законот за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/10, 136/11, 144/14, 149/15 и 37/16) и член 16 точка 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2019 година, донесе

НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2019 година (Програмата) е стандарден пакет на мерки и активности кои ги спроведуваат: Институтот за јавно здравје на Република Македонија (ИЈЗ на РМ) и 10-те Центри за јавно здравје (ЦЈЗ) како и активности кои ги спроведуваат Институтот по медицина на трудот на Република Македонија (ИМТ на РМ), и „Медицински факултет Скопје–Институт за епидемиологија и медицинска биостатистика“.

Програмата содржи мерки, задачи и активности за следење и проценка на здравјето и добросостојбата на населението, идентификување, предвидување, испитување, ублажување на здравствените проблеми и опасности во заедницата.

Во Програмата е утврден видот на задачите, содржината, обемот и роковите за нивно извршување и известување, системот на координација на активностите, мониторинг и евалуацијата како и финансиските средства за реализација на Програмата. Во целина, оваа програма претставува здравствена безбедност на граѓаните во државата.

Цел на програмата

Програмата се изготвува со цел да се зачува и унапреди здравјето на населението, да се овозможи спроведување на основните функции и задачи на јавното здравје, преку организирани мерки и активности што ги превземаат државните органи, институциите, единиците на локалната самоуправа и други правни и физички лица во соработка со здравствените установи, да се обезбеди соодветен одговор во случај на јавно здравствена потреба и итност и појава на јавно здравствена вонредна околност, обезбедување и спроведување на меѓународните здравствени правила, се со цел да се зачува и унапреди здравјето на населението.

Со задачите од оваа програма се обезбедува остварување на загарантирани права, утврдени потреби и интереси на сите граѓани што имаат карактер на унапредување на здравјето и преземање на мерки и активности за спречување и сузбивање на заболувањата, како и остварување на задачите и активностите на Центрите за јавно здравје и Институтот за јавно здравје на Република Македонија, утврдени со член 48 од Законот за здравствената заштита и препораките на Светска здравствена организација (СЗО).

Извршители на програмата

Програмските активности предвидени со „Националната годишна програма за јавно здравје,, ги спроведуваат следниве извршители:

А. Центрите за јавно здравје за подрачјето за кое се основани

Б. Институт за јавно здравје на Република Македонија ,

В. Институт за медицина на труд на Република Македонија

Г. Медицински факултет Скопје Институт за епидемиологија и медицинска биостатистика

ПРЕВЕНЦИЈА, КОНТРОЛА И ОДГОВОР НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

I. Вовед

Појавата на нови и стари микроорганизми и нивната зголемената отпорност кон антимикробни средства, се феномени кои укажуваат дека заразните заболувања и понатаму претставуваат закана за здравјето на населението и голем јавно-здравствен и социјален проблем. Здравствениот сектор треба да спроведува програми базирани на докази, насочени кон намалување на ризично однесување, навремено препознавање, регистрирање и третман на заболените лица, како и навремено преземање ефикасни мерки за спречување на појава и ширење на заразните заболувањата, нивно ставање под контрола, и промовирање на здравјето и благосостојбата.

Стабилен и современ систем за следење и одговор кон заразни болести е неопходен за навремено детектирање како предуслов за брз одговор кон заканите од заразни болести.

Во контекст на заложбите на Македонија за интеграција во Европската Унија, потребно е да се продолжи со активности насочени кон усовршување и хармонизирање на системот за следење и одговор на заразните болести и обезбедување на компарабилни податоци со Европскиот центар за контрола и превенција на заразни болести (ЕЦДЦ) и СЗО.

Епидемиолошката дејност во Република Македонија се спроведува врз основа на Законот за јавно здравје, Законот за здравствена заштита, Законот за заштита на населението од заразни болести, подзаконски акти од оваа област (Правилници), како и врз основа на Програмата на Владата на Република Македонија за 2017-2020¹.

Согласно наведената законска регулатива, Програмите на Владата и Министерството за здравство, Стратегија за здравје до 2020 година на Република Македонија, како и препораките на глобалната политика “Здравје за сите”, во идниот период ќе се спроведува засилена контрола на актуелните заразни болести што се од значење за здравјето на населението за да се намалат на негативните ефекти кои овие заболувања ги имаат на здравствената состојба на населението.

¹ https://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/Programa_Vlada_2017-2020_MKD.pdf

Приоритетни цели на програмата

Главна цел на Програмата за 2019 година е да се намали оптоварувањето од заразните заболувања во Република Македонија.

Согласно Стратегија за здравје до 2020 година на Република Македонија, Програмата на Владата за 2017-2020 и анализата на состојбата во земјата и регионот приоритетни цели за превенција, контрола и одговор на заразните заболувања се:

1. Зајакнување и подобрување на ефикасноста на системот за следење на заразни болести.
2. Подобрување на состојбата со задолжителната имунизацијата и намалување на бројот на заболени од вакцино-превентабилните болести.
3. Намалување на оптоварувањето со заразни заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода.
4. Зајакнување на системот за следење, контрола и одговор на болнички стекнатите инфекции и антимицробната резистенција.
5. Одржување ниска преваленца на ХИВ, сексуално и крвно преносливи инфекции.
6. Превенција и контрола на зоонози и вектор-преносливи инфекции.
7. Намалување на оптоварувањето со инфлуенца и заболувања слични на инфлуенца.
8. Одржување и понатамошен тренд на намалување на оптоварувањето со туберкулоза.
9. Систем за следење и одговор кон нови и заразни болести кои повторно се појавуваат.
10. Воспоставување на систем за брза реакција во случај на епидемии и кризни состојби.

II. Успешноста на Програмата ќе се оценува преку основните индикатори на исход:

1. Инциденца на заразни заболувања кои подлежат на задолжително пријавување
2. Опфат со задолжителна имунизација и инциденца на вакцино-превентабилни заболувања
3. Морталитет од заразни заболувања

III. МЕРКИ, АКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА УСПЕШНОСТ

За секоја од десетте цели во доменот на контрола и превенција на приоритетни заразни заболувања, квантитативни цели за показателите на успешност за спроведување на мерките и активностите се дадени во Планот за спроведување на програмата за 2019 година.

V.1. Центри за јавно здравје

ЦЕЛ 1. Зајакнување и подобрување на ефикасноста на системот на следење на заразни болести

Мерка 1.1. Собирање, обработка и анализа на пријави за заразни заболувања и пријави за изолиран/докажан микробиолошки причинител на заразна болест и активности по НПЈЗ

Активности:

1. Секојдневно прибирање и анализирање на индивидуални пријави за заразни болести во електронски систем и соодветни книги за евиденција
2. Обработка на пријави за изолиран-докажан причинител на заразна болест во електронски систем за евиденција и соодветни книги за евиденција.
3. Во зависност од епидемиолошката ситуација, во сите ЦЈЗ и нивни ПЕ се изготвуваат епидемиолошки анкети и истите навремено се доставуваат до ИЈЗ.
4. Изработка на месечни табеларни и наративни извештаи, годишни извештаи за заразни болести.
5. Спроведување на теренски увиди во клиничките установи и кај матичните доктори, за контрола на пријавување и евиденција на заразни заболувања и микробиолошки докажани причинители на заразни болести.

Извршители: ЦЈЗ/ПЕ во соработка со ИЈЗ.

Индикатори (показатели за успешност)

1. Број на обработени индивидуални пријави за заразна болест;
2. Број на обработени лабораториски пријави за изолиран/докажан причинител на заразно заболување;
3. Број на теренски увиди и извештаи од увиди
4. Број на изготвени епидемиолошки анкети;
5. Број на месечни и годишни извештаи

Мерка 1.2 Воведување и одржување на интегриран информациски систем за следење на заразни болести

Оваа мерка ќе се спроведе по пуштање во употреба на софтвер за електронско поврзување на ЦЗ/ПЕ со ИЈЗ или надградба на информацискиот здравствен систем „Мој термин“ со модул за заразни болести, со претходна обука на корисниците за работа со информацискиот систем кај здравствените установи на територијата која ја покриваат.

Активности:

1. Обука на корисниците за употреба на системот во сите ЦЗ/ПЕ
2. Пилотирање на системот на ниво на ЦЗ/ПЕ

Извршители: „Управа за електронско здравство на РМ“, ИЈЗ, ЦЗ/ПЕ

Индикатори (показатели за успешност):

1. Број корисници на ниво на ПЗУ, ЦЗ и ИЈЗ вклучени во системот (пилот);
2. Број на обуки и обучени на корисниците за употреба на системот.

Мерка 1.3 Рано известување и предупредување преку следење на синдроми на заразни болести (АЛЕРТ-систем)

Во 2019 година преку АЛЕРТ-системот ќе се врши надзор над синдроми на заразните заболувања, преку обработка и анализа на збирни неделни извештаи од ЦЗ/ПЕ, како дополнителен систем за рано откривање и брз одговор при појава на зголемен број (кластери и епидемии) на заболени лица со заразна болест.

Активности:

1. ЦЗ/ПЕ ќе вршат прибирање на збирни неделни извештаи од ПЗЗ (матични лекари) на нивната територија, внесување во посебен софтвер и статистичка обработка и анализа на доставените податоци,
2. Теренски увид од страна на ЦЗ/ПЕ, при појава на алерт од одреден синдром.
3. Доставен извештај до ИЈЗ за резултатите, причинителот и превземените мерки за сузбивање на заболувањето по извршениот увид од страна на ЦЗ/ПЕ.
4. Изработување на неделни извештаи за АЛЕРТ системот.

Извршители: ЦЗ/ПЕ, ИЈЗ, матични доктори.

Индикатор (показател на успешност)

1. Број на обработени неделни извештаи добиени од ПЗЗ;
2. Број на изготвени неделни извештаи доставени до ИЈЗ;
3. Број на теренски увиди;
4. Број на информации/извештаи од теренски увиди;

ЦЕЛ 2 Подобрување на состојбата со задолжителната имунизацијата и намалување на бројот на заболени од вакцино-превентабилните болести

Мерка 2.1 Контрола и евалуација на задолжителната вакцинацијата

ЦЈЗ/ПЕ ќе вршат контрола на спроведената задолжителна имунизација во вакциналните пунктови. При теренските увиди, посебно внимание ќе се обрне на опфатот на лицата кои подлежат на имунизација, пребарување на невакцинираните или непотполно вакцинирани лица (пропуштени). По појава на поствакцинални несакани реакции ќе излезе на терен и ќе изготви информација до МЗ, ИЈЗ и ДСЗИ по собирање на потребните податоци.

Активности:

1. Спроведување на активности за промоција на придобивките од имунизацијата кај населението.
2. Теренски увиди за контрола на студен синцир и опфат во вакцинални пунктови и породилишта.
3. Пребарување на невакцинирани лица и организирање на активности за нивна вакцинација
4. Изготвување на квартални и шестмесечен табеларни извештај за вакцинален опфат по ЦЈЗ/ПЕ, по видови вакцини и ревакцини.
5. Изготвување на годишен табеларен и наративен извештај за спроведената имунизација за 2019 во ЦЈЗ/ПЕ, со опфат одделно за секоја вакцина/ревакцина.
6. Теренски увид и изготвување на информација по пријава за поствакцинална несакана реакција.

Извршители: ЦЈЗ во соработка со вакцинални пунктови и ИЈЗ.

Индикатори (показатели на успешност):

1. Опфат со сите вакцини предвидени во редовниот календар за имунизација над 90% на полугодие и опфат над 95% на крај на година на ниво на ЦЈЗ/ПЕ;
2. Број на доставени до ИЈЗ, тримесечни и шестмесечни извештаи за спроведената вакцинација и постигнатиот опфат од ЦЈЗ/ПЕ;
3. Број на изготвени извештаи за состојбата со поствакциналните реакции;
4. Број на реализирани теренски увиди и изготвени информации.

Мерка 2.2 Одржување на резултатите постигнати со ерадикација на детска парализа

Мерката ќе се спроведува преку активниот надзор над акутна флакцидна парализа (АФП), достава до ИЈЗ на “Неделните извештаи за активен надзор на АФП”, навремен одговор при пријава на АФП случај со цел да се одржи “статусот земја ослободена од полио”.

Активности:

1. Прибирање и обработка на неделни извештаи за АФП од болниците
2. По добивање на итна пријава за АФП ИЈЗ /ЦЈЗ прави теренски увид
3. ЦЈЗ/ПЕ ќе изврши увид во вакциналните пунктови за проверка на опфатот со вакцина против полио.
4. ЦЈЗ/ПЕ од блиските контакти на АФП случајот - деца на возраст до 15 години зема материјал за вирусолошко испитување и согласно правилата го транспортира до вирусолошката лабораторија при ИЈЗ.
5. Изработка на епидемиолошки анкети за АФП случаи/контакти.

Извршители: ЦЈЗ во соработка со вакцинални пунктови и ИЈЗ

Индикатори (показатели на успешност):

1. Број и процент на доставени неделните извештаи за АФП од болниците;
2. Број извршени епидемиолошки увиди, изготвени епидемиолошки анкети;
3. Број на земени и испратени материјали за лабораториско тестирање до ИЈЗ;
4. Број на изготвени и доставени до ИЈЗ неделни извештаи за спроведувањето на надзорот над АФП од страна на ЦЈЗ.

Мерка 2.3 Спроведување на активности за елиминација на мали сипаници и рубеола во Р. Македонија

Континуирано ќе се имплементираат мерките и активностите за елиминација на мали сипаници и рубеола, согласно состојбата во земјата и регионот и измените и дополнувањата на *Акцискиот план за елиминација на мали сипаници и конгенитален рубеола синдром.*

Активности:

1. Континуирано следење на вакцинацијата со МРП вакцината.
2. Изработка на епидемиолошки анкети за секој случај на мали сипаници и/или рубеола, и навремено доставување до ИЈЗ.
3. За секој пријавен клинички случај, ЦЈЗ/ПЕ веднаш ќе обезбеди материјал за вирусолошко испитување од заболениот и контактите и ќе се достави за анализа во вирусолошката лабораторија при ИЈЗ за класификација на случајот.
4. При сомневање за појава на епидемија, се прави епидемиолошки увид на терен и се изготвува информација и се информира МЗ/ИЈЗ.
5. Во случај на епидемија се подготвуваат неделни/месечни ажурирани информации за актуелната состојба и преземените мерки.
6. Организирање на активности на ниво на ЦЈЗ/ПЕ за подигање на свеста здравствените работници и родителите за безбедноста и бенефитите на МРП вакцината.

Извршители: ЦЈЗ/ПЕ во соработка со ИЈЗ.

Индикатори (показатели на успешност):

1. Број на земени материјали за лабораториска дијагноза кај клинички случаи, и случаи на испини трески;
2. Број на епидемиолошки увиди при пријава на случај на мали сипаници/рубеола;
3. Број на изготвени информации/извештаи;
4. Број на едукативни и информативни активности за подигање на свеста на здравствени работници и родителите за безбедноста и бенефитите на вакцините;

Мерка 2.4 Спроведување на вакцинација кај лица изложени на професионален ризик о вакцино-превентабилни заболувања и вакцинација по епидемиолошки индикации

Активностите се спроведуваат согласно Правилникот за вакцинација и хемиопротекса.

ЦЕЛ 3 Намалување на оптоварувањето со заразни заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода

На заразните болести кои се пренесуваат преку храна и вода отпаѓаат повеќе од половина од регистрираните случаи на заразни болести во 2017 година, што како последица покрај здравствените проблеми има и големи социјални и економски последици. Со цел да се намали оптоварувањето од овие заболувања потребно е да се развие систем за навремено откривање на ризик фактори, брза реакција и ставање под контрола на заболувањата кои се пренесуваат преку храна и вода.

Мерка 3.1 Рано откривање и одговор на кластери и епидемии предизвикани од заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода

Активности:

1. Навремена обработка на пријави од овие заболувања за детекција на кластери.
2. Вршење на теренски увид при зголемен број на заболени од заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода.
3. Обезбедување на материјал за потврда, а по потреба и за конфирмација на причинителот во микробиолошките лаборатории на ИЈЗ.
4. Зголемување на капацитетите на ниво на ЦЈЗ/ПЕ, за дијагноза на микробиолошки причинители (вируси) на заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода.
5. Извештаи/информации од теренски истражувања при појава на кластери/епидемии.
6. Следење на бацилоносителството врз основа на законските прописи, на лица кои прележале цревен тифус, паратифус, бациларна дизентерија и салмонелоза при што ќе бидат направени епидемиолошки анкети и лабораториски испитувања.

Извршители: ЦЈЗ во соработка со МЗ, ИЈЗ, АХВ и ДСЗИ

Индикатори (показатели на успешност):

1. Број на обработени пријави и детектирани кластери;
2. Број на извршени контроли/увиди на терен;
3. Број на земени материјали за лабораториска дијагностика;
4. Број на изготвени извештаи/информации;
5. Обезбедени опрема и човечки ресурси за дијагноза на поголем број на различни причинители (вируси) на заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода.
6. Број на анкетирани и тестирани бацилоносители.

ЦЕЛ 4 Зајакнување на системот за следење, контрола и одговор на болнички стекнатите инфекции и антиминокробната резистенција

Активностите и мерките ќе се спроведуваат во согласност со Правилникот за поблиските критериуми за спречување и сузбивање на болнички стекнати инфекции, како и посебна Програма и Упатство, кои ќе бидат изготвени од страна на Комисијата за спречување и сузбивање на болнички стекнати инфекции при МЗ.

Мерка 4.1 Рано откривање и контрола на болнички стекнати инфекции

Активности:

1. Спроведување на епидемиолошки увиди (програмски и по индикации) на територијата на секој ЦЈЗ за следење на болнички стекнатите инфекции.
2. Земање материјали за микробиолошки анализи со цел контрола на моменталната состојба.
3. Докажување на резистенција на микроорганизмите кон антиминокробните средства од пациенти со болнички стекната инфекција во лабораториите на ЦЈЗ/ПЕ. Водење на соодветна база и навремено испраќање до ИЈЗ.
4. Изготвување и доставување на информации/извештаи до ИЈЗ, ДСЗИ и здравствената установа каде е направен увидот за надзор над ИХИ.
5. Изготвување на квартални и годишен извештај за спречување и сузбивање на болнички стекнати инфекции и за спроведените мерки и активности.

Извршители: ЦЈЗ во соработка со ИЈЗ, ДСЗИ, болници

Индикатори (показатели на успешност):

1. Број на извршени теренски увиди за контрола на ИХИ;
2. Број на земени материјали за микробиолошки анализи;
3. Број на информации/извештаи по индикации;
4. Број на изготвени тромесечни извештаи и годишен извештај.

ЦЕЛ 5 Одржување ниска преваленца на ХИВ, сексуално и крвно преносливи инфекции

Мерките и активностите за заштита на населението од ХИВ во целост се опишани во Годишната Програма за заштита на населението од ХИВ за 2019 година, изготвена согласно нацрт Националната стратегија за ХИВ 2017-2021.

Мерка 5.1 Превенција на хепатитис Б и Ц на територија на ЦЈЗ/ПЕ

Активности

1. Обработка на пријави, направени теренски увиди и изготвување на епидемиолошка анкета за пријавени случаи на вирусен хепатит Б или Ц.
2. Навремено доставување на пријави и анкети до ИЈЗ за акутен вирусен хепатит Б или Ц до ИЈЗ.
3. Водење на евиденција за секое носителство или хронична болест од овие хепатити и достава на истите до ИЈЗ.
4. Водење на годишна евиденција за вкупен број на тестирани лица за хепатит Б и Ц на територијата која ја покрива ЦЈЗ (позитивни и негативни).

Извршители: ЦЈЗ во соработка со ИЈЗ,

Индикатори (показатели на успешност):

1. Број на обработени пријави, теренски увиди, епидемиолошки анкети;
2. Евиденција (регистер) на случаи со хроничен хепатитис или носителство;
3. Вкупен број на тестирани за хепатит Б и Ц и ‘% позитивни;
4. Број на изготвени информации.

Мерка 5.2 Подобрување на системот за надзор над сексуално преносливи инфекции

Активности:

1. Навремено доставување на пријава и анкета до ИЈЗ, за секој случај на СПИ на територија на ЦЈЗ/ПЕ.

Другите активности поврзани со СПИ се предвидени во посебна програма за Сексуално и репродуктивно здравје

Извршители: ЦЈЗ во соработка со ИЈЗ,

Индикатори (показатели на успешност):

1. Број на обработени и доставени пријави за случај и изолат за ХИВ и СПИ.

ЦЕЛ 6 Намалување на оптоварувањето со зоонози и вектор-преносливи инфекции

Вектор преносливите заболувања кои во добар дел се преклопуваат со зоонозите (одредени болести се вбројуваат и во едната и во другата група), стануваат се поактуелни и ја менуваат сликата на оптоварувањето со заразни болести. Климатските промени во голема мера влијаат на дистрибуцијата и активноста на векторите. Многу од овие болести се веќе присутни во Р. Македонија (лајмската болест, западно-нилска треска, некои хеморагични трески, туларемија и др.), а други како што се маларија, денга, чикунгуња и многу други, потенцијално може да се внесат во државата. Некои од нив се регистрираат во ендемска форма, но не ретко се појавуваат и во епидемиска форма.

Мерка 6.1 Воспоставување на систем за превенција и контрола и на зоонози и вектор преносливи заболувања

Активности:

1. Подготовка на оперативни планови за ДДД на ниво на локална самоуправа.
2. Спроведување и контрола на дезинсекција против комарци на територијата на РМ (по општини), согласно Акциониот план за превенција од ВПБ.
3. Задолжително теренско истражување при пријавен случај на зоонози и ВПБ.
4. Обезбедување на материјал за лабораториска дијагностика на случаи на зоонози и вектор преносливи заболувања.
5. Доставување на пријава, епидемиолошка анкета до ИЈЗ.
6. Изготвување на информација и навремено известување на ИЈЗ и/или други надлежни институции за појава на случај и теренско истражување.
7. Земање на материјал дијагностика од лицата кои се враќаат од земји со ендемска маларија (согласно СЗО водич за патници во меѓународен сообраќај)
8. По епидемиолошки индикации ЦЈЗ спроведува превентивни ДДД активности, училишта колективи или приватни домови

Извршители: ЦЈЗ/ПЕ, ИЈЗ, ЕЛС, КИБФС, МЗ.

Индикатори:

1. Извештај за изготвени оперативни планови за ДДД на ниво на локална самоуправа;
2. Периодични извештаи за спроведена превентивна дезинсекција на територија на ЕЛС
3. Број на обработени пријави и анкети од случаи на зоонози и ВПБ;
4. Број на извршени теренски увиди и изготвени информации;
5. Број на земени примероци лабораториски материјал;
6. Број на земени материјали за лабораториска дијагноза од случаи и патници кои се враќаат од земји со ендемска маларија.
7. Површина на во м² на која е спроведена ДДД по епидемиолошки индикации

ЦЕЛ 7 Намалување на оптоварувањето со инфлуенца и заболувања слични на инфлуенца

Инфекциите со вирусите на инфлуенца предизвикуваат значаен морбидитет и морталитет секоја година. Грипот претставува сериозен јавно-здравствен проблем кој предизвикува тешко заболување и смрт, најчесто кај високо-ризични популациони групи. Во Р. Македонија, пријавените случаи на инфлуенца во тек на една сезона одговараат приближно на вкупниот број на регистрирани случаи од сите останатите заразни заболувања.

Мерка 7.1 Зајакнување на системот за надзор и одговор кон заболувања слични на грип и акутни респираторни инфекции

Активности:

1. ЦЈЗ/ПЕ во сезоната на грип континуирано ќе вршат прибирање и обработка на групни пријави за грип на ниво на ЦЈЗ/ПЕ.
2. ЦЈЗ/ПЕ во сезоната ќе обезбеди материјали од лица со симптоми на грип или слични на грип/ акутни респираторни инфекции за лабораториска дијагностика.
3. При појава на зголемен број на лица со грип, ќе извршени теренски увиди, во здравствени установи, училишта, градинки.
4. За состојбата од терен ќе подготват информации и навремено ќе ги доставеат до ИЈЗ.
5. Секој микробиолошки изолат навремено го пријавува до ИЈЗ.
6. Набавка на вакцини против сезонски грип пред отпочнување на сезоната ЦЈЗ/ПЕ.

Извршители: ЦЈЗ/ПЕ, ИЈЗ, МЗ, ЗУ

Индикатори (показатели на успешност):

1. Број на обработени и доставени групни пријави за грип до ИЈЗ;
2. Број на тестирани материјали за грип и акутни респираторни инфекции;
3. Број на извршени теренски увиди, во здравствени установи, училишта, градинки;
4. Број на информации од теренските увиди;
5. Број на набавени и аплицирани вакцини против сезонски грип;
6. Број на неделни извештаи за спроведена вакцинација на територија на ЦЈЗ/ПЕ до ИЈЗ.

Мерка 7.2 Зајакнување на системот за надзор над сериозни акутни респираторни инфекции (САРИ)

Потребно е да се засили надзорот над сериозните респираторни инфекции (САРИ) со цел да се идентификуваат ризик факторите, вирусите кои циркулираат и потенцијално предизвикуваат потешки форми, а со тоа да се преземат навремени мерки за намалување на последиците од САРИ.

Активности:

1. Следење на појава на сериозни респираторни инфекции (САРИ) на ниво на ЦЈЗ/ПЕ.
2. Навремено пријавување на САРИ до ИЈЗ.
3. Лабораториско тестирање на материјал од хоспитализираните пациенти.
4. Теренски увид во болницата каде е регистриран САРИ случајот.
5. Извештај од теренскиот увид.

Извршители: ЦЈЗ, ИЈЗ, болници

Индикатори (показатели на успешност):

1. Број на пријави за нови случаи на САРИ;
2. Број на случаи на САРИ од кои е земен биолошки примерок и се лабораториски тестирани;
3. Број на направени теренски увид;
4. Број на иготвени информации од теренски увиди.

ЦЕЛ 8 Одржување и понатамошен тренд на намалување на оптоварувањето со туберкулоза

Мерките и активностите за намалување на оптоварувањето со туберкулоза се претставени во посебна Програма за заштита на населението од туберкулоза и се во надлежност на Институтот за туберкулоза и белодробни заболувања и диспанзерите за ТБЦ во земјата.

ЦЕЛ 9 Систем за следење и одговор кон појава на нови и заразни болести кои повторно се јавуваат

Мерка 9.1 Рана детекција и одговор кон болести нови и заразни болести кои повторно се јавуваат

Активности:

1. ЦЈЗ/ПЕ ќе изврши епидемиолошки теренски увиди при појава на случаи на нови заболувања или заболувања кои повторно се појавуваат и ќе достави навремена информација до ИЈЗ.
2. ЦЈЗ/ПЕ ќе обезбеди материјал за лабораториско испитување и по потреба ќе го достави до ИЈЗ.
3. По потреба во соработка со ИЈЗ ќе се изготват информации за населението, упатства за работа на здравствени установи и друг информативен материјал.

Извршители: ЦЈЗ, ИЈЗ МЗ и ЦЈЗ/ПЕ.

Индикатор:

1. Број на теренски увиди и информации;
2. Број на земени материјали и доставени до референтната лабораторија на ИЈЗ;
3. Број на информации за население и упатства за работа на здравствениот кадар.

ЦЕЛ 10 Воспоставување на систем за брза реакција во случај на епидемии и кризни состојби

Мерка 10.1 Обезбедување на 24/7 тимови за брз одговор во случај на епидемии и кризни состојби

Активности:

1. Воведување на систем за приправност на епидемиолошката служба при ЦЈЗ/ПЕ.
2. Вршење на епидемиолошки истражувања, согласно протокол за истражување на епидемии и брза реакција во кризни состојби на територија на ЦЈЗ/ПЕ.
3. Земање на материјал за лабораториско докажување/потврдување на причинителот.
4. Изготвување на информации и доставување до ИЈЗ, МЗ, АХВ и ДСЗИ.
5. Изработка и доставување на Пријави и Одјави за епидемии на заразна болест од ЦЈЗ/ПЕ до ИЈЗ.

Извршители: ЦЈЗ/ПЕ, ИЈЗ во соработка со ЦЈЗ/ПЕ, ДСЗИ, АХВ

Индикатори (показатели на успешност):

1. Воведен систем за приправност на ниво на ЦЈЗ/ПЕ со ажурирани контакти;
2. Број на извршени епидемиолошки истражувања согласно Протокол;
3. Број на земени материјали за лабораториско тестирање/конфирмација;
4. Број на теренски епидемиолошки увиди и изготвени информации;
5. Број на доставени Пријави и Одјави на епидемија.

ЗДРАВСТВЕНО-ВОСПИТНА И ЕДУКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ПУБЛИКАЦИИ

ЦЈЗ/ПЕ ќе врши континуирана здравствено-воспитна и едукативна дејност во врска со спречувањето и сузбивањето на заразните болести на територијата која ја покриваат преку:

1. Изготвување на информативно-едукативен материјал - брошури, флаери, постери, публикации за заразни заболувања, наменет за широката јавност и за здравствени работници.
2. Настапи/написи/интервјуа во средствата за јавно информирање (ТВ, весници, списанија), со цел информација и едукација на пошироката јавност.

Извршители: ЦЈЗ/ПЕ.

Индикатор: Број на одржани предавања, број на изготвени информативни материјали (брошури, летоци и сл), број на настапи во јавни медиуми.

V.2. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

ЦЕЛ 1 Зајакнување и подобрување на ефикасноста на системот на следење на заразни болести

Мерка 1.1 Собирање, обработка и анализа на пријави за заразни заболувања и пријави за изолиран/доказан микробиолошки причинител на заразна болест и активности по НПЈЗ

Активности:

1. Водење на национални бази за заразни заболувања, микробиолошки изолати, и анкети од поединечни случаи со цел навремено се следи состојбата и преземат мерки за контрола на заразните заболувања во Републиката
2. Изработка и дисеминација на табеларни неделни, месечни, квартални и годишни извештаи и наративни месечни и годишни извештаи за заразни болести.
3. Спроведување на теренски увиди во Центрите за јавно здравје и нивните подрачни единици за контрола и стручно методолошка помош.
4. Изготвување на предлог Национална програма за јавно здравје во Република Македонија за 2020 година (дел за контрола, превенција и одговор на заразните заболувања) и доставување до МЗ во предвидениот рок до 31.10.2019.

Извршители: ИЈЗ во соработка со ЦЈЗ/ПЕ

Индикатори (показатели за успешност):

1. Број на обработени индивидуални пријави за заразна болест и функционална база
2. Број на обработени лабораториски пријави за изолиран/доказан причинител на заразно заболување и антиминокробна резистенција и функционална база
3. Број на обработени епидемиолошки анкети и функционална база
4. Број на изработени извештаи за состојбата со заразните заболувања;
5. Број на доставени извештаи и информации до МЗ, ДСЗИ и други надлежни институции;
6. Навреме изготвена и доставена предлог Програма за јавно здравје во дел за контрола, превенција и одговор на заразни заболувања;

Мерка 1.2 Воведување на интегриран информациски систем за следење на заразни болести

Активности:

1. Надградба на информацискиот здравствен систем на Управата за електронско здравство со модул за заразни болести, со што ќе се овозможи следење на заразните болести во момент кога ќе биде генерирана пријавата и навремена детекција и одговор при евентуалните кластери на заразни болести.

2. Примена на дефиниција на случај, согласно законска регулатива и критериуми на Европскиот центар за контрола и превенција на заразни болести.
3. Обука на корисниците за работа со информацискиот систем.

Извршители: ИЈЗ во соработка со МЗ, Управа за електронско здравство и ЦЈЗ/ПЕ

Индикатори (показатели за успешност):

1. Развиен функционален информациски систем за следење заразни болести;
2. Пилотирање на системот на лимитиран број корисници на ниво на ПЗУ, ЦЈЗ и ИЈЗ;
3. Број на обуки и обучени корисници на корисниците за употреба на системот.

Мерка 1.3 Рано известување и предупредување преку следење на синдроми на заразни болести (АЛЕРТ-систем)

Во 2019 година преку АЛЕРТ-системот ќе се врши надзор над синдроми на заразните заболувања, преку обработка и анализа на збирни неделни извештаи од ЦЈЗ/ПЕ, како дополнителен систем за рано откривање и брз одговор при појава на зголемен број (кластери и епидемии) на заболени лица со заразна болест.

Активности:

1. Прибирање на збирни неделни извештаи од ЦЈЗ/ПЕ, статистичка обработка и анализа на доставените податоци.
2. Теренски епидемиолошки увиди за контрола на пријавувањето во АЛЕРТ системот.
3. Изработување на неделни, месечни, тримесечни и годишен извештај за АЛЕРТ системот.
4. Дисеминација на сите изготвени документи и извештаи, што ќе се врши преку интернет страната www.alert.mk, со нејзино постојано ажурирање, како и преку електронска достава до надлежните институции.

Извршители: ИЈЗ

Индикатори (показатели за успешност):

1. Број на обработени неделни извештаи од ЦЈЗ/ПЕ;
2. Број на теренски увиди, едукација на терен;
3. Број на изработени месечни, тромесечни и Годишен Извештај за АЛЕРТ системот, ажурирање на веб-страната на АЛЕРТ системот.

ЦЕЛ 2 Подобрување на состојбата со задолжителната имунизација и намалување на бројот на заболени од вакцино-превентабилни болести

Мерка 2.1 Контрола и евалуација на задолжителната вакцинација

ИЈЗ ќе врши контрола на спроведената задолжителна имунизација на сите нивоа и ќе укажува стручно-методолошка помош преку теренски увиди. При теренските увиди, посебно внимание ќе се обрне на опфатот на лицата кои подлежат на имунизација, навременото спроведување, чувањето и транспортот

на вакцините, одржувањето на студениот синџир, правилна апликација на вакцини. На терен, ќе се врши и контрола за доставените податоци подлежечки лица за вакцинација од надлежните служби. Ќе се врши следење на појавата на поствакцинални несакани реакции со цел да се следи безбедноста на вакцините кои се користат во Р. Македонија.

Активности:

1. Прибирање, обработка и анализа на тримесечни, шестмесечни и годишни извештаи за спроведената вакцинација и постигнатиот опфат по ЦЈЗ/ПЕ и по потреба препораки за преземање на мерки за подобрување на состојбите.
2. Изготвување на табеларен шестмесечен извештај за вакцинален опфат по ЦЈЗ/ПЕ, по видови вакцини и ревакцини.
3. Изготвување на годишен табеларен и наративен извештај за спроведената имунизација за 2019 година во републиката, по ЦЈЗ/ПЕ, со опфат одделно за секоја вакцина/ревакцина.
4. Теренски увиди за контрола на сите аспекти во процесот на задолжителна вакцинација.
5. Прибирање, обработка и анализа на Пријавите за поствакцинални несакани реакции и подготвување на шестмесечен и годишен извештај.
6. Изготвување на Предлог Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија во 2020 година, која ќе биде доставена до МЗ во предвидениот рок до 31.10.2019.

Извршители: ИЈЗ во соработка со ЦЈЗ/ПЕ, ДСЗИ.

Индикатори (показатели на успешност):

1. Опфат над 95% на национално и регионално, и над 90% на локално ниво со сите вакцини предвидени во редовниот календар за имунизација;
2. Број на пристигнати и обработени тримесечни, шестмесечни и годишни извештаи за спроведената вакцинација и постигнатиот опфат по ЦЈЗ/ПЕ;
3. Број на изготвени табеларни и наративни извештаи, шестмесечни и годишни за реализираниот опфат во републиката,
4. Број на пристигнати и обработени Пријави за поствакцинални несакани реакции и изготвени извештаи;
5. Број на реализирани теренски увиди и изготвени информации со препорачани и преземени мерки;
6. Изготвена и доставена Предлог Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија во 2020 година.

Мерка 2.2 Одржување на резултатите постигнати со ерадикација на детска парализа

Мерката ќе се спроведува преку активниот надзор над акутна флакцидна парализа (АФП), прибирање и обработка на “Неделните извештаи за активен надзор на АФП”, навремен одговор при пријава на АФП случај со цел да се одржи “статусот земја ослободена од полио”.

Активности:

1. По добивање на итна пријава за АФП случај веднаш ќе биде направен теренски увид, при што ќе биде направена епидемиолошка анкета, проверен вакциналниот статус на пријавеното лице и неговите блиски контакти.

2. Во соработка со ЦЗ/ПЕ ќе биде направена контрола на опфатот на вакцинацијата против полио на подрачјето каде е регистриран случајот.
3. Ќе се обезбеди материјал за вирусолошко испитување од заболениот и неговите контакти во соработка со ЦЗ/ПЕ и ќе биде испратен во референтната лабораторијата на СЗО во Софија, Бугарија.
4. Во случај на откривање т.н. “жежок случај“ на АФП, ИЈЗ итно ќе го извести МЗ и СЗО – Копенхаген, ќе направи теренски увид и истовремено ќе предложи итни мерки вклучувајќи дополнителна или вонредна имунизација.
5. Пополнување на “Формулари за неделно пријавување на случаи на полиомиелитис и АФП“ кои се доставуваат до МЗ и неделно пријавување во CISID (Централизиран информативен систем за заразни болести) база на податоци на СЗО.
6. Изготвување на неделни, месечни, тримесечни извештаи за АФП случаи, преземени мерки во врска со нивното регистрирање и доставување до МЗ.
7. Изготвување на Годишен Извештај за спроведувањето на надзорот над АФП/полиомиелитис во земјата и остварувањето на индикаторите за успешен надзор
8. Организирање на работилница за здравствените работници со цел обновување на знаењата за пријавувањето на АФП.

Извршители: ИЈЗ во соработка со МЗ, ЦЗ/ПЕ

Индикатори (показатели на успешност):

1. Број на добиени и обработени неделни извештаи за АФП;
2. Број на изготвени и пријавени “Формулари за неделно пријавување на случаи на полиомиелитис и АФП“ во CISID - дата база на СЗО;
3. Број извршени епидемиолошки увиди, епидемиолошки анкети;
4. Број на земени и испратени материјали за лабораториско тестирање во Софија;
5. Број на теренски увиди за контрола на вакцинален опфат при регистриран “жежок случај“, број на доставени информации и преземени мерки на теренот;
6. Број на изготвени месечни, тримесечни и годишен извештај за спроведувањето на надзорот над АФП;
7. Изготвување на индикаторите за спроведениот надзор во 2018 година, ажурирање на две-годишниот План и доставување до МЗ и СЗО;
8. Одржана работилница за обновување на знаењата за пријавувањето на АФП.

Мерка 2.3 Елиминација на мали сипаници и рубеола во Р. Македонија

Континуирано ќе се имплементираат мерките и активностите за елиминација на мали сипаници и рубеола, согласно состојбата во земјата и регионот и ажурираната Програма за елиминација на мали сипаници, рубеола и превенција на конгенитална рубеола инфекција во Република Македонија 2015-2020, во согласност со новите цели за Европскиот Регион и Акцискиот план за елиминација на мали сипаници и конгенитална рубеола инфекција во Македонија.

Активности:

1. Ажурирање на Програмата за елиминација на малите сипаници и превенција на конгенитална рубеола инфекција, за период 2019-2023
2. Организирање на регионални семинари за здравствените работници со цел презентирање на актуелна состојба во Р. Македонија и целите предвидени со ажурираната Програма.
3. За секој пријавен клинички случај, веднаш ќе се обезбеди материјал за вирусолошко испитување од заболениот и контактите, и ќе се достави за анализа во вирусолошката лабораторија при ИЈЗ (СЗО референтна), за потврдување/отфрлање на дијагнозата.
4. Согласно националната програма, секој случај на исипна треска задолжително треба лабораториски да се потврди/отфрли.
5. Континуирано информирање за трендовите на движењето на мали сипаниците кај нас и во светот, како и препораки и други пишани документи на СЗО, ECDC.
6. При сомневање за појава на епидемија, се прави епидемиолошки увид на терен и се изготвува информација со препораки и предлог мерки, се изготвуваат неделни и /или месечни извештаи, според проценка.
7. Месечно пријавување во CISID дата база на Светската здравствена организација (СЗО).
8. Организирање на едукативни работилници со здравствени работници за комуникациски вештини со родители.

Извршители: Институт за јавно здравје, во соработка со ЦЈЗ/ПЕ.

Индикатори (показатели на успешност):

1. Број на одржани регионални семинари и обуки за имплементација на ажурираната Програма за елиминација на мали сипаници и рубеола, и превенција на конгенитална рубеола инфекција;
2. Број на земени материјали за лабораториска дијагноза кај клинички случаи и случаи на испини трески;
3. Број извршени епидемиолошки увиди; Број на изготвени информации со предлог мерки;
4. Број на изработени и доставени до СЗО месечни извештаи за мали сипаници/рубеола;
5. Број на изготвени неделни/месечни извештаи при појава на епидемии;
6. Број на одржани едукативни работилници со здравствени работници за комуникациски вештини со родители;
7. Број на изготвени месечни информации за трендовите на движењето на мали сипаниците кај нас и во светот;

ЦЕЛ 3 Намалување на оптоварувањето со заразни заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода

Мерка 3.1 Рано откривање и одговор на кластери и епидемии предизвикани од заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода

Активности:

1. Зајакнување на лабораториски капацитети за дијагноза на микробиолошки причинители (особено вируси и токсини) на заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода.

2. Формирање на мултидисциплинарен тим за истражување на кластери и епидемии кои се пренесуваат преку храна и вода.
3. Изготвување на протокол (водич) за истражување на епидемии од заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода.
4. Спроведување на епидемиолошки истражувања со примена на аналитички методи за одредување на ризик фактори.
5. Извештаи/информации со предлог мерки за спречување на идни епидемии.
6. Обука на епидемиолошките служби за примена на аналитички методи на регионално и локално ниво.

Извршители: ИЈЗ во соработка со МЗ, ЦЈЗ/ПЕ, АХВ и ДСЗИ

Индикатори (показатели на успешност):

1. Обезбедени опрема и човечки ресурси за дијагноза на причинители (вируси и токсини) на заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода;
2. Формиран мултидисциплинарен тим за истражување на епидемии;
3. Изработен водич за истражување на епидемии;
4. Број на кластери/епидемии кои се испитани со примена на аналитички методи за утврдување на ризик фактори;
5. Број на изготвени извештаи/информации;
6. Број на извршени контроли/увиди на терен.

ЦЕЛ 4 Зајакнување на системот за следење, контрола и одговор на болнички стекнатите инфекции и антимицробната резистенција

Мерка 4.1 Рано откривање и контрола на болнички стекнати инфекции

Активности:

1. Спроведување на епидемиолошки увиди за спречување и сузбивање на болнички стекнатите инфекции (програмски и по индикации) со укажување на стручно-методолошка помош во ЦЈЗ и здравствените установи на територијата на секој ЦЈЗ.
2. По потреба, земање материјали за микробиолошки анализи со цел контрола на моменталната состојба.
3. Изготвување и доставување на информации/ извештаи до МЗ, ДСЗИ и здравствената установа каде е направен увидот и до претседателот на Комисијата за надзор над ИХИ.
4. Обуки на епидемиолози, микробиолози и членови на болничките комисии за ИХИ за доследно пријавување на случаи на ИХИ и контрола на истите.
5. Следење на резистенцијата на микроорганизмите кај пријавените случаи со болнички стекнатите инфекции кон антимицробните средства и обезбедување на податоци базирани на докази за АМР.
6. Изготвување на квартални и годишен извештај за спречување и сузбивање на болнички стекнати инфекции и за спроведените мерки и активности.

Извршители: ИЈЗ во соработка со МЗ, ЦЈЗ, ДСЗИ, болници

Индикатори (показатели на успешност):

1. Број на извршени теренски увиди;
2. Број на земени материјали за микробиолошки анализи;
3. Број на информации/извештаи;
4. Изготвен нов Правилник со стандардизирана методологија и нови обрасци за известување од страна на болници и ЦЈЗ;
5. Обука на медицински професионалци од ЦЈЗ, лаборатории и болници за примена новата методологија;
6. Воведена датабаза за следење на антимикробна резистенција кај пријавените болнички стекнати инфекции;
7. Број на изготвени тромесечни извештаи и Годишен Извештај.

ЦЕЛ 5 Одржување ниска преваленца на ХИВ, сексуално и крвно преносливи инфекции

Мерките и активностите за заштита на населението од ХИВ во целост се опишани во Годишната Програма за заштита на населението од ХИВ за 2019 година согласно нацрт Националната стратегија за ХИВ 2017-2021.

Мерка 5.1 Превенција на хепатитис Б и Ц на територија на ЦЈЗ/ПЕ

Активности:

1. Обработка и анализа на секој случај на сексуално и крвно пренослива инфекција.
2. Водење на регистер за носителства и хронични случаи на хепатит Б и Ц по добивање на информации од ЦЈЗ/ПЕ.
3. Водење на датабаза со вкупен број на тестирани лица за хепатит Б и Ц на национално ниво.
4. Дизајн на методологија и спроведување на студија за серопреваленца за хепатит Б и Ц, со цел да се потврди пријавениот вакцинален опфат за хепатит Б, да се утврдат пропусти во вакцинацијата за хепатит Б, да се откријат осетливите групи и да се добијат податоци за преваленцата од овие две заболувања на национално ниво.
5. Формирање на мултисекторска работна група за хепатит Б и Ц која ќе работи по препораките добиени од СЗО за проценка на инциденца и преваленца, детектирање на постоечки проблеми и изнаоѓање на соодветни решенија.

Извршители: ИЈЗ во соработка со МЗ, здравствени институции од областа, граѓански организации

Индикатори (показатели на успешност):

1. Национален база на регистрирани случаи на хепатитис Б и Ц
2. Национална база за регистрирани случаи за СПИ
3. Формирана работна група
4. Изготвен национален акциски план
5. Број на направени и пријавени тестови за ДДСТ.

Цел 6 Намалување на оптоварувањето со зоонози и вектор-преносливи инфекции

Мерка 6.1 Воспоставување на систем за рана детекција, превенција и контрола и на зоонози и вектор преносливи заболувања

Активности:

1. Зајакнување на капацитетите за лабораториска дијагностика на случаи на вектор преносливи заболувања и зоонози.
2. Воспоставување на систем за редовна размена на информации меѓу АХВ и ИЈЗ.
3. Создавање на мрежи за размена на информации поврзани со зоонози и вектор преносливи заболувања со соседните земји.
4. Изготвување на месечни извештаи за состојбата со заразни болести кои претставуваат закана за јавното здравје во Европа и Светот поврзани со зоонози и вектор преносливи заболувања со податоци од референтни меѓународни институции и организации.
5. Изготвување на стручно-методолошко упатство за превенција од појава на заразни заболувања патници кој одат на ацилак со посебен осврт на вакцинација и хемиопротекса согласно препораки на СЗО.
6. Преземање на сеопфатни против-епидемски мерки при пријавен случај на маларија со теренски увид и информација до ДСЗИ и МЗ.
7. Изготвување на стручно-методолошко упатство за превенција од појава на заразни заболувања кај патници во меѓународниот сообраќај.
8. Изготвување на годишен извештај за состојбата и заболените од маларија за 2018 ќе биде изготвен доставен до СЗО и МЗ.

Извршители: ИЈЗ, ЦЈЗ/ПЕ, АХВ, МЗ, ДСЗИ, ЕЛС.

Индикатори:

1. Број на информации за изготвени оперативни планови и стручни мислења за ДДД на ниво на локална самоуправа;
2. Број на одржани координативни состаноци за размена на информации и проценка на ризик и воспоставен систем за размена на информации меѓу АХВ и ИЈЗ;
3. Изработени и доставени месечни извештаи;
4. Изготвено стручно-методолошко упатство за превенција од појава на заразни заболувања патници кој одат на ацилак;
5. Изготвено стручно-методолошко упатство за превенција од појава на заразни заболувања кај патници во меѓународниот сообраќај;
6. Број на извршени епидемиолошки увиди;
7. Број на обработени материјали за лабораториска дијагноза;
8. Изготвени информации до СЗО, ДСЗИ, МЗ;
9. Изготвен годишен извештај.

ЦЕЛ 7 Намалување на оптоварувањето со инфлуенца и заболувања слични на инфлуенца

Мерка 7.1 Зајакнување на системот за надзор и одговор кон заболувања слични на грип и акутни респираторни инфекции

Активности:

1. Континуирано следење на состојбата со грип и заболувања слични на грип регионално и во светски рамки.

2. Прибирање, обработка, анализа и евалуација на поединечни информации и групни пријави за грип
3. Континуиран вирусолошки надзор над заболувања кои личат на грип во и вон сезона за докажување на грип и други причинители на вирусни респираторни заболувања.
4. Изготвување неделни информации за состојбата со грип преку редовниот систем за надзор и преку сентинел системот за епидемиолошки и вирусолошки надзор.
5. Редовно неделно доставување на епидемиолошки и вирусолошки извештаи во базата на податоци – TESSy на Европскиот центар за превенција и контрола на заразни болести – ECDC.
6. Засилување на епидемиолошкиот и вирусолошкиот надзор преку зголемување на бројот на сентинел места за надзор над заболувања слични на грип (ИЛИ) и други акутни респираторни инфекции (АРИ) за опфат на повеќе од 2% од населението.
7. Теренски увиди во ЦЈЗ и ПЗУ/ сентинел места во и вон сезона на грип со изготвени информации.
8. Изготвување на неделни збирни извештаи за вакцинацијата против сезонски грип во текот на сезоната.
9. Изготвување и адаптирање на едукативни материјали за заштита од грип и промоција на вакцинација против грип.

Извршители: ИЈЗ/МЗ во соработка со ЦЈЗ/ПЕ, ЗУ

Индикатори (показатели на успешност):

1. Број на обработени групни и индивидуални пријави за грип;
2. Број на лабораториски испитувања за лабораториска дијагностика на грип и други респираторни инфекции;
3. Број на извршени теренски увиди;
4. Број на изготвени неделни информации од редовен и сентинел надзор и вакцинација;
5. Број на навремено доставени извештаи во базата на податоци – TESSy;
6. Број на изготвени и адаптирани едукативни материјали.

Мерка 7.2 Зајакнување на системот за надзор и одговор во услови на многу висок интензитет на активноста на грип и при пандемија на грип

1. При појава на пандеМСки грип, по потреба ќе се ревидираат и изработат стручни упатства, протоколи за следење, вакцинација на приоритетни групи, согласно Оперативниот план.
2. Во случај на пандемија, ќе се вршат теренски увиди, а за состојбата и преземените мерки, ќе бидат изготвени информации.
3. Континуирана лабораториски дијагноза од случаи сомнителни на пандемиски грип
4. Воспоставување на лабораторија со трето ниво на биосигурност (BSL-III) во рамките на Институтот за Јавно Здравје.
5. Учество во работата на стручните комитетии при МЗ и редовни координативни состаноци помеѓу здравствен сектор, АХВ, ЦУК и други релевантни институции.

Извршители:

ИЈЗ/МЗ во соработка со ЦЈЗ/ПЕ, ДСЗИ, ЗУ АХВ, ЦУК и други релевантни институции

Индикатори (показатели на успешност):

1. Број на извршени теренски увиди;
2. Број на лабораториски испитувања;
3. Број на изготвени информации;
4. Број одржани состаноци на комисии;
5. Број на ажурирани/изготвени упатства, протоколи, водичи;
6. Формирана BSL- III лабораторија.

Мерка 7.3 Зајакнување на системот за надзор над сериозни акутни респираторни инфекции (САРИ)

Активности:

1. Подобрување на сентинел надзорот над сериозни акутни респираторни инфекции (САРИ) преку активно вклучување на клучни болници за ефикасно и ефективно следење на групите со висок ризик.
2. Лабораториска дијагностика на примероци од хоспитализирани пациенти со САРИ.
3. Извештаи за смртни случаи асоцирани со САРИ.
4. Изготвување неделни извештаи за состојбата со САРИ преку сентинел системот за надзор во текот на сезоната на грип.
5. Теренски увиди во сентинел болниците во сезона на грип со изготвени информации.
6. Спроведување на студија за проценка на оптоварувањето на здравствениот систем со САРИ.

Извршители: ИЈЗ во соработка со сентинел болници

Индикатори (показатели на успешност):

1. Број на лабораториски тестирани случаи на САРИ;
2. Број на пријави за смртни случаи заради САРИ;
3. Број на извршени теренски увиди;
4. Број на изготвени повратни неделни информации.

Цел 8 Одржување и понатамошен тренд на намалување на оптоварувањето со туберкулоза

Мерките и активностите за намалување на оптоварувањето со туберкулоза се претставени во посебна Програма за заштита на населението од туберкулоза и се во надлежност на Институтот за туберкулоза и белодробни заболувања и диспанзерите за ТБЦ во земјата.

Цел 9 Систем за следење и одговор кон појава на нови и заразни болести кои повторно се јавуваат

Мерка 9.1 Рана детекција и одговор кон болести нови и заразни болести кои повторно се јавуваат

Активности:

1. Следење на најновите стручни и научни сознанија од референтни институции (WHO, ECDC, CDC и др.) и соработка со националните институции од областа на јавно здравје од регионот (меѓу гранична соработка).
2. Подобрување на капацитетите за лабораториска дијагноза на нови и заразни болести кои повторно се јавуваат.
3. Задолжителна лабораториска дијагностика на сомнителните случаи стручно методолошка помош на ЦЈЗ/ПЕ.
4. По потреба изготвување на информации за населението, упатства за работа на здравствени установи и друг информативен едукативен материјал.

Извршители: ИЈЗ во соработка со МЗ и ЦЈЗ/ПЕ.

Индикатор:

1. Број на изготвени информации/ упатства/ препораки;
2. Број на теренски увиди;
3. Број на тестирани материјали во референтни лаборатории во и надвор од земјата.

Цел 10 Воспоставување на систем за брза реакција во случај на епидемии и кризни состојби

Мерка 10.1 Обезбедување на тимови за брз одговор во случај на епидемии и кризни состојби

Активности:

1. Формирање на дежурни епидемиолошки служби (систем за приправност) на ниво на ИЈЗ кои се (достапност 24/7).
2. Формирање на мулти-секторски тимови за истражување на епидемии.
3. Подготовка на Протокол на здравствен сектор со методологија на работа, чекори и надлежности при истражување на епидемии и брза реакција во кризни состојби.
4. Анализа на добиени информации при зголемен број на заболени или епидемии од страна на ЦЈЗ/ПЕ.
5. Спроведување на теренски увиди од стручни тимови на ИЈЗ при појава на зголемен број на заболени или епидемии.
6. Лабораториско тестирање на материјал за конфирмација на причинителот.
7. Изготвување и доставување до МЗ и ДСЗИ на информации со предложени и преземени против-епидемиски мерки.
8. Обука на стручни кадри од ЦЈЗ/ПЕ за примена на аналитички методи при истражување на епидемии.
9. Анализа и евалуација на Пријави и Одјави за епидемии на заразна болест од ЦЈЗ/ПЕ со континуирана обработка на доставените пријави и анкети.
10. Изготвување на годишен сумарен извештај, во рамките на годишниот извештај за заразни болести во РМ. Посебен извештај за епидемии од национален интерес се доставува и до СЗО.

Извршители: ИЈЗ во соработка со ЦЗ/ПЕ, ДСЗИ, АХВ

Индикатори (показатели на успешност):

1. Формирани дежурни екипи на ниво на ИЈЗ со ажурирани контакти;
2. Формирани мулти-секторски тимови за брз одговор при кризни ситуации/епидемии;
3. Изготвен протокол за здравствен сектор за истражување на епидемии и брз одговор во кризни ситуации;
4. Број на теренски епидемиолошки увиди и изготвени информации;
5. Број на обработени Пријави и Одјави на епидемија;
6. Број на обработени пријави и анкети во епидемија;
7. Број на земени материјали за лабораториско тестирање;
8. Број на одржани обуки за истражување на епидемии и број на обучени лица.

ЗДРАВСТВЕНО-ВОСПИТНА И ЕДУКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ПУБЛИКАЦИИ

Во врска со спречувањето и сузбивањето на заразните болести, здравствено-воспитната и едукативна активност ќе се врши преку следниве активности:

1. Стручна подготовка на соодветен информативно-едукативен материјал - брошури, летоци, постери, публикации за заразни заболувања, наменети за широката јавност и за здравствени работници.
2. Настапи/написи/интервјуа во средствата за јавно информирање (ТВ, весници, списанија), со цел едукација и информирање на пошироката јавност.
3. Редовно ажурирање на веб-страницата www.iph.mk со информации, упатства и препораки за актуелните епидемиолошки состојби со заразните болести, имунизацијата и др. информации од областа во РМ и светот.

Извршители: Институт за јавно здравје.

Индикатор: Број на печатени едукативни материјали, настапи во медиуми, број на информации, упатства, препораки на веб-страната на ИЈЗ.

Извештаи и публикации:

- Неделни извештаи за состојба со заразни болести во РМ;
- Неделни извештаи од АЛЕРТ системот;
- Неделни извештаи за состојбата со грипот во Р. Македонија и Европа;
- Месечни извештаи за закани и болести кои се превенираат со вакцинација;
- Месечни Билтени за состојбата и движењето на заразните болести во Република Македонија;
- Месечни извештаи од АЛЕРТ системот и надзор над АФП;
- Тромесечни извештаи за: АЛЕРТ, ИХИ, АФП, бруцелоза, заразни заболувања, превентивна дејност (табеларно и наративно) ;
- Шестмесечни извештаи за: АФП, опфат со задолжителна вакцинација;

- Годишен Извештај за спроведувањето на Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија;
- Годишен Извештај за спроведувањето на Програмата за заштита на населението во Република Македонија од ХИВ/СИДА;
- Годишен Извештај за движењето на заразните болести во Република Македонија;
- Годишен Извештај за спроведувањето на Програмата за спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија;
- Годишен Извештај за следење на болнички стекнати инфекции;
- Годишен Извештај за спроведувањето на АЛЕРТ системот;
- Годишен Извештај за АФП надзор во РМ;
- Годишен Извештај за реализација на Националната програма за јавно здравје.

ПЛАН ЗА РАБОТА

ПРОГРАМА: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ за 2019 година – Контрола и превенција на заразни болести		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
Цел на програмата: Главна цел на Програмата за 2019 година е да се намали оптоварувањето од заразните заболувања во Република Македонија.		Да се одржат ниските стапки на морталитет и инциденца од заразни болести
<p>Согласно Стратегија за здравје до 2020 година на Република Македонија, Програмата на Владата за 2017-2020 и анализата на состојбата во земјата и регионот приоритетни цели за превенција, контрола и одговор на заразните заболувања се:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зајакнување и подобрување на ефикасноста на системот за следење на заразни болести. 2. Подобрување на состојбата со задолжителната имунизацијата и намалување на бројот на заболени од вакцино-превентабилните болести. 3. Намалување на оптоварувањето со заразни заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода. 4. Зајакнување на системот за следење, контрола и одговор на болнички стекнатите инфекции и антимикробната резистенција. 5. Одржување ниска преваленца на ХИВ, сексуално и крвно преносливи инфекции. 6. Превенција и контрола на зоозоци и вектор-преносливи инфекции. 7. Намалување на оптоварувањето со инфлуенца и заболувања слични на инфлуенца. 8. Одржување и понатамошен тренд на намалување на оптоварувањето со туберкулоза. 9. Систем за следење и одговор кон нови и заразни болести кои повторно се појавуваат. 10. Воспоставување на систем за брза реакција во случај на епидемии и кризни состојби. 		Појдовна основа:
Показател за успешност:		
1. Инциденца на заразни заболувања кои подлежат на задолжително пријавување		1. Инциденца од заразни заболувања од 1.115,3/100.000

<p>2. Опфат со задолжителна имунизација и инциденца на вакцино-превентабилни заболувања</p>	<p>2. Последен опфат со вакцини под 92%</p>	<p>Опфат со секоја последна вакцина над 95%</p>
<p>3. Морталитет од заразни заболувања</p>	<p>3. Морталитет 0,3/100.000</p>	<p>Да се одреди нова појдовна основа по за инциденца и морталитет по воведување на електронски систем за пријавување</p>

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Организациони облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
ЦЕЛ 1. Зајакнување и подобрување на ефикасноста на системот на следење на заразни болести						
Собирање, обработка и анализа на пријави за заразни заболувања и пријави за изолиран/доказан микробиолошки причинител на заразна болест	Секојдневно прибирање и анализирање на индивидуални пријави за заразни болести во електронски систем и соодветни книги за евиденција	6210	6380	6480	6320	ЦЗ/ПЕ
	Обработка на пријави за изолиран-доказан причинител на заразна болест во електронски систем за евиденција и соодветни книги за евиденција	1225	1240	1240	1220	ЦЗ/ПЕ
	Во зависност од епидемиолошката ситуација. Во сите ЦЗ и нивни ПЕ се изготвуваат епидемиолошки анкети и истите навремено се доставуваат до ИЈЗ	470	510	510	480	ЦЗ/ПЕ
	Спроведување на теренски увиди во клиничките установи и кај магичните доктори. за контрола на пријавување и евиденција на заразни заболувања и микробиолошки доказани причинители на заразни болести	37	11	36	12	ЦЗ/ПЕ
	Водење на национална база на индивидуални пријави за заразни заболувања. микробиолошки изолати и анкети	3	3	3	3	ИЈЗ
	Изработка на месечни табеларни и наративни извештаи. годишни извештаи за заразни болести на ниво на ЦЗ/ПЕ	10+10	10	10	10	ЦЗ/ПЕ
	Изработка на Национален месечен билтен. квартален и годишен извештај	3+1+1	3+1	3+1	3+1	ИЈЗ
	Спроведување на теренски увиди во Центрите за јавно здравје и нивните подрачни единици за верификација. контрола и стручно методолошка помош.	15	15	15	15	ИЈЗ

	Изготвување на предлог Национална програма за јавно здравје во Република Македонија за 2020 година						1	ИЈЗ
Воведување и одржување на интегриран информатиски систем за следење на заразни болести	Надградба на информатискиот здравствен систем со модул за заразни болести, со што ќе се овозможи следење на заразните болести во момент кога ќе биде генерирана пријавата и навремена детекција и одговор при евентуалните кластери на заразни болести	1	1	1	1	1	1	Управата за електронско здравство
	Обука за примена на дефиниција на случај, согласно законска регулатива и критериуми на Европскиот центар за контрола и превенција на заразни болести	0	1	0	0	1	0	ИЈЗ
	Обука на корисниците за употреба на системот во сите ЦЗ/ПЕ	0	5	5	5	5	5	ЦЗ/ПЕ
	Пилотирање на системот на ниво на ЦЗ/ПЕ	15	15	15	15	15	15	ЦЗ/ПЕ
Рано известување и предупредување преку следење на синдроми на заразни болести (АЛЕРТ-систем)	Теренски увид од страна на ЦЗ/ПЕ, при појава на алерт од одреден синдром	10	10	10	10	10	10	ЦЗ/ПЕ
	Доставен извештај до ИЈЗ за резултатите, причинителот и преземените мерки за сузбивање на заболувањето по извршениот увид од страна на ЦЗ/ПЕ	403	403	403	403	403	403	ЦЗ/ПЕ
	Изработување на неделни извештаи за АЛЕРТ системот на ниво на ЦЗ	13+3+1+1	13+1+1	13+1+1	13+1+1	13+1+1	13+1+1	ИЈЗ
	Неделни, месечни, квартален и годишен национален извештај							

ЦЕЛ 2 Подобрување на состојбата со задолжителната имунизацијата и намалување на бројот на заболени од вакцино-превентабилните болести							
Контрола и евалуација на задолжителната вакцинација	Спроведување на активности за промоција на придобивките од имунизацијата кај населението	26	26	26	26	26	ЦЗ/ПЕ
	Теренски увиди за контрола на студен синџир и опфат во вакцинални пунктови и породишата	77	77	77	77	77	ЦЗ/ПЕ
	Пребарување на невакцинирани лица и организирање на активности за нивна вакцинација	10	10	10	10	10	ЦЗ/ПЕ
	Теренски увид и изготвување на информација по пријава за поствакцинална несакана реакција	14	15	14	15	15	ЦЗ/ПЕ
	Изготвување на квартални и шестмесечен табеларни извештај за вакцинален опфат по ЦЗ/ПЕ, по видови вакцини и ревакцини	10+10	10	10+10	10	10	ЦЗ/ПЕ
	Изготвување на табеларен шестмесечен извештај за вакцинален опфат на ниво на РМ	0	1	0	1	1	ИЗ
	Изготвување на годишен табеларен и наративен извештај за спроведената имунизација за 2019 во ЦЗ/ПЕ, со опфат одделно за секоја вакцина/ревакцина	10	0	0	0	0	ЦЗ/ПЕ
	Изготвување на годишен табеларен и наративен извештај за спроведената имунизација во републиката	1	0	0	0	0	ИЗ
	Прибирање, обработка и анализа на Пријавите за поствакцинални несакани реакции и подготвување на шестмесечен и годишен извештај	1	1	0	1	1	ИЗ
	Изготвување на Предлог Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија во 2020 година	0	0	0	0	1	ИЗ

Одржување на резултатите постигнати со ерадикација на детска парализа	Прибирање и обработка на неделни извештаи за АФП од болниците	165	165	165	165	ЦЗ/ПЕ
	Изготвување на неделни, месечни, тримесечни и Годишен извештај за АФП случаи, преземени мерки во врска со нивното регистрирање	13+3+1+1	13+3+1	13+3+1	13+3+1	ИЈЗ
Одржување на резултатите постигнати со ерадикација на детска парализа	По добивање на итна пријава за АФП ИЈЗ /ЦЗ прави теренски увид и прави епидемиолошки анкети за АФП случаи/контакти	1	2	1	1	ИЈЗ
	ЦЗ/ПЕ ќе изврши увид во вакциналните пунктови за проверка на опфатот со вакцина против полио од блиските контакти на АФП случајот - деца на возраст до 15 години зема материјал за вирусолошко испитување	5	5	5	5	ЦЗ/ПЕ
	ИЈЗ врши вирусолошко испитување и согласно правилата го транспортира до референтна лабораторија на СЗО	1	2	1	1	ИЈЗ
	Ажурирање на Програмата за елиминација на малите сипаници и превенција на конгенитална рубеола инфекција, за период 2019-2023	0	1	0	0	ИЈЗ
Спроведување на активности за елиминација на мали сипаници и рубеола во Р. Македонија	Организирање на регионални семинари за здравствените работници со цел презентирање на актуелна состојба во Р. Македонија и целите предвидени со ажурираната Програма	0	2	2	1	ИЈЗ
	Континуирано следење на вакцинацијата со МРП вакцината	13	13	13	12	ЦЗ/ПЕ
	Изработка на епидемиолошки анкети за секој случај на мали сипаници и/или рубеола, и земање биолошки и навремено доставување до ИЈЗ	11	11	9	13	ЦЗ/ПЕ

	Вирусолошко испитување од заболениот и контактите и ќе се достави за анализа во вирусолошката лабораторија при ИЈЗ за класификација на случајот	33	37	31	39	ИЈЗ
	При сомневање за појава на епидемија, се прави епидемиолошки увид на терен и се изготвува информација и се информира МЗ/ИЈЗ	1	1	1	1	ЦЗ/ПЕ
	Национална база на случаи со мали сипаници и рубеола	1	1	1	1	ИЈЗ
	Координација и континуирано следење на сите активности на регионално и локално ниво, спроведување на теренски увиди и предлагање и преземање на мерки и активности	2	2	3	3	ИЈЗ
	Континуирано информирање за трендовите на движењето на мали сипаници и други ВПД кај нас и во светот	3	3	3	3	ИЈЗ
	Организирање на активности на ниво на ЦЗ/ПЕ за подигање на свеста здравствените работници и родителите за безбедноста и бенефитите на МРП вакцинацијата	5	7	5	7	ИЈЗ/ЦЗ/ПЕ
ЦЕЛ 3 Намалување на оптоварувањето со заразни заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода						
Рано откривање и одговор на кластери и епидемии предизвикани од заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода	Изготвување на протокол (водич) за истражување на епидемии од заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода.	1	0	0	0	ИЈЗ
	Обука на епидемиолошките служби за примена на аналитички методи на регионално и локално ниво	1	0	1	1	ИЈЗ
	Детекција анализа на потенцијални кластери	2	10	10	2	ЦЗ/ПЕ

Вршење на теренски увид при зголемен број на заболени од заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода и изготвени информации со предлог мерки	5	25	25	5	ЦЗЗ/ПЕ	
	65	125	105	65	ЦЗЗ/ПЕ	
	50	120	120	50	ЦЗЗ/ПЕ	
<p>ЦЕЛ 4 Зајакнување на системот за следење, контрола и одговор на болнички стекнатите инфекции и антимикробната резистенција</p>						
Рано откривање и контрола на болнички стекнати инфекции	Изготвување на Правилник за епидемиолошки надзор над појава на болнички стекнати инфекции. базиран на медицина на докази. воведување и придржување кон дефиниција за случај за ИХИ					ИЗ
	0	1	0	0	ИЗ	
	0	2	2	1	ИЗ	
	116	116	116	116	ЦЗЗ/ПЕ	
Обуки на епидемиолози, микробиолози и членови на болничките комисији за ИХИ за доследно пријавување на случаи на ИХИ и контрола на истите					ИЗ	
Спроведување на епидемиолошки увиди (програмски и по индикации) на територијата на секој ЦЗЗ за следење на болнички стекнатите инфекции и изработка на информации					ЦЗЗ/ПЕ	
Земање материјали за микробиолошки анализи со цел контрола на моменталната состојба					ЦЗЗ/ПЕ	
					580	
					580	
					580	
					580	

Докажување на резистенција на микроорганизмите кон антимикробните средства од пациенти со болнички стекната инфекција во лабораториите на ЦЗ/ПЕ. Вовење на соодветна датабаза и навремено испраќање до ИЈЗ	9	11	11	11	11	ЦЗ/ПЕ
	1	1	1	1	1	ИЈЗ
	10+10	10	10	10	10	ЦЗ/ПЕ
	1+1	1	1	1	1	ИЈЗ
ЦЕЛ 5 Одржување ниска преваленца на ХИВ, сексуално и крвно преносливи инфекции						
Обработка на пријави. направени теренски увиди и изготвување на епидемиолошка анкета за пријавени случаи на вирусен хепатит Б или Ц	46	45	46	46	46	ЦЗ/ПЕ
	20	20	20	20	20	ЦЗ/ПЕ
	1	1	1	1	1	ИЈЗ
	10	0	10	10	0	ЦЗ/ПЕ
Превенција на хепатитис Б и Ц на територија на ЦЗ/ПЕ	Вовење на евиденција за секое носителство или хронична болест од овие хепатити и достава на истите до ИЈЗ					
Вовење на регистер за носителства и хронични случаи на хепатит Б и Ц на ниво на РМ						
Вовење на годишна евиденција за вкупен број на тестирани лица за хепатит Б и Ц на територијата која ја покрива ЦЗ (позитивни и негативни) – шестмесечен извештај						

	Водење на база со вкупен број на тестирани лица за хепатит Б и Ц на национално ниво	1	0	1	0	ИЈЗ
	Формирање на мултисекторска работна група за хепатит Б и Ц која ќе работи по препораките добиени од СЗО за проценка на инциденца и преваленца, детектирање на постоечки проблеми и изнаоѓање на соодветни решенија	1	0	0	0	ИЈЗ/МЗ
Подобрување на системот за надзор над сексуално преносливи инфекции	Навремено доставување на пријава и анкета до ИЈЗ за секој случај на СПИ на територија на ЦЈЗ/ПЕ	15	15	15	15	ЦЈЗ/ПЕ
ЦЕЛ 6 Намалување на оптоварувањето со зоознози и вектор-преносливи инфекции						
Воспоставување на систем за превенција и контрола и на зоознози и вектор преносливи заболувања	Подготовка на оперативни планови за ДДД на ниво на локална самоуправа	88	0	0	0	ЦЈЗ/ПЕ
	Спроведување и контрола на дезинсекција против комарци на територијата на РМ (по општини), согласно Акциониот план за превенција од ВПБ - Информации за спроведена дезинсекција	6	80	72	6	ЦЈЗ/ПЕ
	Координирање и континуирано следење на преземањето на мерки и активности согласно Акциониот План за справување со вектор преносливи болести (ВПБ), односно извршена дезинсекција против комарци на територијата на РМ (по општини)	1	5	13	1	ИЈЗ

	Задолжително теренско истражување при пријавен случај на зоонози и ВПБ. Обезбедување на материјал за лабораториска дијагностика на случаи на зоонози и вектор преносливи заболувања. Доставување на пријава. епидемиолошка анкета до ИЈЗ. Изготвување на информација и навремено известување на ИЈЗ и/или други надлежни институции за појава на случај и теренско истражување	13	25	25	13	ЦЈЗ/ПЕ
	Земање на материјал за дијагностика од лицата кои се враќаат од земји со ендемска маларија (согласно СЗО водич за патници во меѓународен сообраќај)	55	225	225	55	ЦЈЗ/ПЕ
	Дезинфекција по епидемиолошки индикации по м2	50000	50000	50000	50000	ЦЈЗ/ПЕ
	Дератизација по епидемиолошки индикации по мамец	800	800	800	800	ЦЈЗ/ПЕ
	Дезинсекција по епидемиолошки индикации	5000	5000	5000	5000	ЦЈЗ/ПЕ
	Воспоставување на систем за редовна размена на информации меѓу АХВ и ИЈЗ	1	0	0	0	ИЈЗ
	Создавање на мрежи за размена на информации поврзани со зоонози и вектор преносливи заболувања со соседните земји	1	0	0	0	ИЈЗ

<p>Изготвување на месечни извештаи за состојбата со заразни болести кои претставуваат закана за јавното здравје во Европа и Светот поврзани со зоонози и вектор преносливи заболувања со податоци од референтни меѓународни институции и организации</p>	<p>Изготвување на стручно-методолшко упатство за превенција од појава на заразни заболувања патници кој одаг на ацилак со посебен осврт на вакцинација и хемиопротифлакса согласно препораки на СЗО</p>	<p>Стручно-методолшка помош на ЦЗ/ПЕ при пријавен случај на маларија со теренски увид и информација до ДСИ и МЗ</p>	<p>Изготвување на годишен извештај за состојбата и заболените од маларија</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>ИЗ</p>
<p>3</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>ИЗ</p>
<p>ЦЕЛ 7 Намалување на оптоварувањето со инфлуенца и заболувања слични на инфлуенца</p>								
<p>Зајакнување на системот за надзор и одговор кон заболувања слични на грип и акутни респираторни инфекции</p>	<p>ЦЗ/ПЕ во сезоната на грип континуирано ќе вршат прибирање и обработка на индивидуални и групни пријави за грип на ниво на ЦЗ/ПЕ</p>	<p>Изготвување неделни информации за состојбата со грип преку редовниот и сентинел систем за надзор и извештај за вакцинацијата против сезонски грип</p>	<p>2970</p>	<p>2029</p>	<p>75</p>	<p>2654</p>	<p>ЦЗ/ПЕ</p>	<p>ИЗ</p>
<p>13+13</p>	<p>7+13</p>	<p>0+13</p>	<p>13+13+10</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>ИЗ</p>	<p>ИЗ</p>

	ЦЗ/ПЕ во сезоната ќе обезбеди материјали од лица со симптоми на грип или слични на грип/ акутни респираторни инфекции за лабораториска дијагностика	83	35	0	45	ЦЗ/ПЕ
	Лабораториско испитување за докажување на грип и други причинители на вирусни респираторни заболувања во ИЈЗ	80	30	10	80	ИЈЗ
	Изготвување и адаптирање на едукативни материјали за заштита од грип и промоција на вакцинација против грип	1	0	1	0	ИЈЗ
	Набавка на вакцини против сезонски грип пред отпочнување на сезоната ЦЗ/ПЕ	0	0	50000	0	МЗ
	Мониторинг и евалуација на сентинел системот за надзор над ИЛИ/АРИ	1	1	1	1	ИЈЗ
	При појава на пандемиски грип, по потреба ќе се ревидираат и изработат стручни упатства, протоколи за следење, вакцинација на приоритетни групи, согласно Оперативниот план	0	0	1	0	ИЈЗ
	Воспоставување на лабораторија со трето ниво на биосигурност (BSL-III) во рамките на Институтот за Јавно Здравје	0	0	1	0	ИЈЗ
	Континуирана лабораториски дијагноза од случаи сомнителни на пандемиски грип	5	5	5	5	ИЈЗ
	Следење на појава на сериозни респираторни инфекции (САРИ) на ниво на ЦЗ/ПЕ.	11	5	0	5	ЦЗ/ПЕ
	Навременно пријавување на САРИ до ИЈЗ.	11	5	0	5	ЦЗ/ПЕ
	Лабораториско тестирање на материјал од хоспитализираните пациенти.	11	5	0	5	ИЈЗ
	Теренски увид во болницата каде е регистриран САРИ случајот.	5	1	0	2	ЦЗ/ПЕ
	Извештај од теренскиот увид	5	1	0	2	ЦЗ/ПЕ
	Изготвување неделни извештаи за состојбата со САРИ преку сентинел системот за надзор во текот на сезоната на грип	13	7	0	13	ИЈЗ
Зајакнување на системот за надзор и одговор во услови на многу висок интензитет на активност на грип и при пандемија на грип						
Зајакнување на системот за надзор над сериозни акутни респираторни инфекции (САРИ)						

ЦЕЛ 8 Одржување и понатамошен тренд на намалување на оптоварувањето со туберкулоза - Посебна Програма						
ЦЕЛ 9 Систем за следење и одговор кон појава на нови и заразни болести кои повторно се јавуваат						
Рана детекција и одговор кон болести нови и заразни болести кои повторно се јавуваат	ЦЗ/ПЕ ќе изврши епидемиолошки теренски увиди при појава на случаи на нови заболувања или заболувања кои повторно се појавуваат и ќе достави информација до ИЗ и ќе обезбеди материјал за лабораториско испитување и по потреба ќе го достави до ИЗ	9	8	9	8	ЦЗ/ПЕ
	Задолжителна лабораториска дијагностика на сомнителните случаи	12	12	12	12	ИЗ
	Следење на најновите стручни и научни сознанија од референтни институции и изготвување на периодични информации за состојбата со овие заболувања во земјата и светот	3	3	3	3	ИЗ
	По потреба во соработка со ИЗ ќе се изготваат информации за населението, упатства за работа на здравствени установи и друг информативен материјал	3	3	3	3	ИЗ/ЦЗ/ПЕ
Соработка со националните институции од областа на јавно здравје од регионот (меѓу гранична соработка)	1	1	1	1	ИЗ	
ЦЕЛ 10 Воспоставување на систем за брза реакција во случај на епидемии и кризни состојби						
Обезбедување на 24/7 тимови за брз одговор во случај на епидемии и кризни состојби	Воведување на систем за приправност на епидемиолошката служба при ЦЗ/ПЕ	10	10	10	10	ЦЗ/ПЕ
	Формирање на дежурни епидемиолошки служби (систем за приправност) на ниво на ИЗ кои се достапност 24/7	1	1	1	1	ИЗ

Континуирана здравствено-воспитна и едукативна дејност во врска со спречувањето и сузбивањето на заразните болести	Вршење на епидемиолошки истражувања. согласно протокол за истражување на епидемии и брза реакција во кризни состојби и земање на материјал за лабораториско докажување/потврдување на причинителот. Изготвување на информации и доставување до ИЈЗ, МЗ, АХВ и ДСЗИ	5	5	5	5	ЦЗЗ/ПЕ
		29	32	39	ИЈЗ	
		9	8	9	ЦЗЗ/ПЕ	
		9	8	9	ИЈЗ	
ЗДРАВСТВЕНО-ВОСПИТНА И ЕДУКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ПУБЛИКАЦИИ						
Континуирана здравствено-воспитна и едукативна дејност во врска со спречувањето и сузбивањето на заразните болести	Изготвување на информативно-едукативен материјал - брошури, флаери, постери, публикации за заразни заболувања, наменет за широка јавност и здравствени работници	1	1	1	1	ЦЗЗ/ПЕ
		3	3	3	ИЈЗ	
		56	46	46	ЦЗЗ/ПЕ	
Континуирана здравствено-воспитна и едукативна дејност во врска со спречувањето и сузбивањето на заразните болести	Настапи/написи/интервјуа во средствата за јавно информирање (ТВ, весници, списанија), со цел информација и едукација на пошироката јавност	30	20	20	30	ИЈЗ
		30	20	20	30	ИЈЗ

ХИГИЕНА И ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА

IV. Приоритетни цели на програмата

Главна цел на Програмата за 2019 година е да се намали оптоварувањето од факторите на ризик за појава на заразните и незаразните болести во Република Македонија.

Една од трите стратегиски цели на Стратегијата здравје до 2020 на Република Македонија е „заштита на здравјето и благосостојбата од ризиците на животната средина кои потекнуваат од климатските промени, воздух, вода, почва, хемикалии, азбест, итн.“.

Согласно Стратегија за здравје до 2020 година на Република Македонија, Програмата на Владата за 2017-2020 и анализата на состојбата во земјата и регионот приоритетни цели во областа на здравствената екологија, хигиената на храна и исхрана и безбедноста на работно место се:

1. Сите фактори поврзани со здравјето се вклучени во политиките за животната средина
2. Намалување на сите видови здравствени нееднаквости поврзани со животната средина
3. Намалување на модифицирачките фактори на ризик за појава на незаразни болести, односно на несоодветната исхрана, зголемената телесна тежина, дебелината и физичката неактивност.
4. Намалување на микробиолошката контаминација во објектите за колективна исхрана наменета за вулнерабилните групи од популацијата.
5. Намалување на алиментарниот дневен внес на хемиски контаминенти - метали и микотоксини - со храната и специфични препораки за населението.
6. Намалување на изложеност на населението на бучава во животната средина и со тоа болестите поврзани со бучава.
7. Идентификација и превенција на ризик факторите во работната средина и намалување на преваленцијата на професионалните болести.

Стратегиската основа за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени со Акциски План (МЗ, 2011а) е усвоена од страна на Владата на Република Македонија во 2011 година, во која се дефинирани следниве приоритетни области на дејствување:

- Зголемување на свесноста кај луѓето за климатските промени и нивното влијание врз здравјето во Република Македонија
- Идентификација, регистрирање и следење на ризиците поврзани со климатските промени и нивното влијание врз здравјето на луѓето
- Унапредување на здравствениот систем во промоцијата и превенцијата

V. Успешноста на Програмата ќе се оценува преку основните индикатори на исход:

1. Анализа за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење
2. Следење на квалитетот на водата за пиење од водоснабдителните системи во училиштата, состојбата на санитација и хигиената кај децата во училиштата
3. Следење на безбедноста на водата за пиење во однос на потенцијална контаминација со вируси
4. Анализа за проценката на здравствениот ризик од површинските води и од водите за рекреативно капење
5. Утврдување на квалитетот и безбедноста на водата за пиење после кондиционирање на површински води кои се наменети за вода за пиење во Филтер станиците

6. Проценка на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето на изложеното население преку оцена на морбидитетот на респираторните заболувања кај предучилишни и училишни деца
7. Подготовка на мислења и стручна проценка на елаборати од областа на животната средина
8. Утврдување на одговор на климатските промени во однос на топлотни и студени бранови за превенција од потенцијални штетни здравствени ефекти
9. Следење на биолошкиот квалитет на исхраната
10. Следење на нутритивниот статус кај деца
11. Проценка на просечниот дневен внес на макро и микронутриенси на населението
12. Анализа на безбедност на храната во објекти за колективна исхрана за вулнерабилни групи, како што се деца, ученици, студенти, болни лица, стари лица
13. Проценка на дневниот внес на метали и микотоксини со храната од пазар од домашно земјоделско производство во различни региони
14. Проценка на здравствениот ризик од бучавата во животната средина во одредени градови во РМ
15. Инциденца и преваленца на професионални болести
16. Инциденца на повреди на работа
17. Вид и обем на извршена работа во овластените установи за медицина на труд

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје - дел хигиена и здравствена екологија						
Главна цел: Да се намали оптоварувањето на населението предизвикано од пореметувањето на здравствено-еколошката рамнотежа, безбедната храна и исхраната во РМ						
Посебна цел: Спроведување на највисоко ниво на стручност и професионалност на активностите во областите хигиена и здравствена екологија во Центрите за јавно здравје во РМ						
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
Целосно спроведување на НГПЈЗ, во делот на хигиена и здравствена екологија, од страна на ЦЈЗ во РМ	Спроведување на квартален мониторинг	X	X	X	X	Сектор за здравствена екологија при ИЈЗРМ
	Спроведување на стручно-методолошка помош	X	X	X	X	
Показател за успешност: Извештаи согласно увидите за мониторинг и стручно-методолошка помош на ЦЈЗ		Појдовна основа: ЦЈЗ ги спроведуваат активностите согласно НГПЈЗ во делот на хигиена и здравствена екологија		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Најголемо можно доближување до квалитетот на стручна пракса предвиден со националните препораки, легислативата и меѓународните водичи од областа на хигиената и здравствената екологија		

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје - дел хигиена и здравствена екологија						
Главна цел: Да се намали оптоварувањето од ризик факторите за незаразните болести во Република Македонија						
Посебна цел: Следење на биолошкиот квалитет на исхраната						
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
<p>Карактеристики на биолошкиот квалитет на исхраната во предучилишни установи, основни училишта, ученички и студентски домови, домови за згрижување на стари лица и болници</p>	Контрола на квалитет на 5 дневни оброци во предучилишните установи	X	X	X	X	<p>Одделенија за хигиена во 10 ЦЗ во РМ согласно планот Испратен до нив од страна на ИЈЗРМ</p>
	Контрола на квалитет на 5 дневни оброци во училиштата со организирана целодневна исхрана		X		X	
	Контрола на 7 дневни оброци во ученичките и студентските домови		X		X	
	Контрола на 7 дневни оброци во домовите за згрижување на стари лица	X	X	X	X	

<p>Карактеристики на билошкиот квалитет на исхраната во предучилишни установи, основни училишта, ученички и студентски домови, домови за згрижување на стари лица и болници во РМ</p>	<p>Контрола на квалитет на 9 дневни оброци во болници</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	
<p>Сублимиран извештај за билошкиот квалитет на исхраната кај засегнатите популации на целата територија на државата за претходната година</p>		<p>X</p>				<p>Одделение за физиологија и мониторинг на исхрана при ИЈЗРМ</p>

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје - дел хигиена и здравствена екологија						
Главна цел: Да се намали оптоварувањето од ризик факторите за незаразните болести во Република Македонија						
Посебна цел: Следење на нутритивниот статус кај деца						
Показател за успешност: Преваленца на неухранетост, зголемена телесна тежина и дебелина кај деца		Појдовна основа: Преваленца на зголемена телесна тежина кај деца: претходни (27,8%), второ одд. (36,7%), петто одд. (43,6%), прва год. (29,5%).		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Елиминирање на неухранетоста и стабилизирање и намалување на преваленцата на дебелина кај децата		
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
Утврдување на нутритивниот статус кај деца од претходниот возраст (4-5 год)	Антропометриски мерења на деца од претходниот возраст (4-5 год)	X				
Утврдување на нутритивниот статус кај деца од второ одделение	Антропометриски мерења на деца од второ одделение		X			
Утврдување на нутритивниот статус кај деца од петто одделение	Антропометриски мерења на деца од петто одделение			X		
Утврдување на нутритивниот статус кај деца прва година средно училиште	Антропометриски мерења на деца од прва година средно училиште				X	Одделенија за хигиена во 10 ЦЗ во РМ согласно планот Испратен до нив од страна на ИЦЗРМ

Утврдување на нутритивниот статус кај децата во РМ	Сублимиран извештај за карактеристиките на нутритивниот статус кај засетнатите популации на целата територија на државата за претходната година	X				Одделение за физиологија и мониторинг на исхрана при ИГЗРМ
--	---	---	--	--	--	--

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје – дел хигиена и здравствена екологија						
Главна цел: Да се намали оптоварувањето од ризик факторите за незаразни болести во Република Македонија						
Посебна цел: Проценка на просечниот дневен внес на макро и микронутриенци на населението во РМ						
Показател за успешност: Просечен дневен внес на макро и микронутриенци на населението во РМ		Појдовна основа: Зголемен внес на заситени масти, транс масти, шеќери и сол		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Намалување на внесот на заситени масти, шеќери и сол и елиминирање на внесот на индустриски произведените транс масни киселини		
Мерки		Активности		Временска рамка за спроведување		
		Квартал 1		Квартал 2		Квартал 3
Утврдување на просечен дневен внес на макро и микронутриенци на населението во РМ		Нутритивна анализа и пресметка согласно извештај на Заводот за статистика				Квартал 4
						X
						Одделение за физиологија и мониторинг на исхрана при ИЈЗРМ
ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје - дел хигиена и здравствена екологија						
Главна цел: Да се намали здравствено-еколошкиот ризик во врска со квалитетот на водите за пиење						
Посебна цел: Проценка на здравствено-еколошкиот ризик во врска со квалитетот на водите за пиење						
Показател за успешност: Проценка на здравствено-еколошкиот ризик во врска со квалитетот на водите за пиење и водоснабдувањето како и воспоставување на здравствена евиденција на водоснабдувањето на населението		Појдовна основа: Квалитетот на водата за пиење во јавните водоснабдителни системи во руралните населени места (села со сопствен водовод – 32,2% бактериолошки неисправни примероци на вода за пиење во 2017) и индивидуалните		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Најголемо можно доближување до квалитетот предвиден со националната легислатива за квалитет на водата за пиење во функција на подобро здравје на населението		

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Организациони облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
<p>Анализа за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење, согласно програмските активности и извршените санитарно-хигиенски увиди, проценка на ризикот и анализи спроведени со договор помеѓу центрите и организациите за јавно водоснабдување во</p>	<p>Контрола на квалитетот на водата за пиење во јавните водоснабдителни објекти</p>	X			X	<p>Одделенија за хигиена во 10 ЦЈЗ во РМ согласно планот Испратен до нив од страна на ИЈЗРМ</p>
	<p>Контрола на квалитетот на водата за пиење во населените места без јавни водоснабдителни објекти</p>	X			X	
	<p>Санитарно-хигиенски увиди околу изворите за јавно водоснабдување за проценка на ризикот од можно загадување</p>	X			X	

<p>регионите кои ги покриваат центрите за јавно здравје во РМ</p>	<p>Сублимиран извештај за квалитетот на водата за пиење кај засегнатите популации на целата територија на државата за претходната година</p>	<p>X *</p>				<p>Одделение за безбедност на вода и санитација на животната средина при ИЈЗРМ</p>
---	--	------------	--	--	--	--

* На крај на првиот квартал од 2020 година

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје - дел хигиена и здравствена екологија						
Главна цел: Да се унапреди здравјето на училишната популација преку намалување на оптоварувањето од ризик факторите за заразни болести преку подобрување на водоснабдувањето, санитацијата и хигиената						
Посебна цел: Следење на состојбата со водоснабдување, санитација и хигиена во училиштата						
Показател за успешност: Квалитет на водата за пиење, состојба на санитацијата и одржувањето на личната хигиена кај училишната популација	основа: Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Подобрување на санитарно-хигиенската состојба во училиштата во РМ за унапредување на здрава училишна средина во функција на зачувување и унапредување на здравјето на училишната популација					
	Квалитетот на водата за пиење, и санитацијата во училишната населени места е во согласност со препораките и летислативата					
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
Утврдување на квалитетот на водата за пиење од водоснабдителните системи во училиштата	Следење на квалитетот на водата за пиење од водоснабдителните системи во училиштата	X	X	X	X	Одделенија за хигиена во 10 ЦЗ во РМ согласно планот Испратен до нив од страна на ИЈЗРМ
Утврдување на состојбата на санитација во училиштата	Проверка со чек листа и санитарно-хигиенски увид на условите за санитација	X	X	X	X	
Утврдување на хигиената кај децата во училиштата	Проверка со чек листа и санитарно-хигиенски увид на	X	X	X	X	

<p>Утврдување на квалитетот на водата за пиење, состојбата на санитација во училиштата и хигиената кај училишните деца во РМ</p>	<p>условите за хигиена и перцепцијата на учениците</p>						<p>Одделение за безбедност на вода и санитација на животната средина при ИЈЗРМ</p>
<p>Сублимиран извештај за санитарно-хигиенската состојба во училиштата во РМ со предлог мерки за унапредување на здрава училишна средина и мерки за зачувување и унапредување на здравјето на училишната популација</p>	<p>X *</p>						

* На крај на првиот квартал од 2020 година

** Во Табела 1.2.1 е прикажано следењето на санитарно-хигиенската состојба во училиштата од страна на Центрите за јавно здравје.

Табела 1.2.1 Следење на санитарно-хигиенската состојба во училиштата во РМ

Ц/З	Бр. на училишта		Тип на училишта		Планиран број на увиди	Реализирани увиди	Интернати	Планиран број на увиди
	село	град	Основен	среден				
Битола	127	28	145	10	75		1	2
Куманово	66	22	80	8	44		4	4
Кочани	48	18	60	6	66		/	/
Охрид	67	20	77	10	40		4	4
Прилеп	70	9	82	7	66		2	2
Скопје			156	31	90		7	7
Струмица	14	11	20	5	25		1	1
Тетово	78	7	80	5	25		/	/
Велес	87	29	105	11	60		4	4
Штип	44	18	54	8	30		2	4
ВКУПНО		960	859	101	521		25	28

за потребите на програмската активност изработено е соодветно работно упатство од страна ИЈЗРМ

Бројот на земени примероци вода за пиење за лабораториска анализа (во обем од бактериолошка и основна физичко-хемииска анализа) ќе се прикаже во табела 1.2.2 по извршениот санитарно-хигиенски увид со што ќе се креира база на податоци за пристапот до безбедна вода за пиење во училиштата во РМ.

Табела 1.2.2. Приказ на водоснабдувањето во училиштата

ЦЈЗ	Училиште		Тип на училиште		Тип на водоснабдителен објект			Примероци вода за анализа за анализа		Интер нати	Примероци вода за анализа	
	село	град	основни	сред ни	цен трален	лока лен	Остана то	плани рани	реализирани		плани рани	реализи рани
Битола	127	28	145	10						1		
Куманово	66	22	80	8						4		
Кочани	48	18	60	6						/		
Охрид	67	20	77	10						4		
Прилеп	70	9	82	7						2		
Скопје			156	31						7		
Струмица	14	11	20	5						1		
Тетово	78	7	80	5						/		
Велес	87	29	105	11						4		
Штип	44	18	54	8						2		

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје – дел хигиена и здравствена екологија					
Главна цел: Да се намали оптоварувањето од ризик факторите од заразните болести од вируси поврзани со водата за пиење во Република Македонија					
Посебна цел: Проценка на ризикот од контаминација со вируси на водата за пиење од јавните водоснабдителни системи во РМ					
Показател за успешност: Квалитет на водата за пиење во однос на вирусолошка анализа во РМ		Појдовна основа: Можна контаминација и внес на вируси поврзани со водата (досега не се вршени вирусолошки анализи на водата за пиење)	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Намалување на ризикот од контаминација на водата за пиење со вируси и елиминирање на внесот на вируси поврзани со водата кои може да предизвикаат хидрични (преку вода) заболувања како што се самолимитирачките гастроентерити, но и посериозни заболувања како што се појавата на менингит и полиомиелит, дезинтерија, а во некои ситуации може да предизвикаат и смртен исход		
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување			
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4
Утврдување на безбедноста на водата за пиење во однос на потенцијална контаминација со вируси - ентеро, полио, ехо, коксаки, рео, адено, хепатит А вирус и други (пример: норовирус, ротавирус, хепатит Е вирус-ХЕВ).	Следење на безбедноста на водата за пиење со вирусолошка анализа од јавните водоснабдителни системи ќе ги опфати 7-те града со број на жители над 40.000 и тоа во: Куманово, Битола, Прилеп, Тетово, Велес, Охрид и Штип, со по една (1) годишна анализа и Мониторинг на	X	X	X	X
					Одделение за безбедност на вода и санитација на животната средина при ИЗРМ

	<p>вирусите во водата за пиење од Скопје со фреквенција еднаш (1) месечно во период од мај до декември 2019 година (вкупно 8 анализи годишно), претставени со временска рамка и количина во табела број 1</p>							
<p>Анализа/извештај на проценката на здравствениот ризик од потенцијално присуство на вируси во водата за пиење</p>					<p>X</p>		<p>Одделение за безбедност на вода и санитација на животната средина при ИЈЗРМ</p>	

Мониторинг на вирусите во водата за пиење ќе ги опфати 7-те града со број на жители над 40.000 и тоа во: Куманово, Битола, Прилеп, Тетово, Велес, Охрид и Штип, со по една (1) годишна анализа и Мониторинг на вирусите во водата за пиење од Скопје со фреквенција еднаш (1) месечно во период од мај до декември 2019 година (вкупно 8 анализи годишно), претставени со временска рамка и количина во табела број 1.3.1.

Табела број 1.3.1 Мониторинг на вирусите во водата за пиење

Податливности	Рокови/ временски период	Индикатори	Број
Мониторинг во 7 града со над 40000 жители	Еднаш годишно	Анализирани примероци	7
Мониторинг во Скопје	Еднаш месечно, мај-декември	Анализирани примероци	8
Проценка на здравствен ризик од присуство на вируси во вода за пиење	Два пати годишно, 2. и 4. Тромесечие	Извештај	2

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје – дел хигиена и здравствена екологија						
Главна цел: Да се намали здравствено-еколошкиот ризик од површинските води и водите за рекреативно капење						
Поседна цел: Проценка на здравствено-еколошкиот ризик од квалитетот на површинските води и водите за рекреативно капење од јавно-здравствен аспект						
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
Анализа за проценката на здравствениот ризик од површинските води и од водите за рекреативно капење РМ	Контрола на квалитет на површинските води и од водите за рекреативно капење	X	X	X	X	Одделенија за хигиена во 10 ЦЗ во РМ согласно планот Испратен до нив од страна на ИЗРМ
	Сублимиран извештај за квалитетот на површинските и водите за рекреативно капење	X*				

* На крај на првиот квартал од 2020 година

** Во Табела 1.4 е прикажано следењето на квалитетот на површинските води од страна на Центрите за јавно здравје.

Табела 1.4 Следење на квалитетот на површински води

Центар за јавно здравје	Санитарно-хигиенски увиди	Планиран годишен број примероци вода за физичко хемиска и бактериолошка анализа
Битола	18	60
Куманово	10	20
Кочани	10	32
Охрид	40	150
Прилеп	10	20
Скопје	35	70
Струмица	14	28
Тетово	26	35
Велес	23	61
Штип	9	27
Вкупно РМ:	195	503

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје – дел хигиена и здравствена екологија						
Главна цел: Да се намали оптоварувањето од ризик факторите за заразни и незаразни болести во Република Македонија од користење на пречистени површински води кои се наменети за вода за пиење						
Посебна цел: Стручна проценка на состојбата на Филтер станиците за кондиционирање на површински води кои се наменети за вода за пиење						
Показател за успешност: Пречистени води за пиење од Филтер станиците за кондиционирање на површински води кои се наменети за вода за пиење	Појдовна основа: Квалитет безбедност пречистените води со намена за вода за пиење	Појдовна основа: Квалитет и безбедност на пречистените води со намена за вода за пиење	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Унапредување на процесот на кондиционирање на површински води кои се наменети за вода за пиење во Филтер станиците и подобрување на квалитетот и безбедноста на водата за пиење			
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
Утврдување на квалитетот и безбедноста на водата за пиење после кондиционирање на површински води кои се наменети за вода за пиење во Филтер станиците	Санитарно-хигиенски увиди и стручна проценка на состојбата на Филтер станиците за кондиционирање на површински води кои се наменети за вода за пиење, преку редовни увиди во начинот на функционирање и одржување, а во функција на подобрување на состојбата на филтер станиците за	X	X	X	X	

	<p>кондиционирање на површински води кои се наменети за вода за пиење во: Берово, Битола, Велес, Винаца, Куманово, Пехчево, Пробиштип, Струмица, Свети Николе и Охрид. Предвидено е да се направа вкупно два (2) увиди во филтер станици во секој квартал, освен во третиот квартал (летната сезона) кога ќе се направа вкупно 4 увиди во филтер станици за кондиционирање на површински води кои се наменети за вода за пиење</p>	X	X	X	X		<p>Одделение за безбедност на вода и санитација на животната средина при ИЈЗРМ</p>
	<p>Врз основа на извршените увиди ИЈЗ на РМ ќе подготви стручни проценки за начинот на функционирање и одржување на Филтер станиците за кондиционирање на</p>	X					

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје – дел хигиена и здравствена екологија						
Главна цел: Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на амбиентниот воздух врз здравјето кај предучилишна и училишна популација						
Посебна цел: Анализа на квалитетот на амбиентниот воздух во урбаните средини и проценка на здравствената состојба од неспецифични респираторни болести на предучилишна и училишна популација во РМ						
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
		Организациски облик/лице				
Проценка на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето на изложеното население преку оценка на морбидитетот на респираторните заболувања кај предучилишни и училишни деца	Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух релацијата со податоците за годишната стапка на морбидитетот од неспецифични респираторни заболувања Ј00-Ј99, со исклучок на Ј10-Ј18, според МКБ-10 кај предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца (7-14	X	X	X	X	Одделенија за хигиена во 10 ЦЗ во РМ согласно планот Испратен до нив од страна на ИЦЗРМ
Показател за успешност: Состојба на квалитетот на амбиентниот воздух и здравствена состојба на предучилишна и училишна популација во РМ во однос на неспецифични респираторни болести		Појдовна основа: Зголемување на концентрациите на аероседимент во амбиентниот воздух во урбани средини и зголемена стапка од неспецифични респираторни болести на предучилишна и училишна популација				
Показател за успешност: Состојба на квалитетот на амбиентниот воздух и здравствена состојба на предучилишна и училишна популација во РМ во однос на неспецифични респираторни болести		Планиран резултат (одреденица) на годишно ниво: Намалување на концентрациите на аероседимент во амбиентниот воздух во урбаните средини и опаѓање на стапката од неспецифични респираторни болести на предучилишна и училишна популација				

	годишна возраст) во град и села, по методологијата на СЗО							
	Сублимиран извештај за квалитетот на амбиенталниот воздух во урбаните средини и проценка на здравствената состојба од неспецифични респираторни болести на предучилишна и училишна популација во РМ	X					Одделение за безбедност на вода и санитација на животната средина при ИЗРМ	

* На крај на првиот квартал од 2020 година

** Во Табела 1.5 е прикажано следењето на квалитетот на квалитетот на воздухот од страна на Центрите за јавно здравје.

Табела бр.1.5 Следење на квалитетот на воздухот

Центар за јавно здравје	Аероседимент		Чад и SO ₂		Pb, Cd и Zn		CO	
	Мерни места	Број на : Месечни примероци	Мерни места	Дневни примероци	Мерни места	Дневни примероци	Мерни места	Дневни примероци
Битола	6	72			6	144		
Куманово	4****	48			4	96		
Кочани	4	48						
Охрид	7	84						
Прилеп	9	108						
Скопје	30	360	6	4330	1*	14	4**	56
Струмица	4	48						
Тетово	4	48						
Велес	11***	132	1	730	1****	365		
Штип	4	48						
Вкупно РМ	81	996	7	5060	12	619	4	56

* Олово се следи 2 пати годишно по 7 дена во април/октомври во Скопје

** Јаглерод монооксид се следи 2 пати годишно по 7 дена во април/октомври само во Скопје

*** Аероседимент се следи во Велес на 7 м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Pb, Cd и Zn и во Кавадарци на 4 м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Ni и Fe.

**** Олово, кадмиум и цинк во цврсти честички со висоководуменски узоркува, на воздух на едно м.м. се следи секој ден, а на другото м.м. еден ден во неделата, во Велес

***** Аероседимент се следи во Куманово на 4 м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Pb, Cd и Zn

Зачагата ќе се реализира со стандардни методи на земање примероци атмосферски воздух и стандардни методи на лабораториска дијагноза. Наодите за чад, SO₂, олово, кадмиум и цинк ќе се презентираат како 24-часовен просек во мг/м³ воздух, јаглерод монооксидот како часовен просек во мг/м³ воздух, а аероседиментот како месечен просек во мг/м² површина.

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје – дел хигиена и здравствена екологија					
Главна цел: Да се намали загадувањето на животната средина и унапреди човековото здравје преку изработка на мислења и стручна проценка на елаборати од областа на животната средина					
Посебна цел: Спроведување на активности за одговор на климатските промени топлотни бранови и ладно време					
Показател за успешност: Елаборати од областа на животната средина за издавање/обновување на А и Б-интегрирана еколошка дозвола	Појдовна основа: Некомплетни Елаборати од областа на животната средина за издавање/обновување на А и Б-интегрирана еколошка дозвола				
	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Унапредување на квалитетот на подготвените Елаборати од областа на животната средина за издавање/обновување на А и Б-интегрирана еколошка дозвола во функција на подобрување на квалитетот на животната средина и унапредување на здравјето на населението во РМ				
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување			Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	
Подготовка на мислења и стручна проценка на елаборати од областа на животната средина	Институтот за јавно здравје на Република Македонија, на барање од Министерството за здравство, изработува мислења и стручна проценка на елаборати од областа на животната средина со разгледување на стручната документација	X	X	X	Одделение за безбедност на вода и санитација на животната средина при ИЈЗРМ
				4	

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје – дел хигиена и здравствена екологија						
Главна цел: Да се намали ризикот по здравјето на населението преку спроведување на активности за одговор на климатските промени во однос на топлотни и студени бранови						
Посебна цел: Правилен и навремен одговор на климатските промени во однос на топлотни и студени бранови						
Показател за успешност: Подготвени Стратегија за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени во Република Македонија со акционен план, усвоена од Владата на РМ во 2011 година; Акционен план за превенирање на последиците од топлотните бранови врз здравјето на населението во Република Македонија, усвоен од Владата на РМ во 2012 година и Акционен план за превенирање на штетните влијанија и на последиците од студените бранови врз здравјето на населението во Република Македонија, усвоен од Владата на РМ во 2012 година		Појдовна основа: Голям број на денови со топлотни (3 дена жолта фаза и 11 дена портокалова фаза во 2017) и студени бранови (3 дена жолта фаза и 3 дена портокалова фаза во 2017)		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Унапредување на здравјето на населението преку редовна дистрибуција на препораки и мерки за адаптација со последователно намалување на број на повизи од Итна медицинска помош и хоспитализација		
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
Утврдување на одговор на климатските промени во однос на топлотни и студени бранови	Спроведување активности за превенирање на штетните влијанија и на последиците од топлотните и студените бранови врз здравјето на населението	X	X	X	X	Одделение за безбедност на вода и санитација на животната средина при ИЈЗРМ

* Програмските активности предвидени се согласно „Стратегијата за одговор и справување со климатски промени и усвоениот план за одговор при топлотни бранови и студено време се дадени како преглед во табела 1.6

Табела 1.6 Активности за одговор и справување со топлотни бранови и студено време

Активност
Изработка на Флаери за општа популација со препораки за превенција од штетни ефекти по здравјето од топлотни бранови на македонски и албански јазик
Изработка на Флаери за општа популација со препораки за превенција од штетни ефекти по здравјето од студено време на македонски и албански јазик
Изработка на Флаери за матични лекари, работници со препораки за превенција од штетни ефекти по здравјето од студено време на македонски и албански јазик (1.500 примероци за матични лекари и 1.000 примероци за работници)
Одржување и функционирање на инфо телефонската линија за 10 месеци (5 во лето и 5 во зима)
Одржување и функционирање на веб страна и откупување на СМС пораки

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје						
Главна цел: Да се намали оптоварувањето од болестите поврзани со опасностите од животната средина во Република Македонија						
1.1 Посебна цел: проценка на здравствениот ризик од изложеноста на бучава во животната средина						
Показател за успешност: реализирани мерења на бучавата во животната средина и проценката на изложеноста на населението	Појдовна основа: Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Достапност на податоците од проценката и мониторинг на вршат препораките до МЗ, МЗЖП и локалната власт за бучавата и да превземе мерки за намалување на бучавата.					
	и на доставуваат податоци до ИГЗ, МЗ И МЗЖП. Досега податоците укажуваат на изложеност на зголемено ниво на бучава во Скопје, Куманово, Кичево.					
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
Проценка на изложеноста на населението на бучава во животната средина	Мониторинг на бучава на 14 мерни места во Скопје, 15 мерни места во Битола и Кичево, 10 мерни места во Куманово, со одредување на индикаторите за изложеност Лден, Лвечер, Лноќ, во тек на пролет и есен.		X		X	Одделенија за хигиена во ЦЗ Скопје, Битола и Куманово во РМ согласно планот испратен до нив од страна на ИЗРМ

Мерки		Активности	Временска рамка за спроведување				Организациски облик/лице
			Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
<p>Програма: Национална годишна програма за јавно здравје</p> <p>Главна цел: Да се намали оптоварувањето од болести поврзани со небезбедна храна во Република Македонија</p> <p>Посебна цел: рана детекција на микробиолошка контаминација на храната која се послужува во објекти за колективна исхрана за одредени вулнерабилни групи (претшколски, школски деца, студенти, болни и стари лица)</p> <p>Показател за успешност: реализирани микробиолошки анализи, извештаи доставени до ИЈЗ, МЗ, АХВ и до правните лица во објектите, превземени корективни мерки, таму каде што ќе има отстапувања.</p>	<p>Појдовна основа: бројни потенцијални биолошки опасности во објектите за колективна исхрана за вулнерабилните групи</p> <p>Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: безбедна храна во објектите за колективна исхрана каде престојуваат вулнерабилните групи и со тоа подобрување на здравствена состојба на овие популациони групи.</p>						
	<p>Микробиолошка контрола на храната и чистотата на објектите во кои се приготвува храната во образовни установи (предучилишни и училишни, ученички, студентски домови)</p> <p>Микробиолошка контрола на храната и чистотата на објектите во кои се приготвува храната во болници</p>	X	X	X	X		Одделенија за хигиена во 10 ЦЈЗ во РМ

	Микробиолошка контрола на храната и чистотата на објектите во кои се приготвува храната во домови за стари лица	X	X	X	X	X	Одделение за здравствена безбедност на храната при ИЈЗРМ
	Обработка на податоците и достава на квартален извештај	X	X	X	X	X	
Следење на микробиолошката безбедност на храната во објекти за колективна исхрана во РМ	Сублимиран извештај за безбедноста на храната и превземените мерки во објекти за колективна исхрана во РМ			X		X	

Во Табела 1, 2 и 3 е прикажан планираниот годишен број на санитарно-хигиенски увиди и микробиолошки анализи за Центрите за јавно здравје.
Табела бр.1 . Следење на безбедноста на храната во образовни установи

Центар за јавно здравје	Број на образовни установи	Санитарно хигиенски увиди	Број на годишни тестирани оброци	Број на годишни брисеви
Битола	6	12	48	60
Куманово	10	20	80	100
Кочани	6	12	48	60
Охрид	5	10	40	50
Прилеп	5	10	40	50
Скопје	15	30	120	150
Струмица	6	12	48	80
Тетово	10	20	160	160
Велес	11	22	88	110
Штип	7	14	56	70
Вкупно	81	162	728	890

Табела бр.2 Следење на безбедност на храната во болници

Извршители ЦЗ	број на објекти	Санитарно хигиенски увиди	Број на годишни примероци за бактериолошка анализа	Број на брисеви
Скопје	6	12	48	120
Битола	4	8	32	80
Велес	6	12	48	120
Тетово	2	4	16	40
Куманово	2	4	16	40
Кочани	1	2	8	20
Штип	1	2	8	20
Струмица	1	2	8	20
Прилеп	1	2	8	20
Охрид	3	6	24	60
Вкупно	28	54	216	540

Табела бр.3 Следење на безбедност на храната во домови за згрижување на стари лица

Центар за јавно здравје	Број на објекти	Санитарно хигиенски увиди	Број на примероци за бактериолошка анализа	Број на брисеви
Скопје	2	4	12	20
Битола	1	2	6	10
Куманово	1	2	6	10
Прилеп	1	2	8	20

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје						
Главна цел: Да се намали оптоварувањето од болести поврзани со небезбедна храна во Република Македонија						
Посебна цел: Проценка на хемиската контаминација на храна од домашно земјоделско производство во различни региони						
Показател за успешност: реализирани анализи за резидуи на метали и микотоксини, извештаи доставени до ИЈЗ, МЗ, АХВ, превземени корективни мерки, таму каде што ќе има отстапувања	Појдовна основа: научните докази и состојбата во животната средина даваат основа и сомневање за потенцијална контаминација на храната со метали и микотоксини	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Намалување на здравствениот ризик од консултација на храна загадена со метали и микотоксини				
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
Следење на хемиската контаминација на храна од пазар од домашно земјоделско производство во различни региони	Анализа на примероци храна (овошје, зеленчук, житарки и нивни производи) за присуство на олово и кадмиум	X	X	X	X	Одделение за хигиена во ЦЈЗ Скопје, Куманово, Битола, Велес
	Анализа на примероци храна (млеко, жита, кафе, кикирики и други зрнести прехранбени продукти) за присуство на микотоксини	X	X	X	X	Одделение за здравствена безбедност на храната во ИЈЗ

	X		X		Обработка на податоците и доставување на извештај			
Проценка на хемиската контаминација на храна од пазар од домашно земјоделско производство во РМ	X		X		Сублимиран извештај за проценка на хемиската контаминација со препораки за дневен внес			Одделение за здравствена безбедност на храната при ИЈЗРМ

Во Табела 4 и 5 е прикажан планираниот годишен број на лабораториски анализи за Центрите за јавно здравје и за ИЈЗ

Табела бр. 4 Дистрибуција на примероци за анализа на резидуи на метали

Група	ЦЈЗ Скопје	ЦЈЗ Куманово	ЦЈЗ Битола	ЦЈЗ Велес	ИЈЗ на РМ
Овошје и нивни производи	20	20	20	20	30
Зеленчук и нивни производи	20	20	20	20	30
Жита, брашно, и нивни производи	10	10	10	10	40
Вкупно	50	50	50	50	100

Табела бр.5 Дистрибуција на примероци за анализа на микотоксини

Група	ЦЈЗ Скопје	ЦЈЗ Куманово	ЦЈЗ Битола	ЦЈЗ Велес	ИЈЗ на РМ
Млеко и производи од млеко	10	/	/	/	/
Жита, брашно и нивни производи	10	10	10	10	20
Кикирики и слични производи	10	10	10	10	20
Суво овошје	10	10	10	10	20
Кафе, какао, чај, зачини	10	10	10	10	20
Вкупно	50	40	40	40	80

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје - дел хигиена и здравствена екологија						
Главна цел: Да се намали оптоварувањето од ризик факторите во работната средина						
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
		Појдовна основа: во Република Македонија се уште нема воспоставено систем за пријавување на професионалните болести и повреди на работа				Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Воспоставување на индивидуалната евиденција за повреди на работа и професионални болести, како и регистар на ризични работни места
	Изготвена методологија за проценка на ризик при изложеност на јонизирачко зрачење				X	Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици при ЈЗУ ИЈЗ на РМ
Проценка на експозиција и идентификација на здравствениот ризик на експонирани работници и пациенти на јонизирачко зрачење	Изготвена методологија за прибирање на податоци за следење на медицинската изложеност на пациентите на јонизирачко зрачење				X	Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици при ЈЗУ ИЈЗ на РМ
	Изработка на информативен материјал за професионалните малигни болести како подршка на	X				Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици при ЈЗУ ИЈЗ на РМ

	кампањата за борба против малигните болести „Јас сум и јас ќе бидам“							
	Изработена методологија со хармонизирани процедури за хуман биомониторинг согласно практиките во земјите на ЕУ							X
	Реализирана пилот-студија за одредување на биолошките маркери на изложеност на линдан кај населението во близина на ОХИС							X
Проценка на хумана експозиција на хемиски контаминенти кај населението во Република Македонија	Реализирана кампања за подигање на свеста за минимизирање на професионалните ризици поради работа со опасни супстанции, а според приоритетите утврдени од Европската агенција за безбедност и здравје на работа							X
Воспоставување на систем за прибирање и обработка на индивидуалните и	Изработена информација за повреди на работа							X
	Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици при ЈЗУ ИПЗ на РМ							
	Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици при ЈЗУ ИПЗ на РМ							
	Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици при ЈЗУ ИПЗ на РМ							
	Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици при ЈЗУ ИПЗ на РМ							

збирни евиденции од областа на професионалното здравје	Изработена информација за видот и обемот на извршена работа во овластените установи за медицина на труд					Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици при ЈЗУ ИЈЗ на РМ
	Организирана трибина за превенција на повредите на работа и професионалните болести			X		Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици при ЈЗУ ИЈЗ на РМ

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје – дел хигиена и здравствена екологија					
Главна цел: Процена на здравствените ефекти од аерозагадувањето во урбани средини и предвидување на позитивни ефекти од намалување на аерозагадувањето со PM_{10} и $PM_{2.5}$					
Посебна цел: Анализа на аерозагадувањето со PM_{10} и $PM_{2.5}$ во урбани средини и медицинските докази за поврзаноста на аерозагадувањето и здравјето, за да се пресмета приближен број на смртни случаи кои годишно се должат на аерозагадувањето со цврсти честички					
Показател за успешност: Подготвен Акционен план за заштита на амбиентниот воздух во Скопје и општините во град Скопје, јануари 2017. Студија проценка на здравствениот ризик во услови на високо урбано аерозагадување во РМ	Појдовна основа: Амбиентниот воздух во урбаните средини на $PM_{2.5}$ е загаден со цврсти честички. Во Скопскиот регион просек од средногодишните концентрации на $PM_{2.5}$ изнесува $41,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (2012-2016). Секојдневно луѓето страдаат и од респираторни болести (астма, хроничен бронхит и др.) кои се причина за повеќе илјади изгубени продуктивни години на живот				
	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Намалување на вкупниот број на смртни случаи ако се намалат постојните годишни концентрации на $PM_{2.5}$ ниво на нормите на ЕУ ($10 \mu\text{g}/\text{m}^3$)				
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување			
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4
	Извештај за проценката на здравствените				X
					Одделение за општа здравствена екотоксикологија

	ефекти од аерозагадувањето во урбани средини и предвидување на позитивни ефекти од намалување на аерозагадувањето со PM ₁₀ и PM _{2,5}					
--	--	--	--	--	--	--

Со анализа на познатата АРНЕКОМ студија на СЗО за процена на ефектите на аерозагадување во некои европски градови, ИЈЗ на РМ ќе изврши процена на ефектите од аерозагадувањето во постојните услови како и при различни сценарија на намалување на нивото на цврсти честички во воздухот. Ќе се користат расположиви демографски (старосна структура на население), еколошки (мониторинг на аерозагадување) и здравствени (вкупен и кардиоваскуларен морталитет) податоци за подрачје на Скопје од кои валидни за примена на методологијата ќе бидат податоците во континуитет од последните три години.

Со анализа на еколошките податоци и медицинските докази за поврзаноста на аерозагадувањето и здравјето, ќе се пресмета приближен број на смртни случаи кои годишно се должат на аерозагадувањето со цврсти честички. Секојдневно луѓето страдаат и од респираторни болести (астма, хроничен бронхит и др.) кои се причина за повеќе илјади изгубени продуктивни години на живот.

Ќе се тестираат и две долгорочни сценарија:

- Намалување на смртните случаи (пред сè од кардиоваскуларни болести) ако се намали постојната годишна просечна концентрација на PM_{2.5} за 5 мкг/м³
- Намалување на вкупниот број на смртни случаи ако се намалат постојните годишни концентрации на PM_{2.5} ниво на нормите на ЕУ (10 мкг/м³),

Ќе се одржат и обуки на специјалистите по здравствена екологија за примена на оваа методологија.

Методологијата ќе се примени на урбаните населби кои имаат континуитет на бараните податоци за последните три години.

СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ СО ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕ

1. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Стратегиски цели поврзани со унапредување на здравјето и превенција на болестите:

- Зајакнување на капацитетите за унапредување на здравјето;
- Подобрување на капацитетите на здравствениот систем во целост (простор, опрема и кадар) преку рамномерна дистрибуција во рамки на здравствениот систем согласно потребите на различните региони;
- Воспоставување ефективни и квалитетни здравствени услуги достапни за секој граѓанин;
- Работење со цел создавање на потребните човечки ресурси за здравје со соодветни вештини и капацитет на вистинско место во вистинско време.

Вака утврдените цели се комплементарни со приоритетите и целите од Акцискиот план за Целите за одржлив развој, и тоа со ЦЕЛ 3 (особено во делот на обезбедување пристап до навремена и квалитетна здравствена заштита за сите, во смисла на превенција, лекување и овозможување највисок достиген квалитет на животни специфични здравствени состојби), и взаемно поврзаните ЦЕЛИ 1, 4, 5, 10, 16 и 17, и тоа: ЦЕЛ 16: промовирање и пристап до ефективни, отчетни и инклузивни институции на сите нивоа; ЦЕЛ17: овозможување подобро здравје преку интерсекторска соработка и партнерства.

2. ПОКАЗАТЕЛ ЗА УСПЕШНОСТ НА ПРОГРАМА СО ПОЈДОВНА ОСНОВА И ПЛАНИРАН РЕЗУЛТАТ НА ГОДИШНО НИВО

1. Процес индикатор: 100 % реализирани задачи,
2. Перформанс индикатори:
 - намалени стапки на морбидитет и морталитет од болестите
 - продолжено очекувано траење на живот

1. ПЛАН ЗА РАБОТА НА 10-ТЕ ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СО ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕ

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје во РМ во 2019 година						
Цел на програмата:						
Показател за успешност:						
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување	Појдовна основа:			Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:
			Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	
Евалуација на реализирани задачи од НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО Р. МАКЕДОНИЈА ВО 2018 ГОДИНА	ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО 2018 ГОДИНА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ЦЕНТАРОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ	15.01.2019				ЦЗЗ
Согледување на морбидитетот во ПЗЗ на ниво на ЦЗЗ	АНАЛИЗА НА АМБУЛАНТНО-ПОЛИКЛИНИЧКИОТ МОРБИДИТЕТ ВО 2018 ГОДИНА ЗА ПОДРАЧЈЕТО ШТО ГО ПОКРИВА ЦЕНТАРОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ			Јули 2019		
Следење на здравствената состојба и здравствената заштита на населението на подрачјето на ЦЗЗ	ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО 2018 ГОДИНА НА ПОДРАЧЈЕТО ШТО ГО ПОКРИВА ЦЕНТАРОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ			Октомвр и 2019		ЦЗЗ

<p>Евалуација на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи на подрачјето на ЦЗ</p>	<p>АНАЛИЗА ЗА ИСКОРИСТЕНОСТА НА БОЛНИЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ВО 2018 ГОДИНА ЗА ПОДРАЧЈЕТО ШТО ГО ПОКРИВА ЦЕНТАРОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ</p>	<p>Март 2019</p>				<p>ЦЗ</p>																				
<p>Евалуација на болничкиот морбидитет и морталитет во здравствените установи на подрачјето на ЦЗ</p>	<p>АНАЛИЗА НА БОЛНИЧКИОТ МОРБИДИТЕТ И МОРТАЛИТЕТ ВО 2018 ГОДИНА НА ПОДРАЧЈЕТО ШТО ГО ПОКРИВА ЦЕНТАРОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ</p>		<p>Јуни 2019</p>			<p>ЦЗ</p>																				
<p>Евалуација на состојбите со морбидитет и морталитет од приоритетни болести и состојби на подрачјето на ЦЗ</p>	<p>ИНФОРМАЦИЈА ЗА БОЛЕСТИ ИЛИ СОСТОЈБА ВО ЗАВИСНОСТ ОД АКТУЕЛНОСТА, ОДНОСНО ЗАСТАПЕНОСТА ВО РЕГИОНОТ ВО 2018</p> <table border="1" data-bbox="895 1086 1294 1691"> <tr><td>Битола</td><td>Дијабет</td></tr> <tr><td>Велес</td><td>Малигни неоплазми</td></tr> <tr><td>Кочани</td><td>Болести на дигестивен систем</td></tr> <tr><td>Куманово</td><td>Болести на зависност</td></tr> <tr><td>Охрид</td><td>Кардиоваскуларни болести</td></tr> <tr><td>Прилеп</td><td>Смртност на доенчиња</td></tr> <tr><td>Скопје</td><td>ХОББ</td></tr> <tr><td>Струмица</td><td>Рак на дојка</td></tr> <tr><td>Тетово</td><td>Респираторни болести</td></tr> <tr><td>Штип</td><td>Инфективни болести</td></tr> </table>	Битола	Дијабет	Велес	Малигни неоплазми	Кочани	Болести на дигестивен систем	Куманово	Болести на зависност	Охрид	Кардиоваскуларни болести	Прилеп	Смртност на доенчиња	Скопје	ХОББ	Струмица	Рак на дојка	Тетово	Респираторни болести	Штип	Инфективни болести	<p>Март 2019</p>				<p>ЦЗ</p>
Битола	Дијабет																									
Велес	Малигни неоплазми																									
Кочани	Болести на дигестивен систем																									
Куманово	Болести на зависност																									
Охрид	Кардиоваскуларни болести																									
Прилеп	Смртност на доенчиња																									
Скопје	ХОББ																									
Струмица	Рак на дојка																									
Тетово	Респираторни болести																									
Штип	Инфективни болести																									

<p>Евалуација на состојбите со морбидитет и mortalitet кај одделни вулнерабилни групи на подрачјето на ЦЗ</p>	<p>ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕДНА ВУЛНЕРАБИЛНА ГРУПА, ПО ИЗБОР НА СЕКОЈ ЦЕНТАР, ВО ЗАВИСНОСТ ОД АКТУЕЛНОСТА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ВО РЕГИОНОТ</p> <table border="1"> <tr><td>Битола</td><td>Роми</td></tr> <tr><td>Велес</td><td>Лица со посебни потреби</td></tr> <tr><td>Кочани</td><td>Доенчиња</td></tr> <tr><td>Куманово</td><td>Жени жртви на семејно насилство</td></tr> <tr><td>Охрид</td><td>Училишни деца</td></tr> <tr><td>Прилеп</td><td>Деца до 6 годишна возраст</td></tr> <tr><td>Скопје</td><td>Жени во репродуктивен период</td></tr> <tr><td>Струмица</td><td>Зависници од психоактивни супстанции</td></tr> <tr><td>Тетово</td><td>Младина 18-30 години</td></tr> <tr><td>Штип</td><td>Стари лица</td></tr> </table>	Битола	Роми	Велес	Лица со посебни потреби	Кочани	Доенчиња	Куманово	Жени жртви на семејно насилство	Охрид	Училишни деца	Прилеп	Деца до 6 годишна возраст	Скопје	Жени во репродуктивен период	Струмица	Зависници од психоактивни супстанции	Тетово	Младина 18-30 години	Штип	Стари лица			<p>Ноември 2019</p>	<p>ЦЗ</p>
Битола	Роми																								
Велес	Лица со посебни потреби																								
Кочани	Доенчиња																								
Куманово	Жени жртви на семејно насилство																								
Охрид	Училишни деца																								
Прилеп	Деца до 6 годишна возраст																								
Скопје	Жени во репродуктивен период																								
Струмица	Зависници од психоактивни супстанции																								
Тетово	Младина 18-30 години																								
Штип	Стари лица																								
<p>Подигање на свеста за здрав животен стил на подрачјето на ЦЗ</p>	<p>СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЕДУКАЦИЈА ПРЕКУ ЕДУКАТИВНИ ПРЕДАВАЊА И 4 ТРИБИНИ (ПО ЕДНА ВО СЕКОЈ КВАРТАЛ) ЗА ЦЕЛНИ ГРУПИ НА ПОДРАЧЕТО ШТО ГО ПОКРИВА ЦЕНТАРОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ, АГИТКИ ИЛИ БРОШУРИ, ЗА ДОЛЖИТЕЛНО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИТЕ ДЕНОВИ, НЕДЕЛИ (СВЕТСКИ ДЕН НА СРЦЕТО, СВЕТСКИ ДЕН НА ДИЈАБЕТОТ, СИДА, ТУБЕРКУЛОЗА, ДЕН НА БОРБА ПРОТИВ ПУШЕЊЕ, СВЕТСКИ ДЕН НА</p>	<p>Март 2019</p>	<p>Јуни 2019</p>	<p>Септемвр и 2019</p>	<p>Декемвр и 2019</p>																				

	<p>СЕЌАВАЊЕ НА ЖРТВИ ОД СООБРАЌАЈНИ НЕСРЕЌИ, ДЕН НА БОРБА ПРОТИВ НАСИЉСТВО НА ЖЕНАТА И ДР.), КООРДИНИРАНА АКТИВНОСТ ОД ИЈЗ НА РМ И МЗ</p>	<p>Март 2019</p>	<p>Јуни 2019</p>	<p>Септемвр и 2019</p>	<p>Декемвр и 2019</p>	<p>ЦРЗ</p>
<p>Едукација на граѓаните за СРЗ / откажување од пушење</p>	<p>РАБОТА НА СОВЕТУВАЛИШТА ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ И СОВЕТУВАЛИШТА ЗА ОДВИКНУВАЊЕ ОД ПУШЕЊЕ</p>					

ПЛАН ЗА РАБОТА НА СЕКТОРОТ ЗА ПРОМОЦИЈА, АНАЛИЗИ И СЛЕДЕЊЕ НА НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО ИНСТИТУТОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

ПРОГРАМА: Национална годишна програма за јавно здравје во РМ во 2019 година					
Цел на програмата: Подигање на свеста кај граѓаните за здрав стил на живот и превенција на болести					
Показател за успешност: % на реализирани задачи како процес индикатор, намалени стапки на морбидитет и морталитет од болести и продолжено очекувано траење на живот како перформанс индикатори	Појдовна основа: 19 програмски задачи	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 100% реализација на задачите			
		Временска рамка за спроведување	Квартал 3	Квартал 4	Организациски облик/лице
Мерки	Активности	Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4
А) СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ					
Евалуација на реализирани задачи од НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО Р. МАКЕДОНИЈА ВО 2018 ГОДИНА	ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО Р. МАКЕДОНИЈА ВО 2018 ГОДИНА - АКТИВНОСТИ НА СЕКТОРОТ ЗА ПРОМОЦИЈА, АНАЛИЗИ И СЛЕДЕЊЕ НА НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ	15.01.2019			ИЗ Сектор за промоција, анализи и следење на незаразни болести
Евалуација на реализирани задачи НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА	ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИ АКТИВНОСТИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЈАВНО	Февруари 2019			

РМ ВО 2018 ГОДИНА СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ	Евалуација на искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во РМ во 2018	ЗДРАВЈЕ НА РМ ВО 2018 ГОДИНА СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ				Јули 2019		
		ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИСКОРИСТЕНОСТА НА БОЛНИЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2018 ГОДИНА						
Планирање на активности во ИЈЗ за спроведување на Акцискиот план за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените	НАЦИОНАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛИМИНАЦИЈА НА СИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ЖЕНИТЕ - АКТИВНОСТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ					Септември 2019		
Евалуација на болничкиот морбидитет и морталитет во здравствените установи во РМ во 2018	АНАЛИЗА НА БОЛНИЧКИОТ МОРБИДИТЕТ И МОРТАЛИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА					Септември 2019		

Континуирано следење на индикаторите Health for All и нивно доставување во СЗО	ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ “ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ”	Октомври 2019			
План за активности на Секторот во 2019 година во рамки на Националната годишна програма за јавно здравје	ПРЕДЛОГ-НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО Р. МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА ЗА АКТИВНОСТИ НА СЕКТОРОТ ЗА ПРОМОЦИЈА, АНАЛИЗА И СЛЕДЕЊЕ НА НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ		Ноември 2019		
Следење на здравствената состојба и здравствената заштита на населението во РМ	ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗДРАВЈЕТО И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2018 ГОДИНА		Ноември 2019		
Следење и известување за работата на советувалницата за СРЗ во 10-те ЦЈЗ	ИЗГОТВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТУВАЛИШТАТА ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ ВО 10-ТЕ ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ	Септември 2019	Декември 2019	Јуни 2019	Март 2019

Следење и известување за работата на советувалиштата за откажување од пушење во 10-те ЦДЗ	ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТУВАЛИШТАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПУШЕЊЕ ВО 10-ТЕ ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ	Март 2019	Јуни 2019	Септември 2019	Декември 2019
Евалуација на состојбите со моралитетот од цереброваскуларните болести во РМ	ИНФОРМАЦИЈА ЗА СМРТНОСТ ОД ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО Р. МАКЕДОНИЈА			Септември 2019	
Изработка на Cost effectiveness анализа за работењето на клиничките болници во јавното здравство	АНАЛИЗА НА БУЏЕТОТ НА КЛИНИЧКИТЕ БОЛНИЦИ ВО ШТИП, ТЕТОВО И БИТОЛА ВО ФУНКЦИЈА НА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА КОРИСТЕЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА		Јуни 2019		
Подготовка на анализа за процентуалното учество на сопствени трошоци во вкупните трошоци за здравство	АНАЛИЗА НА ТРОШОЦИ ВО ЗДРАВСТВОТО НИЗ ПРИЗМА НА ТРОШОЦИТЕ КОИ ГИ ПОКРИВА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ТРОШОЦИТЕ КОИ			Септември 2019	

Подигање на свеста за здрав животен стил и превенција од болести	ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИ ДЕНОВИ, НЕДЕЛИ, МЕСЕЦИ	Март 2019	Јуни 2019	Септември 2019	Декември 2019	
Подигање на свеста за придобивките од формирање на здраво семејство	ИЗРАБОТКА И ПЕЧАТЕЊЕ НА БРОШУРА “ЗА ЗДРАВО СЕМЕЈСТВО “	Март 2019				
Спроведување на промотивни активности во 10-те ЦЈЗ координирани од ИЈЗ	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМОТИВНО-ЕДУКАТИВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА 10-ТЕ ЦЈЗ	Март 2019	Јуни 2019	Септември 2019	Декември 2019	
Унапредување на активното и здраво стареење во РМ	ОРГАНИЗИРАЊЕ НА МЕГУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА АКТИВНО И ЗДРАВО СТАРЕЕЊЕ, ВО РАМКИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА МРЕЖА НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА		Мај 2019			
Едукација на онколози и уролози за превенција на последици од употреба на медикаментозна терапија во настанување на остеохондроза на вилица	ОДРЖУВАЊЕ НА СИМПОЗИУМ НА ТЕМА: МЕДИКАМЕНТОЗНО ИНДУЦИРАНА ОСТЕОНЕКРОЗА НА ВИЛИЦА (MRONJ)	Март 2019				
	ВКУПЕН БУЏЕТ					

ЦЕНТАРОТ ЗА СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА НА ЗДРАВСТВЕНИ ПОДАТОЦИ, ПУБЛИЦИСТИКА И ЕДУКАЦИЈА

I. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Главна цел на Програма за јавно здравје за 2019 е генерирање на информации за носители на одлуки на сите нивоа на здравениот систем за идентификација на проблеми и потреби, за одлуки базирани на докази за здравствената политика и распределба на ограничени ресурси оптимално.

Дополнителни цели на програмата:

1. Зајакнување и подобрување на здравствени системи за здравствена евиденција, преку генерирање на податоци, компилација, анализа и синтеза, комуникација и употреба вклучувајќи ги лични, хартиени и електронски податоци;
2. Точни, навремени, релевантни и веродостојни евидентии на податоците за здравствени услуги и кадар, анализа на овие информации и за здравствените работници за планерите за здравство и други носители- креатори на политики, планери, менаџери, даватели на здравствени услуги, заедници, поединци итн.
3. Зајакнување и подобрување на здравствени алатки вклучувајќи паметни уреди и апликации; со споделување на информациите на сите нивоа на здравениот систем од суштинско значење за развој и имплементација на политиката на здравениот систем, управување и регулатива, здравствени истражувања, развој на човечки ресурси, здравствено образование и обука, услуги, испорака и финансирање.
4. Зајакнување и подобрување на Здравствениот информативен систем преку мониторинг и евалуација, обезбедувајќи предупредување и можност за рано предупредување, поддршка на управување со пациенти и здравствени установи, планирање, поддршка и стимулирање на истражувања, анализа на здравствената состојба и трендовите, поддршка на глобалното известување, и поткрепа на комуникација на здравствени предизвици за различни корисници.
5. Изготвување за Планерите за здравство и носителите на одлуки различни видови на информации, вклучувајќи:
 - Детерминанти на здравјето (социо-економски, еколошки однесувања, генетски фактори) и контекстуални средини во кои функционира здравствениот систем;
 - влезови во здравствениот систем и сродни процеси, вклучувајќи политика и организација, здравје, инфраструктура, објекти и опрема, трошоци, човечки и финансиски ресурси, здравствени информации на здравени системи, перформансите или резултатите од здравствениот систем, како што се достапноста, пристапноста, квалитетот и употребата на здравствени информации и услуги, одговорност на системот за потребите на корисниците
 - здравствени исходи (смртност, морбидитет, епидемии на болести, здравствени состојби, хендикеп, благосостојба);

II. Успешноста на Програмата ќе се оценува преку основните индикатори на исход:

1. Демографски и социо-економски индикатори
2. Индикатори за здравствени услуги и здравствена грижа
3. Индикатори за здравствени ресурси
4. Индикатори на здравствени интервенции: и унапредување на здравјето

**III. МЕРКИ, АКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА УСПЕШНОСТ
СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ – ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И
ИНФОРМАТИКА**

Од областа на социјална медицина дел здравствена статистика и информатика – во ЦЈЗ во тек на 2019 година ќе се извршат следниве активности:

I. Активности во ЦЈЗ поврзани со прибирање и обработка на збирните и индивидуалните извештаи:

1.1 Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес од збирните извештаи за кадар, посети и утврдени заболувања и состојби за IV тримесечие 2018 година.

Рок на изготвување: I квартал 2019 година

1.2 Изготвување на полугодишни збирни извештаи за кадар и посети и утврдени заболувања и состојби за II полугодие 2018 година

Рок на изготвување: I квартал 2019 година

1.3 Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес и обработка на податоците од годишни збирни извештаи за кадар во здравствени установи за 2018 година

Рок на изготвување: I квартал 2019 година

1.4 Изготвување и вршење на логичка и математичка контрола, компјутерски внес и обработка на податоци за збирните извештаи од кадар, посети и утврдени заболувања и состојби од I тримесечие 2019 година.

Рок на изготвување: II квартал 2019 година

1.5 Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес и обработка на податоците од збирни извештаи за кадар, посети и утврдени заболувања и состојби за II тримесечие за 2019 година

Рок на изготвување: III квартал 2019 година

1.6 Изготвување на полугодишни извештаи за кадар и посети и утврдени заболувања и состојби за I полугодие 2019

Рок на изготвување: III квартал 2019 година

1.7 Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес и обработка на податоците од збирни извештаи за кадар, посети и утврдени заболувања и состојби за III тримесечие за 2019 година

Рок на изготвување: IV квартал 2019 година

1.8 Прибирање, вршење на логичка контрола на податоците од индивидуални извештаи за декември 2018 година и јануари-ноември 2019 година, компјутерски внес и обработка на податоците

Рок на изготвување: континуирано

2. Изготвување на публикација “Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2018 година“

Рок на изготвување: мај 2019 година

Центарот ќе ги спроведува следните активности:

- Континуирано прибирање на збирни и индивидуални извештаи - евиденции со дефинирани здравствено-статистички податоци.
- Вршење логичка и математичка контрола на прибраните податоци
- Внес на податоците во соодветни апликативни софтверски програми
- Обработка и анализа на внесените здравствено-статистички податоци
- Вршење на логичка и математичка контрола на обработените податоци
- Изготвување на годишни (за претходната година) и полугодишни здравствено-статистички извештаи на ниво на РМ (за тековната година)
- Доставување на годишни (за претходната година) и полугодишни здравствено-статистички извештаи на ниво на РМ (за тековната година) до Министерство за здравство
- Доставување на здравствено-статистички податоци според дефинирани табели до ДЗС
- Изготвување на здравствено-статистички податоци за потребите на СЗО, Уницеф, ОЕЦД, Еуростат и други меѓународни организации
- Изготвување на здравствено-статистички податоци за потребите на другите сектори во ИЈЗ
- Вршење на редовни годишни теренски увиди (и по потреба вонредни) во 10 ЦЈЗ, а по потреба и во здравствени установи на подрачјата што ги покриваат ЦЈЗ
- Давање стручно-методолошка помош и едукација од областа на здравствена статистика и информатика
- Објавување на обработени податоци на веб страна на ИЈЗ, преку извештаи, публикации
- Давање податоци по барање на корисници согласно Законот за информации од јавен карактер

Во тек на 2019 година ќе се следи здравствената состојба и здравствена заштита на населението на РМ, преку спроведување на статистичките истражувања од областа на здравството.

Во Центарот ќе се прибираат и обработуваат збирни и индивидуални статистички извештаи доставени од здравствените установи преку одделенијата за здравствена статистика и информатика при 10-те центри за јавно здравје во Република Македонија.

1. Збирни евиденции

Збирни извештаи содржат податоци со кои се прикажува работата на здравствените установи во Република Македонија, кадарот вработен во нив како и податоци за утврдени заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничките и диспанзерски дејности.

Во тек на 2018 година од здравствените установи во Република Македонија преку центрите за јавно здравје, во Институтот за јавно здравје ќе бидат доставени околу 30000 збирни извештаи:

- Збирни извештаи за II полугодие за 2018 година, годишни збирни извештаи за 2018 година, и збирни извештаи за IV тромесечие за 2018 година за хигиенската исправност на намирниците и предметите за општа употреба и извештаи за несреќи на работа;
- Збирни извештаи за I полугодие за 2019 година и тромесечни извештаи за I, II и III тромесечие за 2019 година.

1.1 Годишни збирни извештаи за кадар и извршена работа за 2018 година:

Од доставените збирни извештаи за 2018 година по извршената логична и математичка контрола и компјутерски внес на податоците, во Центарот ќе се изготват годишни збирни извештаи за 2018 година за Републиката до 31.05.2019 година.

Индикатор: доставени извештаи до МЗ

Рок на изготвување:

Мај 2019 година

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ	БРОЈ НА ИЗГОТВЕНИ ГОДИШНИ ЗБИРНИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА ВО II КВАРТАЛ 2019 ГОДИНА
Извештај на службата за општа медицина образец (3-01-60)	2773
Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60)	334
Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60)	42
Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60)	1491
Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 3-04-60)	1851
Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60)	318
Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60)	16
Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60)	16
Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60)	56
Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60)	4766
Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60)	36
Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60)	22
Извештај за лаборатории (образец 3-14-60)	443
Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба (образец 3-15-60)	104
Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60)	156
Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60)	176
Извештај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 3-00-60)	4701
Извештај за несреќа на работа	13
ВКУПНО	17314

1.2 Полугодишни збирни извештаи за кадар и извршена работа на ниво на Република Македонија за 2019 година:

Од доставените збирни извештаи за I полугодие за 2019 година и I и II тромесечие за 2019 година, по извршената логична и математичка контрола и компјутерски внес на податоците ќе се изготват полугодишни збирни извештаи на ниво на Република Македонија за 2019 година до 30.09.2019 година.

Индикатор:

доставени извештаи до МЗ

Рок на изготвување:

Септември 2019 година

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ ЗА КАДАР И ПОСЕТИ	БРОЈ НА ИЗГОТВЕНИ ПОЛУГОДИШНИ ЗБИРНИ ИЗВЕШТАИ за I полугодие 2018 година на ниво на Република Македонија во III квартал на 2019 година
Извештај на службата за општа медицина образец (3-01-60)	2773
Извештај за работа на специјалистичките служби образец (3-01s-60)	334
Извештај на службата за медицина на труд (образец 3-02-60)	42
Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60)	1491
Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 3-04-60)	1851
Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60)	318
Извештај за работата на службата за градни болести и туберкулоза (образец 3-06-60)	
Извештај на службата за кожно венерични болести (образец 3-07-60)	16
Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60)	56
Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60)	4766
Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60)	36
Извештај за здравствено просветување (образец 3-13-60)	22
Извештај за лаборатории (образец 3-14-60)	443
Извештај за здравствена исправност на храна и предмети за општа употреба (образец 3-15-60)	104
Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60)	156
Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60)	176
Извештај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 3-00-60)	
Извештај за несреќа на работа (образец ИПС)	13
ВКУПНО	12597

Софтверска обработка на податоците од збирните извештаи ќе се изврши според утврдени апликативни програми.

- Стручно-методолошка помош од областа на здравствена статистика

Центарот за статистика преку теренски квартални посети во 10-те центри за јавно здравје во Република Македонија ќе спроведе стручно методолошка помош за правилна примена на МКБ-10 и примената на другите параметри во збирните извештаи со цел за квалитетна обработка на податоците од збирните евиденции, како и здравствените установи во соработка со стручните лица од центрите за јавно здравје на подрачјата што ги покриваат, што ќе допринесе подобрување во доставувањето на здравствено-статистичките податоци по однос на квалитет и квантитет.

Индикатор: доставен извештај до МЗ за теренска посета и стручно-методолошка помош во ЦЈЗ

Рок за известување: квартално

- Квартален мониторинг, координација и верификација на програмските активности на 10-те ЦЈЗ со извештај од областа на здравствена статистика

Индикатор: доставен извештај до МЗ

Рок за известување: квартално

2. Здравствени публикации во Република Македонија за 2018 година

Заради поширока достапност за користење на здравствено-статистичките податоци од збирните и индивидуалните здравствено-статистички евиденции во тек на 2019 година ќе бидат изготвени следниве публикации:

2.1 Здравствена карта на Република Македонија, 2018

Здравствената карта на Република Македонија за 2018 година, ќе ја презентира состојбата на здравствената заштита во Република Македонија по однос на организационата структура, здравствените дејности и здравствениот кадар, морбидитет и морталитет.

Здравствената карта ќе биде изготвена врз основа на официјалните податоци кои ги прибира и обработува Центарот за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација при Институтот за јавно здравје на Република Македонија а се доставуваат од здравствените установи преку Центрите за јавно здравје во РМ и Државниот завод за статистика.

Здравствената карта ќе се изготви во три дела:

I- општ дел - ја презентира состојбата на здравствената заштита во Република Македонија прикажана воопшто и според нивоите на здравствената заштита – примарна, секундарна и терциерна.

II и III дел- ја прикажуваат состојбата на здравствената заштита по здравствени региони.

Податоците ќе бидат презентирани во вид на табели и картограми. Ќе бидат прикажани: обезбеденоста на населението со здравствените кадри и извршените услуги по здравствените дејности, болничките здравствени установи по видови, број на болнички постели, лекувани

105

болни, просечно лекување на болните, искористеност на болничките капацитети и обрт на болнички постели. Ќе бидат прикажани утврдени заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничката дејност и морбидитетот регистриран во болничко-стационарните здравствени установи, заразните заболувања против кои се врши имунизација како и општиот и доенечкиот морталитет и најчести причини за смрт.

Здравствената карта на Република Македонија за 2018 година, како публикација од овој вид на презентирање на податоци е форма на континуирано годишно објавување на актуелните здравствени податоци за Република Македонија.

Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: Декември 2019 година

2.2 Амбулантно-поликлинички морбидитет во Република Македонија, 2018

Од обработените податоци од извештаите за утврдени заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничките и диспанзерски дејности ќе се изготви годишна публикација „**Амбулантно-поликлинички морбидитет во Република Македонија, 2018**“ и ќе се достави до Министерството за здравство на Република Македонија.

Податоците за утврдени заболувања и состојби во Публикацијата ќе бидат презентирани по општини, здравствени региони, статистички региони и вкупно за Република Македонија. Морбидитетот за утврдените заболувања и состојби ќе биде прикажан на 10000 соодветно население по групи на заболувања (субтотали) во сите амбулантно-поликлиничките дејности (општа медицина, здравствена заштита на училишни деца и младина, здравствена заштита на деца, здравствена заштита на жени, заштита и лекување на устата и забите и белодробни болести и туберкулоза). Во дијаграмите ќе биде дадена структура на најзастапени утврдени групи на заболувања и состојби во секоја амбулантно-поликлиничка дејност презентирани вкупно за Република Македонија и по статистички региони.

Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: Октомври 2019 година
2.3 Мрежа на болничките здравствени установи за 2018 година

Годишната публикација „**Мрежа на болничките здравствени установи за 2018 година**“ ќе се изготви од обработените податоци од збирните извештаи за болничко-стационарно лекувани болни. Ќе биде прикажана мрежата на болничките здравствени установи, број на лекувани болни, остварени болнички денови, како и други релевантни показатели, на секундарно и терциерно ниво на здравствена заштита, за Република Македонија и по 8 статистички региони.

Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: Мај 2019 година

2.4 Специјалистички служби во Република Македонија во 2019 година

Годишната публикација „Специјалистички служби во Република Македонија во 2018 година“ ќе се изготви од обработените податоци од збирните извештаи за специјалистички служби, добиени од здравствени установи преку центрите за јавно здравје во Република Македонија.

Податоците за работници и посетите во областа на специјалистичко-консултативна дејност ќе бидат презентирани во табели и дијаграми преку кои ќе бидат прикажани кадарот (по профил и степен на стручна подготовка) и посетите, според видот на здравствена установа, ниво на здравствена заштита (секундарна и терциерна здравствена заштита), по општини и вкупно за Република Македонија.

Оваа публикација за кадар и посети во областа на специјалистичко-консултативна дејност ќе се изготви како форма на континуирано годишно објавување.

Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: Мај 2019 година

2.5 Кадар во здравствени установи во Република Македонија во 2018 година

Годишната публикација „Кадар во здравствени установи во Република Македонија во 2017 година“ ќе се изготви од обработените податоци од збирните извештаи за кадар и организациона структура во здравствените установи. Публикацијата ќе го презентира целокупниот кадар, здравствен и нездравствен, во здравствените установи во јавниот и приватниот сектор во Република Македонија. Податоците ќе бидат презентирани во табели, дијаграми и картограми по профил и степен на стручна подготовка, според видот на здравствената установа, ниво на здравствена заштита (примарна, секундарна и терциерна) по општини и на ниво на Република Македонија.

Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: Октомври 2019 година

2.6 Ментални заболувања во Република Македонија, 2018

Годишна публикација, „Ментални заболувања во Република Македонија, 2017,“ ќе се изготви од обработените податоци од лекувани болни од ментални заболувања и остварени болнички денови во болнички здравствени установи презентирани со табеларни прегледи прикажани според пол, најчести дијагнози и подгрупи на дијагнози од субтоталот „душевни растројства и растројства во обносните, соопред МКБ -10.

Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: Ноември 2019 година

3. Индивидуални евиденции

Во тек на 2019 година од здравствените установи преку центрите за јавно здравје во Република Македонија, во Институтот за јавно здравје ќе бидат доставени околу 65 000 индивидуални евиденции:

Ред.бр.	ИНДИВИДУАЛНИ ЕВИДЕНЦИИ	Број на индивидуални евиденции кои ќе бидат доставени во 2019 година
1	Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86	9900
2	Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02	36 000
3	Индивидуален извештај за исхемична болест на срцето - обр.бр.МЗС - 03	7800
4	Индивидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - обр. бр. МЗС - 04	1750
5	Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05	3500
6	Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности - обр.бр.МЗС - 06	2020
7	Пријава на професионална болест и на лице заболено или оштетено од професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86	6
8	Индивидуален извештај за ревматска трска обр. бр. МЗС - 08	20
9	Индивидуален извештај за интоксикација обр.бр. МЗС - 09	720
10	Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10	2900
11	Пријава за несреќа на работа (обр.ЕТ-8)	270
12	Пријава за здравствени работници	20 000
	ВКУПНО	65 000

3.1 Регистар за рак на Република Македонија за 2018 година

Пријавите за малигни заболувања ќе се прибираат од сите здравствени установи во Република Македонија, преку центрите за јавно здравје. Како дополнителен извор за пријавување на дијагностицираните неоплазми ќе се прибираат и патохистолошките наоди за малигномите. Во тек на годината, од здравствените установи во Република Македонија, преку одделенијата за здравствена статистика и информатика при центрите за јавно здравје во Институтот за јавно здравје ќе се достават околу 10000 пријави за малигни неоплазми. Ќе се врши контрола, идентификација, обработување и анализирање на пријавите.

Водењето на регистарот е компјутерски по сите утврдени модалитети: пол, возраст, место на живеење, дата на пријавување, патохистолошки наод и стадиум на заболувањето.

Во тек на 2019 година ќе се изготви годишна публикација „Регистар за рак на Република Македонија, 2018“ и ќе се достави до Министерството за здравство.

Индикатор:
Рок на изготвување:

доставена публикација
Јуни 2019 година

3.2 Регистар за шеќерна болест на Република Македонија за 2018 година

Во тек на 2018 година се доставени пријави за шеќерна болест од здравствените установи до одделенијата за здравствена статистика и информатика при центрите за јавно здравје електронски преку „мој термин“ а од ЦЈЗ до Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Во тек на годината ќе бидат прибрани околу 36000 пријави за шеќерна болест.

Во тек на 2019 година од електронски прибрани податоци за 2018 година ќе биде изготвена годишна публикација “**Регистар за шеќерна болест на Република Македонија, 2018**“. Во публикацијата ќе бидат прикажани инциденца и преваленца на шеќерната болест по сите можни параметри, на ниво на Републиката, според пол, возрасни групи, занимања, место на живеење (град-село), тип на шеќерна болест, вид на лекување, компликации и др.

Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: Јуни 2019 година

3.3 Регистар за хронично бубрежно заболување на Република Македонија за 2018 година

Во тек на 2018 година ќе се доставуваат пријави за хронично бубрежно заболување од здравствените установи до одделенијата за здравствена статистика и информатика при центрите за јавно здравје електронски преку „мој термин“ а од ЦЈЗ до Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Во тек на годината ќе бидат прибрани околу 2200 пријави за хронично бубрежно заболување.

Во тек на 2019 година од електронски прибрани податоци за 2018 година ќе биде изготвена годишна публикација “**Регистар за хронично бубрежно заболување на Република Македонија, 2018**“. Во публикацијата ќе бидат прикажани инциденца и преваленца на хронично бубрежно заболување по сите можни параметри, на ниво на Републиката, според пол, возрасни групи, занимања, место на живеење (град-село), вид на лекување, и др.

Индикатор:
доставена публикација
Рок на изготвување: Јуни 2019 година

3.4 Регистар на здравствени работници на Република Македонија, 2018 година

Во тек на 2018 година ќе се доставуваат пријави за здравствени работници од здравствените установи до одделенијата за здравствена статистика и информатика при центрите за јавно здравје електронски преку „мој термин“ а од ЦЈЗ до Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Во тек на годината ќе бидат прибрани околу 20 000 пријави за здравствени работници. Публикацијата ќе го презентира целокупниот кадар, здравствен и нездравствен, во здравствените установи во јавниот и приватниот сектор во Република Македонија. Податоците ќе бидат презентирани во табели, дијаграми и картограми по профил и степен на стручна подготовка, според видот на здравствената установа, ниво на здравствена заштита (примарна, секундарна и терциерна) по општини и на ниво на Република Македонија.

Индикатор доставена публикација
Рок на изготвување: Октомври, 2019

3.5 Болнички морбидитет во Република Македонија, 2018

За изготвување на годишната публикација „Болнички морбидитет во Република Македонија, 2018“ ќе бидат користени податоци од индивидуални евиденции „Извештај за стационарно лекувано лице“ доставени од болничко-стационарни здравствени установи преку центрите за јавно здравје во Република Македонија за подрачјата што ги покриваат до Институтот за јавно здравје на РМ каде ќе бидат обработени на ниво на Република Македонија.

Во публикацијата ќе бидат прикажани структура (процентуална застапеност) на лекувани болни во болничко-стационарни здравствени установи по групи на болести (субтотали) и стапки на морбидитетот пресметани на 10.000 соодветно население.

Податоците за болничкиот морбидитет дистрибуирани по статистички региони во Република Македонија ќе бидат презентирани во табеларни прегледи и дијаграми.

Најчести болести од кои се лекувани болни во болничко-стационарна дејност во Република Македонија ќе бидат прикажани со дијаграми за структурата и морбидитетот одделно за секој статистички регион.

Во публикацијата ќе се презентира со дијаграми и посебен компаративен преглед по статистички региони поединечно за секој субтотал од најчестите групи на болести.

Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: Ноември 2019 година

3.6 Морталитет во Република Македонија во 2018 година

Во тек на 2019 година со обработка на податоците за умрени лица во 2018 година превземени од Државниот завод за статистика ќе биде изготвена годишна публикација „Морталитет во Република Македонија во 2018 година“.

Во публикацијата ќе бидат прикажани структура (процентуална застапеност) на умрени лица по групи на болести (субтотали) и стапки на морталитет пресметани на 100.000 соодветно население.

Податоците за најчести причини за смрт кај населението во Република Македонија ќе бидат дистрибуирани по општини, здравствени региони, статистички региони и на ниво на Република Македонија во табеларни прегледи и дијаграми.

Во публикацијата ќе биде прикажан со дијаграми и посебен компаративен преглед на морталитетот од најчестите групи на болести како основна причина за смрт по статистички региони кај населението во Република Македонија.

Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: Октомври 2019 година

4. Здравствени публикации во Република Македонија за 2018 година по повод на Светски денови

4.1 Малигни неоплазми во Република македонија, 2015-2017

Информацијата „Малигни неоплазми во Република Македонија, 2015-2017“ ќе биде изготвена по повод на Светскиот ден за борба против ракот.

Во информацијата ќе бидат користени податоци за mortalitetот и morbidityот од малигните неоплазми во Република Македонија.

За изготвување на mortalitetот ќе се користат податоци за умрени лица од малигни неоплазми во Р.Македонија доставени од Државниот завод за статистика и обработени според разни параметри (стапки на mortalitetот на 100.000 жители и структура на умрени лица по пол и возраст). Податоците ќе бидат презентирани по општини, здравствени региони, статистички региони и на ниво на Република Македонија во табеларни прегледи и дијаграми.

За изготвување на болничкиот morbidityот од малигни неоплазми ќе се користат податоци од индивидуални евиденции „Извештај за стационарно лекувано лице“ доставени од болничко-стационарни здравствени установи. Податоците ќе бидат обработени на ниво на Република Македонија и по статистички региони. Во информацијата ќе бидат прикажани стапки на morbidityот на 10.000 жители и структура на лекувани болни од малигни неоплазми во вкупно лекувани во болничко-стационарни здравствени установи во табеларни прегледи и дијаграми.

За амбулантно-поликлиничкиот morbidityот од малигни неоплазми ќе бидат обработени податоци од збирните извештаи за утврдени заболувања и состојби евидентирани во амбулантно-поликлиничките здравствени установи на ниво на Република Македонија, по општини, здравствени региони и статистички региони по одделни дејности (општа медицина, здравствена заштита на училишни деца и младина и здравствена заштита на деца од 0-6 години). Структурата и стапките на morbidityот пресметани на 10.000 соодветно население ќе бидат презентирани во табеларни прегледи и дијаграми.

Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: Февруари, 2019 година

4.2 Состојба со циркулаторни болести во Република Македонија, 2016-2018

Информацијата „Состојба со циркулаторни болести во Република Македонија, 2016-2018“ ќе биде изготвена во Институтот за јавно здравје на Република Македонија, Центарот за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација, по повод на Светскиот ден на срцето.

Во информацијата ќе бидат користени податоци за mortalitetот и morbidityот од болестите на циркулаторниот систем во Република Македонија изготвени според Меѓународната статистичка класификација на болестите и сродните здравствени проблеми - Десетта ревизија (МКБ-10).

За изготвување на mortalitetот ќе се користат податоци за умрени лица од циркулаторни болести во Р.Македонија доставени од Државниот завод за статистика и обработени според разни параметри (стапки на mortalitetот на 100.000 соодветно население и структура на умрени лица по пол и возраст). Податоците ќе бидат презентирани по општини, здравствени региони, статистички региони и на ниво на Република Македонија во табеларни прегледи и дијаграми.

За изготвување на болничкиот морбидитет ќе се користат податоци од индивидуални евиденции „Извештај за стационарно лекувано лице“ доставени од болничко-стационарни здравствени установи преку центрите за јавно здравје во Република Македонија, обработени за подрачјата што ги покриваат и доставени до Институтот за јавно здравје на РМ каде ќе се изготват податоци на ниво на Република Македонија и по статистички региони. Во информацијата ќе бидат прикажани стапки на морбидитетот на 10.000 жители и структура на лекувани болни од болести на циркулаторниот систем во вкупно лекувани во болничко-стационарни здравствени установи во табеларни прегледи и дијаграми.

За амбулантно-поликлинчкиот морбидитет од болестите на циркулаторниот систем ќе бидат обработени податоци од збирните извештаи за утврдени заболувања и состојби евидентирани во амбулантно-поликлинчките здравствени установи доставени преку статистичките служби на центрите за јавно здравје до Институтот за јавно здравје на РМ. Податоците ќе бидат изготвени на ниво на Република Македонија, по општини, здравствени региони и статистички региони по одделни дејности (општа медицина, здравствена заштита на училишни деца и младина и здравствена заштита на деца од 0-6 години). Структурата и стапките на морбидитетот пресметани на 10.000 соодветно население ќе бидат презентирани во табеларни прегледи и дијаграми.

Трендот на движење на морталитетот и морбидитетот од болестите на циркулаторниот систем кај населението во Република Македонија во анализираниот период ќе биде прикажан со индексни поени и дијаграми.

Индикатор: доставена публикација
Рок на изготвување: Септември, 2019 година

5. Одржување и развој на WEB-страна на ИЈЗ на РМ, изготвување публикации, информации, анализи, брошури и други материјали преку in-design во PDF формат за потребите на Центарот за статистичка обработка на здравствените податоци, публицистика и едукација како и за потребите на сите сектори во ИЈЗ на РМ и Министерство за здравство на Р.Македонија.

Рок на изготвување: Задачата е континуирана
Индикатор: квартален извештај за поставени материјали на WEB-страна

6. Други активности во врска со спроведување на статистичките истражувања во областа на здравството

6.1 По изготвувањето на збирните и индивидуалните извештаи ќе се изготват 16 публикациони табели за Статистичкиот годишник на Република Македонија, од областа на здравството и организацијата на здравствената дејност.

Задачата е континуирана.

6.2 Изготвување податоци на барање на разни корисници на здравствено-статистички податоци (внатрешни и надворешни, вклучувајќи ги и медиумите) во форма на табели, дијаграми и информации или презентации, со обем околу 280 табели на годишно ниво.

Задачата е континуирана.

ПРОГРАМА: Програма за јавно здравје 2019-Дел Центар за статистичка обработка на здравствени податоци

Цел на програмата: Главна цел на Програма за јавно здравје за 2019 е генерирање на информации за носители на одлуки на сите нивоа на здравениот систем за идентификација на проблеми и потреби, за одлуки базирани на докази за здравствената политика и распределба на ограничени ресурси оптимално.

Дополнителни цели на програмата:

Зајакнување и подобрување на здравствени системи за здравствена евиденција, преку генерирање на податоци, компилација, анализа и синтеза, комуникација и употреба вклучувајќи ги лични, хартиени и електронски податоци;

1. Точни, навремени, релевантни и веродостојни евиденции на податоците за здравствени услуги и кадар, анализа на овие информации и за здравствените работници за планерите за здравство и други носители- креатори на политики, планери, менаџери, даватели на здравствени услуги, заедници, поединци итн.
2. Зајакнување и подобрување на здравствени алатки вклучувајќи паметни уреди и апликации; со споделување на информациите на сите нивоа на здравствениот систем од суштинско значење за развој и имплементација на политиката на здравствениот систем, управување и регулатива, здравствени истражувања, развој на човечки ресурси, здравствено образование и обука, услуги, испорака и финансирање.
3. Зајакнување и подобрување на Здравствениот информативен систем преку мониторинг и евалуација, обезбедувајќи предупредување и можност за рано предупредување, поддршка на управување со пациенти и здравствени установи, планирање, поддршка и стимулирање на истражувања, анализа на здравствената состојба и трендовите, поддршка на глобалното известување, и поткрепа на комуникација на здравствени предизвици за различни корисници.
4. Изготвување за Планерите за здравство и носителите на одлуки различни видови на информации, вклучувајќи:
 - Детерминанти на здравјето (социо-економски, еколошки однесувања, генетски фактори) и контекстуални средини во кои функционира здравствениот систем;
 - влезови во здравствениот систем и сродни процеси, вклучувајќи политика и организација, здравје инфраструктура, објекти и опрема, трошоци, човечки и финансиски ресурси, здравствени информации на здравени системи
 - перформансите или резултатите од здравствениот систем, како што се достапноста, пристапноста, квалитетот и употребата на здравствени информации и услуги, одговорност на системот за потребите на корисниците
 - здравствени исходи (смртност, морбидитет, епидемии на болести, здравствени состојби, хендикеп, благосостојба);
 - здравствени нееднаквости, во однос на детерминантите, покриеноста на користењето на услугите и здравствените резултати, вклучувајќи ги и клучните стратификатори како што се полот, социо-економскиот статус, етничката група, географската положба итн.

Показател за успешност:		Временска рамка за спроведување				Појдовна основа:	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:	на
Мерки	Активности	Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4			
Континуирано прибирање, вршење на логичка и математичка контрола - Внес и обработка на податоците во соодветни апликативни софтверски програми	1. Годишни збирни извештаи за кадар и извршена работа за 2018 година (доставени извештаи до МЗ) 2. Полугодишни збирни извештаи за кадар и извршена работа на ниво на Р. Македонија за 2019 година	18000	18000					ИЗ/ЦЗ/ПЕ
- Изготвување на годишни (за претходната година) и полугодишни здравствено-статистички извештаи на ниво на РМ (за тековната година)	3. Индивидуални пријави ЗДРАВСТВЕНИ ПУБЛИКАЦИИ ОД ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ -Здравствена карта на Р. Македонија, -Амбулантно-поклинички морбидитет во Р. Македонија -Мрежа на болничките	19000	19000	13000	19000		Декември Октомври	

	<p>здравствени установи -Специјалистички служби во Р.Македонија -Кадар во здравствени установи во Р.Македонија -Болнички морбидитет во Република Македонија, 2018 -Морталитет во Р. Македонија во 2018 -Ментални заболувања во Република Македонија, 2018 -Малигни неоплазми во Република Македонија, 2015-2017 -Состојба со циркулаторни болести во Република Македонија, 2016-2018 Здравствени публикации Индивидуални евиденции: -Регистар за рак на Р. Македонија за 2018 година</p>	<p>Мај Мај Фебруари</p>	<p>Мај Мај</p>		<p>Октомври Ноември Октомври Ноември Септември</p>	
--	--	---	-------------------------------------	--	--	--

	<p>-Регистар за шеќерна болест на Р. Македонија, 2018 -Регистар за хрон. Бубрежно забол. на Р. Македонија за 2018 -Регистар на здравствени работници на Р. Македонија, 2018 Доставување на годишни и полугодишни здрав.стаг.извш.н а ниво на РМ(за тековната година) Доставен извештај до МЗ за теренска посета и стручно-методолошка помош во ЦЈЗ Квартален извештај за поставени материјали на WEB-страница</p>	<p>Квартал Квартал Квартал</p>	<p>Јуни Јуни Јуни Квартално</p>	<p>Квартал Квартал</p>	<p>Октомври Квартал</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------	--------------------------------------	--

	<p>Изготвување на здравствено-статистички податоци за потребите на СЗО, ОЕЦД, Еуростат, ДСЗ и др.</p> <p>Изготвување податоци на барање на разни корисници</p>	<p>Кварталн.</p> <p>Февруари</p> <p>Континуирано</p>	<p>Квартално.</p> <p>Мај</p>	<p>Кварталн.</p>	<p>Кварталн.</p>	
--	--	--	------------------------------	------------------	------------------	--

Програма за мониторинг на болничките инфекции како индикатор за квалитетот на здравствената заштита во Р. Македонија за 2019 година

Во рамките на програмата за мониторинг на болничките инфекции како индикатор за квалитет на здравствената заштита во Р.Македонија за 2017/2018 година, Институтот за Епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика, Медицински факултет, УКИМ - Скопје спроведе пилот истражување на ТОАРИЛ за одредување на преваленцијата и дистрибуцијата на болничките инфекции поврзани со здравствената заштита во однос на патогенот, одделот и локализацијата. Резултатите од ова пилот истражување укажаа на преваленца на болнички инфекции од 26,7% (преваленца од 34,81% кај оперираните пациенти и преваленца од 80% кај пациенти кај кои се извршени повеќекратни хируршки интервенции). Овие резултати кореспондираат со резултатите од други држави но истовремено тие индицираат, согласно препораките на ECDC и ЕУ потреба од континуирано понатамошно следење и имплементирање на потребни интервенции.

Обезбедување на потребни институционални ресурси

1. Министерство за здравство

Министерството за здравство донесува годишен план за финансирање на програмата, го следи нејзиното спроведување, врши финансиски трансакции кон учесниците во програмата и се грижи за информирање на јавноста за постигнатите резултати во рамките на програмата.

2. Институт за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика

Институтот за епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика при Медицинскиот факултет во Скопје, располага со експерти од областа на епидемиолошко следење на болничките инфекции и статистика анализа на согледана состојба базирано на time series analysis. Како учесник во оваа програма ќе организира и имплементира опсервациона студија за состојбата и потребите на КАРИЛ, студија на пресек за утврдување на состојбата со болничките инфекции и ќе учествува во дизајнирање на база на податоци за евидентирање на практиките за давање на антибиотици, почитување на протоколите за избегнување на резистенција и болнички инфекции.

3. Управа за електронско здравство

Управата за електронско здравство е одговорна за Националниот систем за електронски евиденции во здравството (Мој Термин), систем во кој покрај податоците за пациентите, се водат податоци за сите здравствени установи и здравствениот кадар кој работи во нив. Како учесник во оваа програма Управата за електронско здравство ќе овозможи софтверско решение за евидентирање на практиките за давање на антибиотици, почитување на протоколите за избегнување на резистенција и болнички инфекции. Ова софтверско решение ќе го поврзува КАРИЛ со Институтот за Епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика на Медицински факултет при УКИМ и Управа за електронско здравство.

I. Приоритетни цели на програмата

ГЛАВНА ЦЕЛ

Да се согледа реалната ситуација за проблемот со болничките инфекции во КАРИЛ, со интенција за намалување на ризиците како и зголемување на сигурноста на пациентите и квалитет на здравствената заштита согласно препораките на ECDC и ЕУ.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ЦЕЛИ

1. Да утврди преваленцијата на болничките инфекции во КАРИЛ (point prevalence).
2. Да се согледаат условите, практиките, и потенцијалните места со највисок ризик за појава на болнички инфекции во КАРИЛ како и да се дадат препораки за интервенција.
3. Да се едуцира медицинскиот персонал од КАРИЛ за стекнување на вештини за справување со болничките инфекции, преку укажувања за епидемиолошките проценки за ризик од нивно настанување согласно компетенции хармонизирани на ниво на ЕУ.
4. Да се информираат/едуцираат пациентите и нивните семејства за ризикот и начините за спречување на болничките инфекции.
5. Да се воспостави електронска база за мрежно евидентирање и статистичка обработка на податоците за болничките инфекции и практиките за давање на антибиотици (согласно препораките на ECDC).

II. Показател на успешност на програмата – индикатори:

Индикатори на успешност на спроведување на главната цел се:

- преваленција на болнички инфекции во селектирани временки интервали
- идентификувани услови, практики и ризици за болнички инфекции во КАРИЛ
- број на едуциран медицински персонал на КАРИЛ со вештини за надминување на епидемиолошките ризици за настанување на болнички инфекции
- број на пациенти едуцирани за ризикот и начините за спречување и самоспречување на болничките инфекции согласно компетенции хармонизирани на ниво на ЕУ.
- изготвена електронска база за мрежно евидентирање и статистичка обработка на податоците за болничките инфекции и практиките за давање на антибиотици

МЕРКИ, АКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА УСПЕШНОСТ

Б: План за спроведување на програмата

Цел на програмата: Да се согледа реалната ситуација за проблемот со болничките инфекции во КАРИЛ, со интенција за намалување на ризиците како и зголемување на сигурноста на пациентите на пациентите и квалитет на здравствената заштита согласно препораките на ECDC и ЕУ.

Показатели на успех:

- преваленција на болнички инфекции во селектирани временки интервали
- идентификувани услови, практики и ризици за болнички инфекции во КАРИЛ
- број на едуциран медицински персонал на КАРИЛ со вештини за надминување на епидемиолошките ризици за настанување на болнички инфекции согласно компетенции хармонизирани на ниво на ЕУ.
- број на пациенти едуцирани за ризикот и начините за спречување и самоспечување на болничките инфекции
- изготвена електронска база за мрежно евидентирање и статистичка обработка на податоците за болничките инфекции и практиките за давање на антибиотици

Програмага е : **Хоризонтална**

Вертикална

Мерки	Одговорни	Консултирани	Временска рамка	
			Почеток (ден/год)	Крај (ден/год)
Утврдување на преваленцијата на болничките инфекции во КАРИЛ во селектирани временски периоди	Институт за епидемиол. и биостатист. Мед. Факулт.	КАРИЛ, Министерство за здравство	01.01.2019	31.12.2019
Советување на условите, практиките, и потенцијалните места со	Институт за епидемиол. и биостатист. Мед. Факулт.	КАРИЛ, Министерство за здравство	01.03.2019	30.05.2019

<p>највисок ризик за појава на болнички инфекции во КАРИЛ како и давање на препораки за интервенција</p>				
<p>Едуцирање на болничкиот персонал за стекнување на вештини за справување со болничките инфекции, преку укажувања за епидемиолошкиот е проценки за ризик од нивно настанување согласно компетенции хармонизирани на ниво на ЕУ</p>	<p>Институт за епидемиол. и биостатист. Мед. Факулт.</p>	<p>КАРИЛ, Министерство за здравство</p>	<p>1.06.2019</p>	<p>31.7.2019</p>
<p>Информирање/ едуцирање на пациентите и нивните семејства за ризикот и начините за спречување на болничките инфекции</p>	<p>Институт за епидемиол. и биостатист. Мед. Факулт.</p>	<p>КАРИЛ, Министерство за здравство</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>31.12.2019</p>

Воспоставување на електронска база за мрежно евидентирање и статистичка обработка на податоците за болничките инфекции и практиките за давање на антибиотици	Управа за електрон. водење на податоци, Институт за епидемиол. и биостатист. Мед. Факулт	КАРИЛ, Министерство за здравство	01.01.2019	31.12.2019
--	--	-------------------------------------	------------	------------

<p>ПРОГРАМА: Програма за мониторинг на болничките инфекции како индикатор за квалитетот на здравствената заштита во Р. Македонија за 2019 година</p>	<p>Цел на програмата:</p> <p>ГЛАВНА ЦЕЛ Да се согледа реалната ситуација за проблемот со болничките инфекции во КАРИЛ, со интенција за намалување на ризиците како и зголемување на сигурноста на пациентите и квалитет на здравствената заштита согласно препораките на ECDC и EУ.</p> <p>СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Да утврди преваленцијата на болничките инфекции во КАРИЛ (point prevalence) во различни временски периоди. 2. Да се дадат препораки за интервенција во однос на условите, практиките, и потенцијалните места со највисок ризик за појава на болнички инфекции во КАРИЛ. 3. Да се едуцира медицинскиот персонал од КАРИЛ за стекнување на вештини за справување со болничките инфекции, преку укажувања за епидемиолошките проценки за ризик од нивно настанување согласно компетенции хармонизирани на ниво на ЕУ. 4. Да се информираат/едуцираат пациентите и нивните семејства за ризикот и начините за спречување на болничките инфекции. 5. Да се воспостави електронска база за мрежно евидентирање и статистичка обработка на податоците за болничките инфекции и практиките за давање на антибиотици (согласно препораките на ECDC). 	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утврдена преваленција на болнички инфекции во селектирани временски интервали - приказ на условите, практиките и ризиците за болнички инфекции на КАРИЛ - број на едуциран медицински персонал на КАРИЛ со вештини за надминување на епидемиолошките ризици за настанување на болнички инфекции - број на пациенти едуцирани за ризикот и начините за спречување и самоспречување на болничките инфекции согласно компетенции хармонизирани на ниво на ЕУ. - изготвена електронска база за мрежно евидентирање и статистичка обработка на податоците за болничките инфекции и практиките за давање на антибиотици <p>Појдовна основа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - спроведување на повремен пилог истражувања за болничките инфекции - отсуство на услови за мрежно евидентирање и статистичка обработка на податоците за болничките инфекции <p>Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:</p> <ul style="list-style-type: none"> - точен увид во преваленцијата на болничките инфекции - спроведена интервентна опсервациона епидемиолошка студија со препораки за интервенција согласно согледаните услови, практики, и потенцијални места со највисок ризик - болнички персонал со вештини за препознавање и надминување на епидемиолошките ризици за настанување на болнички инфекции - електронско водење и статистичка обработка на податоците за болничките инфекции и практиките за давање на антибиотици
---	--	--

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4	
Утврдување на преваленцијата на болничките инфекции во КАРИЛ во селективен временски период	Утврдување на методологија и подготовка на услови за спроведување на студија на преваленција на болнички инфекции во КАРИЛ	x				Институт за епидемиологија и биостатистика Медицински Факултет
	Имплементирање на студија на преваленцијата на болничките инфекции (point prevalence study).		x	x		
Согледување на условите, практиките, и потенцијалните места со највисок	Подготовка на извештај за добиените резултати од спроведената студија				x	Институт за епидемиологија и биостатистика Медицински Факултет
	Дистрибуција на извештајот до релевантните здравствени авторитети како и креаторите од базата				x	
	Дефинирање на квалитативно-квантитативниот методолошкиот приод за	x				

ризик за појава на болнички инфекции во КАРИЛ како и давање на препораки за интервенција	спроведување на студија								
	Спроведување на интервентна опсервациона епидемиолошка студија на	x							
Едуцирање на болничкиот персонал за стекнување на вештини за справување со болничките инфекции, преку укажувања за епидемиолошките процени за ризик од нивно настанување согласно компетенции хармонизирани на ниво на ЕУ	Подготовка на извештај за добиените резултати од спроведената студија	x							
	Подготовка на едукативен материјал за 2 работилници	x	x						
Информирање/ едуцирање на пациентите и нивните семејства за ризикот и начините за спречување на болничките инфекции	Спроведување на 2 едукативни работилници	x	x						
	Подготовка на извештај од спроведените работилници	x							
Информирање/ едуцирање на пациентите и нивните семејства за ризикот и начините за спречување на болничките инфекции	Подготовка на содржината и дизајнот на брошури	x							
	Печатење на 3000 брошури	x	x						
	Дистрибуција на печатените брошури	x	x						

Институт за епидемиологија и биостатистика, Медицински Факултет

Институт за епидемиологија и биостатистика, Медицински Факултет

Воспоставување на електронска база за мрежно евидентирање и статистичка обработка на податоците за болничките инфекции и практиките за давање на антибиотички	Дефинирање на содржините на базата	x	x	x	x	x	Управа за електрон. Водење на податоци, Институт за епидемиологија и биостатистика, Медицински Факултет
		Изработка софтверскиот пакет	x	x	x	x	
Мрежно поврзување на КАРИЛ, Управата за електронско здравство и Институтот за Епидемиологија и биостатистика		x		x		x	

Активности на Институтот за медицина на трудот на Р. Македонија, Скопје – Колаборативен центар на СЗО во рамки на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2019 година

1. Оценка на здравствената состојба и работната способност кај земјоделците во Република Македонија

Земјоделските активности на руралното население во нашата земја се асоцирани со бројни професионални штетности и опасности (физички, хемиски, биолошки, ергономски и психосоцијални штетности, како и бројни механички опасности). Тие се многу често придружени со несоодветни услови за живот, ниско ниво на превентивни мерки и инсуфициентна промоција на здравјето. Во пракса, постои занемарлив број на превентивни медицински прегледи на земјоделците, недоволно пријавување на професионалните болести, недостасува постапката за процена на ризик на работното место, а постојат и слабости на системот на здравственото осигурување, отежната примена на легислативата за безбедност и здравје при работа и неадекватен информативен систем.

Целите на програмата се:

- Добивање податоци за присуството на професионални штетности и опасности кај земјоделците и руралното население преку спроведување на епидемиолошко испитување
- Утврдување на здравствената состојба и работната способност кај земјоделците и руралното население
- Проценка на зачестеноста на професионалните болести, болестите во врска со работата и повредите при работа кај земјоделците и руралното население
- Предлагање на мерки за заштита на работното место кај земјоделците и руралното население
- Спроведување на здравствено - воспитна активност наменета за руралното население во врска со професионалните ризици по нивното здравје
- Спроведување на едукација и тренинг на здравствените работници (лекари од ПЗЗ и специјалисти по медицина на трудот) во руралните подрачја

Превентивните мерки и активности вклучуваат:

- Епидемиолошко испитување - неговото организирање и спроведување е предвидено за земјоделците и руралното население (околу 300 лица) на територијата на РМ со цел да се добијат податоци за присуството на професионални штетности и опасности (примена на “Прашалник за следење на влијанието на професионалните штетности врз здравјето на земјоделците” на македонски и албански јазик). Преку примена на епидемиолошките принципи, податоците за детектираните професионални ризици и актуелната здравствена состојба кај испитуваните земјоделци ќе имаат голема корист во лоцирањето и процената на основните проблеми од областа на медицината на трудот кај земјоделците. На тој начин ќе се овозможи нивно следење и ќе се обезбеди развој на солидна база на податоци за научно-истражувачка работа;
- Предвидено е изведување на 300 насочени превентивни медицински прегледи кај земјоделците и руралното население на терен со медицинска екипа, во неколку места од РМ, според методологија на случаен избор;
- Прегледите ќе се состојат од: преглед од доктор - специјалист по медицина на трудот, спирометриско иследување на белодробната функција, ЕКГ наод во мирување, стандарден лабораториски преглед на крвта и урината, психолошки тестирања, како и токсиколошки анализи со одредување на серумската холинестераза и концентрацијата на јаглерод моноксид и карбоксихемоглобин во крв кај дел од испитаниците по индикација на лекарот. Пред изведувањето на прегледите и во текот на самите прегледи ќе биде изведувана и едукативна и здравствено-воспитна активност. После анализата на добиените податоци ќе бидат изготвувани извештаи за секое лице посебно и ќе бидат давани предлози за мерки за заштита

на работното место. При постоење на индикации, одредени лица со зголемен ризик за оштетување на здравјето ќе бидат повикувани во Институтот за медицина на трудот на РМ за дополнителни испитувања (специфични токсиколошки анализи, дополнителни пулмолошки и алерголошки иследувања, офталмолошки, оториноларинголошки, невропсихијатриски преглед и др.);

- Ќе биде дистрибуиран пропаганден материјал и флаер “Ти си земјоделец чувај го своето здравје” - на македонски и на албански јазик).
- Во активностите на овогодинашната програма е предвиден и интерсекторски состанок со повеќе клучни партнери од областа на безбедноста и здравјето при работа кај земјоделските работници, што се планира и како дел од активностите што тимот на Институтот за медицина на трудот започна да ги спроведува во рамките на акцијата на ЕУ - Безбедносна култура и управување со ризикот во земјоделството (Сафетс Културе анд Риск Манаџмент ин Агрикултуре (САЦУРИМА) - Цост Ацтион ЦА16123), во координација со експерти од оваа област од повеќе европски земји, посветена на намалување на бројот на смртни случаи поврзани со работата, болести и повреди при работа во земјоделството. Главната цел на оваа акција е да се истражат причините зошто земјоделството, како едно од најопасните занимања во Европа и пошироко, постојано заостанува зад подобрувањата во поглед на здравјето и безбедноста на работното место во другите економски сектори, но и да се истражат релативно големите разлики во националните стапки на смртност, повреди и болести во областа. Исто така, оваа акција треба да ги испита различните пристапи во програмите за превенција и усогласеност низ цела Европа и пошироко и ќе се обиде да ги идентификува разликите и причините зошто некои земји се поуспешни од другите во намалувањето на повредите при работа и болестите поврзани со работата во земјоделскиот сектор, за да може да се направат програми и препораки и на национално ниво.

Вид на активност	Количина	Цена (денари)	Вкупно
Превентивни прегледи	100	300,00	30.000,00
Промотивен материјал	1.000 флаери (800 на македонски јазик и 200 на албански јазик)	10,00	10.000,00
			40.000,00

Рок на извршување: ноември 2019 година

Извршител: ЈЗУ Институт за медицина на трудот на РМ, Колаборативен центар на СЗО од областа на медицината на трудот.

Индикатор: Доставен извештај до МЗ

Предвидени средства за реализација на активностите: 100.000,00 денари.

2. Усвојување и спроведување на Националната програма на Р Македонија за елиминирање на болестите предизвикани од азбест

Главна цел: да се елиминира/минимизира влијанието на азбестот врз здравјето на изложените лица во работната и животната средина

Специфични цели:

- Усвојување и промоција на Националната програма на Р Македонија за елиминирање на болестите предизвикани од азбест
- Изработка и усвојување на Национален план за акција за елиминирање на болестите предизвикани од азбест во Р Македонија

Активности за остварување на специфичните цели:

- Усвојување и промоција на Националната програма на Р Македонија за елиминирање на болестите предизвикани од азбест

Драфт верзијата на Националната програма на Р Македонија за елиминирање на болестите предизвикани од азбест е изработена на Институтот за медицина на трудот на Р Македонија, Скопје – Колаборативен центар на СЗО во соработка со Регионалната канцеларија на СЗО за Европа во рамките на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2015 год. и предадена на усвојување од Владините органи. Во насока на промоција на Националната програма на Р. Македонија за елиминирање на болестите предизвикани од азбест, таа е вклучена како приоритет во Акциониот план за здравје и животна средина и Стратегијата за здравје 2020 во Р Македонија.

Во периодот 2016 - 2018 година драфт верзијата на Националната програма е презентирана на клучните партнери од оваа област (МЗ, МТСП, ДИТ, СМТ, МЗМТ и др.) на интерсекторски состанок, како и на неколку состаноци со одделни клучни партнери во поширок состав (инспектори на труд, стручни лица за заштита при работа, Синдикат, здравствени работници и др.) на неколку работилници организирани за таа цел. Во тек на 2019 год., како продолжување на започнатата кампања, Националната програма ќе се презентира на останатите клучни партнери во поширок состав (Национален совет за безбедност и здравје при работа, работодавачи, работници, НВО, медиуми и др.).

- Изработка и усвојување на Национален план за акција за елиминирање на болестите предизвикани од азбест во Р Македонија

Националниот план за акција за елиминирање на болестите предизвикани од азбест претставува оперативен план со кој се овозможува остварување на целите на Националната програма за елиминирање на болестите предизвикани од азбест. Според препораките на СЗО и МОТ, овој план ќе се изготви и спроведе со методата *чекор по чекор* врз основа на целите на Националната програма на Р Македонија за елиминирање на болестите предизвикани од азбест. Тој треба да биде одржлив, да постигнува резултати во одредена временска рамка и да има механизми за следење и евалуација на постигнатите резултати.

Предвидено е одржување на интерсекторски состанок за планирање и координирање на активностите во изработката на Националниот план за акција за елиминирање на болестите предизвикани од азбест во Р Македонија. Во рамките на оваа програмска задача е предвидена изработка на промотивен материјал (постери, брошури, флаери и др.) и нивна дистрибуција на различните целни групи.

Преку воспоставување на добра интерсекторска соработка и обезбедување на соодветна поддршка од страна на Владата на Р Македонија ќе бидат изработени препораки за реализација на Планот на различни нивоа (национално, локално и ниво на претпријатие), како и конкретни цели, мерки, активности, временска рамка и механизми за следење и евалуација на постигнатите резултати.

Вид на активност	Количина	Цена (денари)	Вкупно
Медиумска кампања – печатење на промотивен материјал (флаери)	1000	10,00	10.000,00
Едукативни семинари за одделни целни групи	3	10.000,00	30.000,00
			40.000,00

Рок на извршување: ноември 2019 година

Извршител: ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Р Македонија, Скопје - Колаборативен центар на СЗО

Индикатор: Доставен извештај до МЗ

3. Програма за унапредување на здравјето на здравствените работници - Евалуација на психосоцијалните штетности од работното место (стресогени фактори и насилство на работното место) и синдромот на согорување кај докторите од Р Македонија

Карактерот на работата ја прави популацијата здравствени работници особено вулнерабилна на стрес на работното место. Резултатите на досегашните светски и домашни студии укажуваат дека проблемот со психосоцијалните штетности кај докторите е присутен во различни земји, упатувајќи на глобалните димензии на ова прашање и на неговите автохтони, национални специфики. Појавата на синдромот на согорување е евидентна и во Р Македонија, а општествените и економските промени го зголемуваат ризикот за појава на стрес поврзан со работата и неговите последици.

Реализацијата на оваа програмска активност вклучува:

- Евалуација на психосоцијалните штетности од работното место (стресогени фактори и насилство на работното место) и синдромот на согорување кај докторите од Р Македонија,
- Изработка и усвојување на препораки и мерки за превенција на стресот поврзан со работата и синдромот на согорување кај докторите од Р Македонија и
- Дисеминација на добиените резултати со клучните партнери од областа.

Евалуацијата на психосоцијалните штетности од работното место (стресогени фактори и насилство на работното место) и синдромот на согорување ќе опфати анализа на податоците добиени со примена на адекватни стандардизирани и валидизирани прашалници (примерок од над 2500 доктори од Р Македонија), како и изработка на извештај од реализираното истражување за присуството на стресогените фактори од работното место и синдромот на согорување кај докторите од Р Македонија. Добиените резултати и изведените заклучоци од истражувањето ќе претставуваат солидна основа за изработка и усвојување на препораки и мерки за превенција на стресот поврзан со работата и синдромот на согорување кај докторите од Р Македонија. Наведената мерка ќе биде реализирана преку изработка на предлог мерки и активности за елиминирање или редуцирање на стресогените фактори од работното место со дефинирање на конкретна временска рамка за нивна реализација. Резултатите и заклучоците од спроведеното истражување, како и дефинираните предлог мерки и активности за елиминирање или редуцирање на стресогените фактори од работното место ќе бидат презентирани и дисеминирани со клучните партнери од областа преку организација и реализација на два интерсекторски состаноци.

Вид на активност	Количина	Цена (денари)	Вкупно
Евалуација на психосоцијалните штетности од работното место (стресогени фактори и насилство на работното место) и синдромот на согорување	1	30.000,00	30.000,00
Изработка и усвојување на препораки и мерки за превенција на стресот поврзан со работата и синдромот на согорување	1	20.000,00	20.000,00
Дисеминација на добиените резултати со организација и реализација на два интерсекторски состаноци	2	20.000,00	40.000,00
Вкупно			90.000,00

Рок на извршување: ноември 2019 година

Извршител: ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Р Македонија, Скопје - Колаборативен центар на СЗО

Индикатори: Доставен извештај од истражувањето до МЗ; Изработени предлог мерки и активности; Реализирани интерсекторски состаноци

Предвидени средства за реализација на активностите: 100.000,00 денари.

Табела 1

АКТИВНОСТ	Програмски Ценовник по ЦЈЗ				
	Тетово, Велес	Струмица, Штип, Кочани	Куманово, Битола	Скопје	Прилеп, Охрид
1.Годишен извештај за реализација на програмата за 2018 година (еднократно)	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
2.Епидемиолошки теренски увиди /анкети	70000,00	40000,00	60000,00	125000,00	50000,00
3.Обработка ,анализа и подготовка на извештаи (пријави за заразни ,ИХИ, АФП, грип и др.)	70000,00	50000,00	65000,00	100000,00	55000,00
4.Следење на спроведувањето на имунизацијата	50000,00	30000,00	40000,00	100000,00	35000,00
5.Следење на вакцино превентабилни и заразни болести	60000,00	35000,00	50000,00	100000,00	40000,00
6.Дезинфекција по епидемиолошки индикации за м ²	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7.Дератизација по епидемиолошки индикации по мамец	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8.Дезинсекција ларвицидна по индикации м ²	25,00	25,00	25,00	25,00	5000,00
9.Дезинсекција адултна по индикации по хектар	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10.Микробиолошки анализи по епидемиолошки индикации (единечна цена по анализа)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.Санитарно хигиенски теренски увиди	55000,00	40000,00	45000,00	65000,00	45000,00
12.Физичко/хемиска и бактериолошка анализа на мостри храна	35000,00	30000,00	25000,00	40000,00	20000,00
13.Физичко/хемиска и бактериолошка анализа на мостри вода	200000,00	90000,00	150000,00	120000,00	150000,00
14.Анализа на пестициди во храна	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
15.Анализа на микотоксини во производи	15000,00	0,00	15000,00	45000,00	0,00
16.Анализа на мостри брисеви од површини	150000,00	40000,00	90000,00	200000,00	60000,00
17.Антропометрија	65000,00	25000,00	45000,00	60000,00	60000,00

18.Аероседимент	35000,00	20000,00	20000,00	75000,00	20000,00
19.Вкупен аероседимент со тешки метали	55000,00	0,00	20000,00	35000,00	0,00
20. Следење на Чад,SO2	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
21.Следење на CO	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
22.Анализа на биолошка вредност на храна	16000,00	10000,00	15000,00	30000,00	18000,00
23.Присуство наPb,Cd и Zn во цврсти честички во висок волуменски честички од воздух	35000,00	0,00	20000,00	15000,00	0,00
24.Анализа на нутритивен квалитет на болничка храна	15000,00	5000,00	9000,00	18000,00	5000,00
25.Анализа на бучава	0,00	0,00	15000,00	30000,00	15000,00
26.Внес и статистичка обработка на податоци и одржување на веб страната	70000,00	50000,00	60000,00	140000,00	55000,00
27.Обработка на пријави за хронични незаразни болести ЦЈЗ	60000,00	35000,00	50000,00	100000,00	45000,00
28.Квартална изработка на Информации, анализи од социјална медицина	80000,00	55000,00	70000,00	140,000.00	60,000.00
29.Споведување на здравствена едукација за целни групи на подрачјето што го покрива, трибини ,брошури, светски денови	60000,00	40000,00	50000,00	100000,00	55000,00
30.Советувалишта за сексуално и репродуктивно здравје и одвикнување од пушење	45000,00	45000,00	45000,00	100000,00	45000,00
31.Епидемиолошки/санитарно хигиенски увид при вонредни состојби (единечна цена)	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00

Цените се прикажани како единечна квартална цена, освен под точките 1,6,7,8,9,10 и 31.

Табела број 2

Активност	цена 2019	вид
Годишен извештај за реализација на Национална програма за јавноздравје во Република Македонија за 2018 година за подрачјето на 10-те ЦЈЗ и ИЈЗ во сите области	500.000,00	еднократно
Годишен извештај за 2018 за движење на заразни,АФП, опфат со имунизација, АЛЕРТ, ИХИ	50.000,00	извештај
Прибирање,обработка и анализа на пријавите ,анкети и друго од областа на епидемиологијата, добиени од ЦЈЗ	100.000,00	квартално
Месечни епидемиолошки извештаи/ билтени (заразни, алерт, АФП)	90.000,00	месечна
квартални епидемиолошки извештаи (алерт,заразни,АФП)	30.000,00	извештај
Седмодневни извештаи / табеларни за движењето на заразните заболувања по ЦЈЗ и подрачните единици	20.000,00	неделно
Седмодневни извештаи за движење на грип од 40-20 недела	20.000,00	неделен
Теренски епидемиолошки увид за превземање мерки во ЦЈЗ по епидемиолошки индикации и ургентни состојби	30.000,00	увид
теренски увиди за елиминација на автохтоните морбили и конгенитална рубеола	30.000,00	увид
Следење на реализација на оперативните планови за елиминација на морбили/рубеола и полиомиелит преку теренски увиди во 10-те ЦЈЗ	30.000,00	квартално
Следење на реализација на плановите за спроведувањето на континуирана имунизација преку теренски увиди во 10-те ЦЈЗ	30.000,00	квартално
следење на маларија, тропски и карантински ургентни состојби и институции кои се вклучени во следење, дијагностика и терапија на карантински заболувања,	30.000,00	квартално
Информирање за трендовите на движење на заразните заболувања, доставување на стандарди и упатства	25.000,00	квартално
Следење на имплементација на активности согласно Оперативниот план за справување со вирусот наз апачен нил (West Nile virus)	25.000,00	квартално

Следење на грипот и други вирусни респираторни заболувања и лабораториско докажување	25.000,00	квартално
Следење на системот за синдромско пријавување АЛЕРТ	50.000,00	квартално
Следење на активностите за спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции преку теренски увидиво ЦЈЗ и земање на материјали за микробиолошки анализи по потреба	30.000,00	квартално
Лабораториска потврдана West Nile virus(10)	1.100,00	анализа
Лабораториска потврдана респираторни вирусни(200)	1.480,00	анализа
Лабораториска .потврдана морбили,рубеола(100+200)	1.100,00	анализа
Лабораториска .потврдана грип (Real PCR)(200)	4.600,00	анализа
вирусолошка анализа вода(15)	4.500,00	анализа
извештај со проценка за вирусолошка анализана вода (2)	20.000,00	анализа
Филтер станици увиди со извештај	30.000,00	квартално
Квартален мониторинг,координација и верификација на програмските активности над ЦЈЗ со извештај од областана епидемиологијата	100.000,00	квартално
Стручно методолошка помош од областа на епидемиологијата	50.000,00	квартално
Внес и компјутерско-статистичка обработка на податоци од интересо согласно закон за вивенци и здравство	100.000,00	квартално
Стручно методолошка помош од областана статистика	50.000,00	квартално
Збирни извештаи за кадар и извршена работа за 2018 година и 2016 година од областана статистика (2)	25.000,00	извештај
Изработка на публикации од областа на статистиката (7)	25.000,00	публикација
Изработка на Регистри на пациенти болни од рак , дијабет за Република Македонија за 2018 (6)	30.000,00	регистер
Анализа: амбулантно поликлинички морбидитет , искористеноста на болничките капацитети и болничкиот морбидитет и морталитет во РМ за 2018	30.000,00	анализа
Извештај за здравјето на населението во Република Македонија во 2018 г.	30.000,00	извештај
Извештаи од делот на социјална медицина и промоција (советувалиште репрод.пушење)	50.000,00	квартално

Извештај за реализирани промотивни активности во 10-те ЦЈЗ	25.000,00	квартално
Стручно методолошка помош од областа на социјална медицина со промоција	50.000,00	квартално
Квартален мониторинг, координација и верификација на програмските активности над ЦЈЗ со извештај од областа на социјална медицина со промоција	100.000,00	квартално
Здравствена промоција – здравствено воспитување (спроведување на промотивни акции и кампањи, едукативни трибини)	100.000,00	квартално
Извештај за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење, согласно програмските активности(2x)	30.000,00	квартално
Извештај за здравствениот ризик и квалитет на површински води(2x)	30.000,00	извештај
Извештај со оценка на морбидитетот на респираторните заболувања кај предучилишни и училишни деца на национално ниво	50.000,00	извештај
Извештај за анализа и проценка на здравствениот ризик на безбедноста на храната и предметите кои се во допир со храната.	50.000,00	извештај
со проценка на ризикот од алиментарен дневен внес на хемиски контаминент	50.000,00	извештај
Информација просечниот дневен алиментарен внес на резидуи на пестициди и микотоксини	30.000,00	информација
Извештај за Проценка на ризикот од алиментарен дневен внес на хемиски контаминенти-пестициди, микотоксини	50.000,00	извештај
Извештај за проценка на здравствениот ризик на безбедноста на храната во образовни, здравствени институции и старечки домови.	50.000,00	извештај
Анализа на пестициди во храна (100)	1.500,00	анализа
Анализа на микотоксини во производи(80)	1.500,00	анализа
Извештај со проценка на просечниот дневен внес на макро и микронутриенти на населението во Република Македонија	50.000,00	извештај
Извештаји за нутритивниот квалитет за исхраната на болните во Република Македонија	50.000,00	извештај
Извештај за состојбата кај децата во однос на степениот на забелено ст/ потхранетост, порегиони и на национално ниво за Република Македонија	50.000,00	извештај
Извештај за наодите на ниво на бучава и категоризација на ризикот со мерки за превенција или санација	50.000,00	извештај
Информација за проценка на експозицијата и идентификација на здравствениот ризик на експонирани работници	50.000,00	информација

Следење на јонизирачко зрачење на амбиентале нвоздух-надворешно гама зрачење	300.000,00	квартално
Следење на јонизирачко зрачење на воздух, вода, почва, храна Ср90	75.000,00	квартално
Следење на јонизирачко зрачење ,вода , воздух, почва алфа и бета	300.000,00	квартално
Следење на гама зрачење вода , воздух,почва и храна	6.000,00	квартално
Квартален извештај за наодите со коментар	20.000,00	квартално
Набавка радон детектор (2000)	2.000.000,00	еднократно
Лабораториска подготовка и отчитување на пасивни радон детектори(2000)	250,00	анализа
Мерење на радон во почва	300,00	анализа
извештај за радон активности (2x)	25.000,00	извештај
Одржување и функционирање на инфо телефонската линија за 10 месеци (5 во лето и 5 во зима)	3.000,00	месечно
Одржување и функционирање на веб страна и откупување на СМС пораки (10 месеци)	1.000,00	месечно
Печатење на флаер за климатски промени(22.500)и 10.000 за радон)	10,00	флаер
Стручно методолошка помош од областа на санитарна хигиена со здравствена екологија	50.000,00	квартално
Квартален мониторинг,координација и верификација на програмските активности над ЦЈЗ со извештај од областа на санитарна хигиена со здравствена екологија	100.000,00	квартално
Изработка на мислења и стручна проценка на елаборати од аспект заштита на здравјето	50.000,00	квартално
Анализа лабораториска на примерок од мобилна мерна станица	50.000,00	анализа

За реализација на програмата за 2019 год. потребни се следните средства по извршители прикажани во табела број 3.

Во зависност од степенот на реализација на активностите, финансиските средства може да се прераспределуваат помеѓу извршителите.

Табела број 3

	Извршители	Вкупен износ (ден.)
А	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - Скопје	13.500.000,00
Б	Институт за медицина на труд – Скопје	170.000,00
В	Медицински факултет Скопје-Институт за епидемиологија со биостатистика и медицинска информатика	300.000,00
Г	Министерство за здравство (вонредни/кризни состојби)	1.000.000,00
Д	ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ	
1.	Центар за јавно здравје – Штип	1.930.000,00
2.	Центар за јавно здравје – Тетово	2.930.000,00
3.	Центар за јавно здравје – Струмица	1.930.000,00
4.	Центар за јавно здравје – Прилеп	2.230.000,00
5.	Центар за јавно здравје – Скопје	4.930.000,00
6.	Центар за јавно здравје – Куманово	3.860.000,00
7.	Центар за јавно здравје – Охрид	2.430.000,00
8.	Центар за јавно здравје – Кочани	2.030.000,00
9.	Центар за јавно здравје – Битола	2.330.000,00
10.	Центар за јавно здравје – Велес	3.430.000,00
	ВКУПНО: Д	28.030.000,00
	ВКУПНО: А+Б+В+Г+Д	43.000.000,00
	Основен буџет	33.000.000,00
	Сопствени средства на МЗ	10.000.000,00

Неизмирени обврски за 2018 година ќе се исплатуваат во рамките на планираните средства согласно донесениот буџет за 2019 година

Вкупните средства за реализација на оваа програма ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија за 2019 година во износ од 33.000.000,00 денари и од сопствени средства на Министерство за здравство во висина од 10.000.000,00 денари.

Исплатата на средствата по Програмата ќе се врши квартално од страна на Министерството за здравство, врз основа на доставените фактури и верифицирани извештаи.

Фактурирањето ќе се врши по утврдените програмски цени, на стандарден образец за фактура, објавен на веб страната на Министерството за здравство со извештај во прилог.

Следење на спроведувањето на Програмата ја врши Министерството за здравство и по потреба поднесува Извештај до Владата на Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11533/1-18
8 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.